



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 25 јули 2023 година

Бр. 41-7691/3

До  
Претседателот на Собранието на  
Република Северна Македонија  
Скопје

Drejtuar  
Kryetarit Të Kuvendit Të Republikës Së  
Maqedonisë Së Veriut  
Shkup

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 25 јули 2023 година.

Në bazë të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 132, 137 dhe 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju parashtron, Propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, që e përcaktoi në seancën e mbajtur më 25 korrik 2023.

Za претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николоски, заменик на министерот за финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и Данаил Каров, раководител на сектор во Министерството за финансии.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar Dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave dhe Filip Nikolloski, zëvendësministër i Financave, ndërsa për të besuar, Dr. Jelena Tast, sekretare shtetërore në Ministrinë e Financave dhe Danaill Karov udhëheqëse sektori në Ministrinë e Financave.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Ky ligj rrjedh nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian.

Прв заменик на претседателот на Владата на  
Република Северна Македонија

dr. Artan Grufi



Подготвил: Даниела Давитковска  
Проверил: Катерина Јаневска  
Никола Пасков  
Контролирал: Стојанчо Радичевски  
Jetmira Maliqi  
Согласен: Снежана М. Пендовски  
Зоран Брњарчевски  
Одобрил: Tahir Hani



ПРЕДЛАГАЧ:  
Владата на Република Северна Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ:  
д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и  
Филип Николоски, заменик на министерот за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ:  
д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и  
Данаил Каров, раководител на сектор во Министерството за финансии

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН  
за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка

PROPOZUES:  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

PËRFAQËSUES:  
Dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave dhe  
Filip Nikolloski, zëvendësministër i Financave

TË BESUAR:  
Dr. Jelena Tast, sekretare shtetërore në Ministrinë e Financave dhe  
Danaill Karov, udhëheqës sektori në Ministrinë e Financave

PROPOZIM - LIGJI  
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar

Скопје, јули 2023 година

Shkup, korrik 2023

ВОВЕД:

## I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се предвидува измена на законот во делот на тутунските производи во насока на усогласување на акцизната стапка кај цигарите со минималната акцизна стапка во ЕУ кај цигарите, како и изедначување учеството на вкупната акциза на цигарите во пондерираната просечна малопродажна цена со онаа пропишана во Директивата на ЕУ. Овие измени произлегуваат од Директивата (ЕУ) 2011/64 на Советот од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи, со која се предвидува усогласување на вкупната акциза со утврдениот минимален износ на вкупна акциза во ЕУ кај цигарите. Дополнително, во Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се предвидува доуредување на членовите од Законот за акцизите во делот на денатурираниот алкохол. Оваа измена произлегува од Директива (ЕУ) 2020/1151 на Советот од 29 јули 2020 година за изменување и дополнување на Директивата 92/83/ЕЕЗ за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци.

Воедно, во делот на поедноставен придружен документ (e-АД), предлог текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се усогласува со Директивата (ЕУ) 2020/262 на Советот од 19 декември 2019 година со која се утврдуваат општите аранжмани за акциза. Со предложените измени се појаснува дека мерните уреди за мерење на количина се различни од мерните уреди за мерење на волумен, се врши дополнување на одредбите за постапката на денатурирање на етил алкохол, се

HYRJE

## I. VLERËSIMI I SITUATËS NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE ARSYET E DREJTIMIT TË LIGJIT

Me Propozimigjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, parashihet ndryshimi i ligjit në pjesën e produkteve të duhanit në drejtim të harmonizimit të normës së akcizës për cigaret me normën minimale të akcizës së cigareve në BE, si dhe nivelizimit të pjesëmarrjes së akcizës së përgjithshme të cigareve në çmimin e ponderuar të shitjes me pakicë me atë që është përcaktuar në Direktivën e BE-së. Këto ndryshime rezultojnë nga Direktiva e Këshillit (BE) 2011/64 e datës 21 qershor 2011 për strukturën dhe vlerën e akcizave për produktet e duhanit, me të cilën parashihet përafrimi i akcizës së përgjithshme me vlerën minimale të përcaktuar të akcizës së përgjithshme për cigaret në BE.

Po ashtu, në Propozimligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, parashihet rregullimi i mëtejshëm i neneve të Ligjit të Akcizave në pjesën për alkoolin e denaturuar. Ky ndryshim rezulton nga Direktiva e Këshillit (BE) 2020/1151 më datë 29 korrik 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Direktivës 92/83/KEE për harmonizimin e strukturave të akcizave për alkoolin dhe pijet alkoolike.

Njëkohësisht, në pjesën e dokumentit të thjeshtësuar në bashkëngjitje (e-DA), propozimi i tekstit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar harmonizohet me Direktivën e Këshillit (BE) 2020/262 më datë 19 dhjetor 2019, që përcakton aranzhmanet e përgjithshme të akcizave. Me ndryshimet e propozuara sqarohet fakti se pajisjet matëse për matjen e sasisë janë të ndryshme nga pajisjet matëse për matjen e vëllimit, me ç'rast bëhet plotësimi i dispozitave për procedurën e denatyrimit të alkoolit etilik,

олеснува постапката за издавање на одобрение за повластен корисник на наведените субјекти имајќи го во предвид дека овој услов се применува за издавање на одобрение за повластен корисник на деловни субјекти кои акцизните добра ги користат при производство, се уредува воведувањето на растителен билен производ за пушење по пат на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин, кој ќе подлежи на акциза, со цел ограничување на здравствените ризици поврзани со употребата на истиот, односно дефинирање на растителниот (билен) производ за пушење, се дефинира новиот акцизен календар, се дефинира износот на акцизата на цигарите и другите тутунски производи, како и точноста за електронска цигара, се врши усогласување со Законот за прекршоци во делот за водење на прекршочна постапка и ревидирање на прекршоците согласно тежината на прекршокот. Воедно, со измената се врши и раздвојување на пропишаните прекршоци според тежината на прекршокот. Новата структура е со цел попрецизно систематизирање на одредбите од овој закон.

## II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за акцизите е усогласување со европското законодавство од областа на акцизите, уредување на воведувањето на растителен билен производ за пушење по пат на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин, кој ќе подлежи на акциза, со цел ограничување на здравствените ризици поврзани со употребата на истиот, односно дефинирање на растителниот (билен) производ за пушење, се дефинира новиот акцизен календар, се дефинира износот на акцизата на цигарите и другите тутунски производи, како и точноста за електронска цигара, се врши усогласување со Законот за прекршоци во делот за водење на прекршочна постапка

lehtësimi i procedurave për lëshimin e lejes së shfrytëzuesit preferencial për subjektet e cekura, duke pasur parasysh se ky kusht zbatohet për lëshimin e lejes për shfrytëzuesin preferencial të subjekteve afariste, që të mirat e akcizave i shfrytëzojnë gjatë prodhimit, ku rregullohet përcaktimi i produktit bimor për pirjen e duhanit me ngrohje, pavarësisht nëse përmban ose jo nikotinë, t'i nënshtrohet akcizave, me qëllim të kufizimit të riskut shëndetësor që lidhet me shfrytëzimin e tij, përkatësisht përcaktimin e produktit bimor për pirje, ku përcaktohet kalendarit i ri i akcizave, përcaktohet vlera e akcizave për cigaret dhe produktet e tjera të duhanit, si dhe lëngu i cigareve elektronike, ku bëhet harmonizimi i Ligjit të Kundërvajtjeve në pjesën e zhvillimit të procedurës kundërvajtëse dhe rishikimit të kundërvajtjeve sipas peshës së kundërvajtjes. Njëkohësisht, me anë të ndryshimit bëhet ndarja e kundërvajtjeve të përcaktuara sipas peshës së kundërvajtjes. Struktura e re ka për qëllim sistemimin e saktë të dispozitave të këtij ligji.

## II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Qëllimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të propozuara në Ligjin e Akcizave është harmonizimi me legjisllacionin evropian në fushën e akcizave, rregullimi i vendosjes së produktit bimor për pirjen e duhanit me ngrohje, pavarësisht nëse ka përmbajtje nikotine ose jo, që do t'i nënshtrohet akcizave, në mënyrë të kufizimit të riskut shëndetësor lidhur me shfrytëzimin e tij, përkatësisht definimi i produktit bimor për pirje, përcaktimi i kalendarit të ri të akcizave, përcaktimi i vlerës së akcizave të cigareve dhe produkteve tjera të duhanit, si dhe të lëngut të cigareve elektronike, harmonizimi me Ligjin e Kundërvajtjeve në pjesën e zhvillimit të procedurës kundërvajtëse dhe rishikimit të kundërvajtjeve sipas peshës së kundërvajtjes, përmirësimi i tekstit të Ligjit

и ревидирање на прекршоците согласно тежината на прекршокот, подобрување на текстот на Законот за акцизите, како и усогласување на текстот на законот со уставното име на државата.

### III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите ќе предизвика позитивни фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија во износ од 797 милиони денари во 2024 година, 883 милиони денари во 2025 година и 782 милиони денари во 2026 година.

### IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлог - законот за акцизите не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти.

### V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Со Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се предвидува измена на законот во делот на тутунските производи во насока на усогласување на акцизната стапка кај цигарите со минималната акцизна стапка во ЕУ кај цигарите, како и изедначување на учеството на вкупната акциза на цигарите во пондерираната просечна

тë Akcizave, si dhe harmonizimi i tekstit të ligjit me emrin kushtetues të shtetit.

### III. VLERËSIMI I PASOJAVE TË PROPOZIMLIGJIT MBI BUXHETIN DHE MJETETE E TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Zbatimi i Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave do të ketë implikime pozitive fiskale mbi Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vlerë prej 797 milionë denarëve në vitin 2024, 883 milionë denarëve në vitin 2025 dhe 782 milionë denarëve në vitin 2026.

### IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNA PËR ATË SE NËSE ZBATIMI I LIGJIT PARASHEH (SHKAKTON) DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË ÇAKTUARA

Për zbatimin e Propozimligjit të Akcizave nuk nevojitet as sigurim të mjeteve financiare, e as detyrime materiale për subjekte të caktuara.

### V. SHQYRTIMI I RREGULLATIVAVE TË SISTEMEVE TË TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIMI I PROPOZIMLIGJIT ME TË DREJTËN (LEGJISLACIININ) E BASHKIMIT EVROPIAN

Me Propozimigjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, parashihet ndryshimi i ligjit në pjesën e produkteve të duhanit në drejtim të harmonizimit të normës së akcizës për cigaret me normën minimale të akcizës së cigareve në BE, si dhe nivelizimit të pjesëmarrjes së akcizës së përgjithshme të cigareve në çmimin e ponderuar të shitjes me pakicë me atë që

малопродажна цена со онаа пропишана во Директивата на ЕУ. Овие измени произлегуваат од Директивата (ЕУ) 2011/64 на Советот од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи, со која се предвидува усогласување на вкупната акциза со утврдениот минимален износ на вкупна акциза во ЕУ кај цигарите.

Дополнително, во Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се предвидува доуредување на членовите од Законот за акцизите во делот на денатурираниот алкохол. Оваа измена произлегува од Директива (ЕУ) 2020/1151 на Советот од 29 јули 2020 година за изменување и дополнување на Директивата 92/83/ЕЕЗ за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци.

Воедно, во делот на поедноставен придружен документ (e-АД), предлог текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се усогласува со Директивата (ЕУ) 2020/262 на Советот од 19 декември 2019 година со која се утврдуваат општите аранжмани за акциза. Исто така, во предметниот Предлог Закон се содржани решенија кои произлегуваат од заложбите на државата за спроведување на препораките од Европската Комисија и од меѓународните финансиски институции, кои со особен интерес ги следат состојбите во акцизната политика во земјата и имаат активна улога во нејзино реформирање преку давање препораки за политики кои придонесуваат за унапредување на квалитетот на системот на акцизи и за зајакната мобилизација на јавните приходи, а со цел позначајна поддршка на приоритетните политики на државата.

është përcaktuar në Direktivën e BE-së. Këto ndryshime rezultojnë nga Direktiva e Këshillit (BE) 2011/64 e datës 21 qershor 2011 për strukturën dhe vlerën e akcizave për produktet e duhanit, me të cilën parashihet përafrimi i akcizës së përgjithshme me vlerën minimale të përcaktuar të akcizës së përgjithshme për cigaret në BE.

Po ashtu, në Propozimligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, parashihet rregullimi i mëtejshëm i neneve të Ligjit të Akcizave në pjesën për alkoolin e denaturuar. Ky ndryshim rezulton nga Direktiva e Këshillit (BE) 2020/1151 më datë 29 korrik 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Direktivës 92/83/KEE për harmonizimin e strukturave të akcizave për alkoolin dhe pijet alkoolike.

Njëkohësisht, në pjesën e dokumentit të thjeshtësuar në bashkëngjitje (e-DA), propozimi i tekstit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar harmonizohet me Direktivën e Këshillit (BE) 2020/262 më datë 19 dhjetor 2019, që përcakton aranzhmanet e përgjithshme të akcizave.

Gjithashtu, propozimligji në fjalë përfshin zgjidhje që rezultojnë nga përpjekjet e shtetit për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe të institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat ndjekin me interes të veçantë situatën sa i përket politikës së akcizave në vend dhe kanë rol aktiv në reformimin e tyre, duke dhënë rekomandime për politika që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së sistemit të akcizave dhe përforcimin e mobilizimit të të hyrave publike për përkrahje më të theksuar ndaj politikave prioritare të shtetit.

VI. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН

Имајќи го предвид фактот дека се исполнети условите од член 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека не се работи за донесување на сложен и обемен закон, се предлага изменувањето и дополнувањето на Законот за акцизите (\*) да се донесе по скратена постапка.

VI. PROCEDURË E SHKURTUAR E  
MIRATIMIT TË LIGJIT

Duke pasur parasysh faktin se janë plotësuar kushtet e nenit 170 alineja (1) të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht se nuk bëhet fjalë për miratimin e ligjit të ndërlikuar dhe vëllimor, propozohet që ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit të Akcizave (\*) të miratohet me procedurë të shkurtuar.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АКЦИЗИТЕ (\*)

PROPOZIMLIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE  
PLOTËSIMIN E LIGJIT TË  
AKCIZAVE (\*)

---

(\*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата на Советот 92/83/ЕЕЗ од 19 октомври 1992 година за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци (CELEX бр. 31992L0083), Директивата на Советот (ЕУ) 2020/1151 од 29 јули 2020 година за изменување и дополнување на

## Член 1

Во Закон за акцизите (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22), во член 5 точката 11) се брише. Точките 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18).

## Член 2

Во член 18 ставот (3) се брише. Ставот (4) станува став (3). Ставот (5) се брише.

## Член 3

Во член 30 ставот (1) се менува и гласи: „Држателот на акцизен склад, имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра и акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизното одложување во согласност со одредбите на овој закон.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се произведуваат, преработуваат, складираат или примаат во акцизниот склад во постапка на акцизно одложување, износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се примаат, складираат и користат во местото на повластено користење, како и

## Neni 1

Në Ligjin e Akcizave (\*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 dhe 57/22), në nenin 5, pika 11) fshihet. Pikat 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) dhe 19) bëhen pika 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dhe 18).

## Neni 2

Në nenin 18, paragrafi (3) fshihet. Paragrafi (4) bëhet paragrafi (3). Paragrafi (5) fshihet.

## Neni 3

Në nenin 30 paragrafi (1) ndryshohet dhe thotë:

“Mbajtësi i magazinës së akcizave, poseduesi i lejes për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizës dhe obliguesi i akcizës për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës detyrohen të parashtrojnë garanci në organin doganor kompetent për sigurimin e pagesës së borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave që janë në procedurë të prolongimit të akcizave në përputhje me dispozitën e këtij ligji”.

Paragrafi (4) ndryshohet dhe thotë:

“Vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të krijohet për të mirat e akcizave që prodhohen, përpunohen, ruhen ose pranohen në magazinën e akcizave në procedurën e prolongimit të akcizave, vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave që pranohen, ruhen dhe shfrytëzohen në vendin e shfrytëzimit preferencial, si dhe vlera e garancisë për

Директивата 92/83/ЕЕЗ за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци (CELEX бр. 32020L1151), Директивата на Советот (ЕУ) 2020/262 од 19 декември 2019 година за утврдување на општите аранжмани за акциза (CELEX бр. 32020L0262) и Директивата на Советот 2011/64/ЕУ од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи (CELEX бр. 32011L0064).

(<sup>1</sup>) Ky ligj është në përputhje me Direktivën e Këshillit 92/83/KEE të datës 19 tetor 1992 për harmonizimin e strukturave të akcizës për alkoolin dhe pijet alkoolike (CELEX nr. 31992L0083), Direktivën e Këshillit (BE) 2020/1151 më datë 29 korrik 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Direktivës 92/83/KEE për harmonizimin e strukturave të akcizës për alkoolin dhe pijet alkoolike (CELEX nr. 32020L1151), Direktivën e Këshillit (BE) 2020/262 më datë 19 dhjetor 2019 për përcaktimin e arazhmaneve të përgjithshme për akcizën (CELEX206L nr. 32020L0262) dhe Direktivën e Këshillit 2011/64/BE më datë 21 qershor 2011 mbi strukturën dhe vlerën e akcizës për produktet e duhanit (CELEX nr. 32011L0064).



износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане кај акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, го утврдува надлежниот царински орган во зависност од износот на акцизниот долг кој може да настане во акцизниот период.”

Ставот (7) се менува и гласи:

„Во случај на престанување на важноста на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник на акцизни добра или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, гаранцијата може да се ослободи доколку е платена акцизата на акцизните добра на залиха и акцизните добра за кои настанала обврска за плаќање акциза пред престанување на важењето на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, како и во случаите кога акцизен долг повеќе не може да настане за акцизните добра кои се движеле во постапка на акцизно одложување”.

Во став (12) во точка 1) на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3), која гласи:

„3) имателот на одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс е во државна сопственост“.

#### Член 4

Во член 31 ставот (4) се брише.

#### Член 5

Во член 47 во ставот (2) зборовите „При враќање на платената акциза за енергентите од член 92 став (3) точки 1), 2) и 5) од овој закон пресметката се врши

sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet te obliguesi i akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, përcaktohet nga organi doganor kompetent në varësi të vlerës së borxhit të akcizave që mund të krijohet gjatë periudhës së akcizave.”

Paragrafi (7) ndryshohet dhe thotë :

“Në rast të përfundimit të vlefshmërisë së lejes së akcizave, aprovimit për shfrytëzues preferencial të të mirave të tyre ose lejes për obligues të akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, garancia mund të zhbllkohet nëse akciza është paguar për të mirat e akcizave të stoqeve dhe për të mirat e akcizave për të cilat është krijuar detyrimi për pagesën e akcizave para ndërprerjes së vlefshmërisë së lejes, aprovimit për shfrytëzues preferencial ose lejes për obligues të akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, si dhe në rastet kur nuk mund të krijohet në vijimësi borxhi i akcizave për të mirat e tyre që i nënshtrohen procedurës së prolongimit të akcizave”.

Në paragrafin (12) në pikën 1) në fund të fjalisë lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.

Në pikën 2), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pika e re 3), e cila thotë:

“3) poseduesi i lejes për obligues të akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës është në pronësi shtetërore”.

#### Neni 4

Në nenin 31 paragrafi (4) fshihet.

#### Neni 5

Në nenin 47 në paragrafin (2) fshihen fjalët “Me rastin e kthimit të akcizës së paguar për energjensat nga neni 92 paragrafi (3) pikat 1), 2) dhe 5) të këtij ligji, përllogaritja bëhet

според пропишаната акциза.“ се бришат.

sipas akcizës së përcaktuar”.

#### Член 6

Во член 50 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од став (2) на овој член, условите од став (1) точки 2), 3), 4), 5) и 8) на овој член, не се применуваат кога подносител на барањето е државен орган, јавна, научна или образовна институција или јавна здравствена установа.“

Ставот (3) станува став (4).

#### Neni 6

Në nenin 50, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), i cili thotë:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, kushtet nga paragrafi (1) pikat 2), 3), 4), 5) dhe 8) të këtij neni, nuk zbatohen kur parashtruesi është organ shtetëror, institucion publik, shkencor ose arsimor ose institucion publik shëndetësor.”

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).

#### Член 7

Во член 64 ставот (2) се менува и гласи:

„Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат вино и меѓупроизводи треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологија.”

#### Neni 7

Në nenin 64 paragrafi (2) ndryshohet dhe thotë:

“Magazina e akcizave në të cilën prodhohet apo përpunohet vera dhe produktet e ndërmjetme duhet të jetë e pajisur me pajisje matëse për matjen e sasisë dhe pajisje matëse për matjen e pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër për produktet e ndërmjetme. Pajisjet matëse duhet të posedojnë certifikatën e organit kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse ose matja e sasisë dhe pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër të produkteve të ndërmjetme duhet të konfirmohet nga institucioni i autorizuar në fushën e metrologjisë.”

#### Член 8

Во член 65 ставот (3) се менува и гласи:

„Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологијата.”

#### Neni 8

Në nenin 65 paragrafi (3) ndryshohet dhe thotë:

“Magazina e akcizave në të cilën prodhohet ose përpunohet alkooli etilik dhe pijet alkoolike duhet të pajiset me pajisje matëse për matjen e sasisë dhe pajisje matëse për matjen e pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër. Pajisjet matëse duhet të posedojnë certifikatë nga organi kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse, ose matja e sasisë dhe pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër për produktet e ndërmjetme duhet të konfirmohet nga ndonjë institucion i autorizuar në fushën e metrologjisë.”

#### Член 9

Во член 70 став (1) во точката 2) по

#### Neni 9

Në nenin 70 paragrafi (1), në pikën 2, në

зборовите „пијалаци и“ се додаваат зборовите „произведува без лиценца и“.

#### Член 10

Во член 74 став (1) во точката 11) зборовите „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите „консумација или е наменет за одржување и чистење на опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 12) зборовите „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите „консумација или е наменет за одржување и чистење на опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 13) точката на крајот од реченицата се заменува со точка запирка. По точката 13) се додава нова точка 14), која гласи:

„14) етил алкохол за производство на додатоци во исхрана кои содржат етил алкохол, под услов комерцијалното пакување пуштено во промет да не надминува 0,15 литри“. Под додатоци на исхрана во смисла на оваа точка се подразбираат производите утврдени со прописите за безбедност на храната.“

#### Член 11

Во член 75 во ставот (1) на крајот на втората реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „согласно намената“ .

Во ставот (4) на крајот на реченицата се додаваат зборовите „Опремата за дозирање, мешање и слично треба да поседува сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди.“

Ставот (6) се менува и гласи:

„Денатуирањето на алкохолот може да се врши само во присуство на овластени лица од надлежниот царински орган. За денатуирање на алкохолот се составува записник кој го потпишуваат овластените лица од надлежниот царински орган и овластени лица од акцизниот склад во кој се врши денатуирање.“

fund të fjalisë shtohen fjalët "prodhon pa licencë dhe".

#### Neni 10

Në nenin 74 paragrafi (1) në pikat 11) dhe 12), fjalët "shfrytëzim nga njerëzit" zëvendësohen me fjalët "konsumim ose destinohet për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pajisjeve të prodhimit që shfrytëzohen në atë proces prodhimi".

Në pikën 12) fjalët "shfrytëzim nga njerëzit" zëvendësohen me fjalët "konsumim ose destinohet për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pajisjeve të prodhimit që shfrytëzohen në atë proces prodhimi".

Pas pikës 13) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 13) shtohet pika e re 14), e cila thotë:

“14) alkool etilik për prodhimin e suplementeve ushqimore që përmbajnë alkool etilik, me kusht që ambalazhi komercial i hedhur në treg të mos tejkalojë 0.15 litra”. Me suplementet ushqimore në aspektin e kësaj pike nënkuptohen produktet e përcaktuara nga rregulloret e sigurisë së ushqimit.”

#### Neni 11

Në nenin 75 në paragrafin (1), në fund të fjalisë së dytë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “sipas destinimit”.

Në paragrafin (4) në fund të fjalisë shtohet fjali e re që thotë: “Pajisja për dozim përzierje dhe ngjashëm duhet të posedojë certifikatën e organit kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse”.

Paragrafi (6) ndryshohet dhe thotë:

“Denatyrimi i alkoolit mund të bëhet vetëm në prani të personave të autorizuar nga organi kompetent doganor. Për denatyrimin e alkoolit, përpilohet procesverbal i cili nënshkruhet nga personat e autorizuar nga organi kompetent doganor dhe personat e autorizuar nga magazina e akcizave ku kryhet denatyrimi”.

#### Член 12

Во член 77 ставот (4) се менува и гласи:  
„Производите кои во целост или делумно содржат материји кои не се тутун, но ги исполнуваат критериумите:

- од член 78 став (1) од овој закон се сметаат за цигари;
- од член 80 став (1) од овој закон се сметаат за тутун за пушење и
- од член 80 став (8) од овој закон се сметаат за несогорлив тутунски производ.

#### Член 13

Во член 80 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Растителен (билен) производ за пушење по пат на постапка на загревање подложен на акциза се смета производ кој е изработен од исушени делови на растенија или овошја, кои не содржат тутун, а може да се консумираат по пат на постапка на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин.”

#### Член 14

По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:

##### „Член 84-а

Акцизата на цигари од член 78 став (1) од овој закон изнесува 3,253 денари по парче и 9% од малопродажната цена по кутија. Ако комбинираната акциза е пониска од 3,453 денари по парче, се применува минималната акциза во износ од 3,453 денари за таа количина”.

#### Член 15

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:

#### Нени 12

Нë ненин 77 параграфи (4) ndryshohet dhe thotë:

“Produktet që tërësisht ose pjesërisht përmbajnë materie joduhani, por plotësojnë kriteret:

- nga neni 78 paragrafi (1) i këtij ligji konsiderohen si cigare;

- nga neni 80 paragrafi (1) i këtij ligji konsiderohen si duhan për pirje dhe

- nga neni 80 paragrafi (8) i këtij ligji konsiderohen si produkt duhani jo i djegshëm.

#### Нени 13

Нë ненин 80 pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) që thotë:

“(8) Produkti bimor për pirje, përmes procesit të ngrohjes që i nënshtrohet akcizave paraqet konsiderohet si produkt i prodhuar nga pjesët e thata të bimëve ose frutave, që nuk përmbajnë duhan, ndërsa mund të konsumohen përmes procesit të ngrohjes, pavarësisht nëse përmban ose jo nikotinë”.

#### Нени 14

Pas nenit 84 shtohet neni i ri 84-a i cili thotë:

##### “Нени 84-а

Akciza e cigareve nga neni 78 paragrafi (1) i këtij ligji është 3.253 denarë për copë dhe 9% e çmimit të shitjes me pakicë për kuti. Nëse akciza e kombinuar është më e ulët prej 3.453 denarëve për copë, zbatohet akciza minimale në vlerë prej 3.453 denarëve për atë sasi”.

#### Нени 15

Pas nenit 85 shtohet neni i ri 85-a i cili thotë:

##### “Нени 85-а

(1) Akciza e cigareve puro nga neni 79 i këtij

„Член 85-а

- (1) Акцизата на пури од член 79 од овој закон изнесува 21,37 денари по парче и 9% од малопродажната цена.
- (2) Акцизата на цигарилоси од член 79 од овој закон изнесува 10,00 денари по парче и 9% од малопродажната цена.
- (3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун од член 80 став (2) од овој закон, изнесува 2.300,00 денари по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.
- (4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за пушење од член 80 став (3) од овој закон и тутунот за водено луле (тутун за наргиле) од член 80 став (1) точка 3) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.
- (5) Акцизата на тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 80 ставови (4) и (5) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.
- (6) Акцизата на несогорлив тутунски производ од член 80 став (6) од овој закон изнесува 4.000,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса и 0% од малопродажната цена.
- (7) Акцизата на течност наменета за полнење на електронска цигара од член 80 став (7) од овој закон изнесува три денари за милилитар волумен.”

Член 16

Во насловот на членот 98-а по зборовите „акциза за“ се додава зборот „обележано“.

Член 17

Во член 103 ставот (9) се менува и гласи:  
„Лицето кое врши трговија со енергенти кои содржат материи за обележување е должно:  
1) за секое продажно место да води евиденција на лицата кои купуваат енергенти кои содржат материи за обележување наменети за греење;  
2) да го извести надлежниот царински

ligji është 21.37 denarë për copë dhe 9% e çmimit të shitjes me pakicë.

(2) Akciza e cigarillove nga neni 79 i këtij ligji është 10.00 denarë për copë dhe 9% e çmimit të shitjes pakicë.

(3) Akciza e duhanit për pirje si duhan i grirë imët nga neni 80 paragrafi (2) i këtij ligji është 2.300,00 denarë për kilogram të peshës neto dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(4) Akciza e duhanit për pirje si lloj tjetër duhani për pirje nga neni 80 paragrafi (3) i këtij ligji dhe duhani për llullë me ujë (nargjile) nga neni 80 paragrafi (1) pika 3) i këtij ligji është 2.300,00 denarë për kilogram të peshës neto dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(5) Akciza e duhanit për thithje dhe duhanit për përtypje nga neni 80 paragrafi (4) dhe (5) i këtij ligji është 2.300,00 denarë për kilogram të peshës neto dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(6) Akciza e produktit të padjegshëm të duhanit nga neni 80 paragrafi (6) i këtij ligji është 4.000,00 denarë për kilogram të peshës neto të përbërjes së duhanit dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(7) Akciza me përmbajtje lëngu që shfrytëzohet për mbushjen e cigares elektronike nga neni 80 paragrafi (7) i këtij ligji është tre denarë për vëllim në mililitër.”

Neni 16

Në titullin e nenit 98-а pas fjalëve “akciza për” shtohet fjala “shënuar”.

Neni 17

Në nenin 103 paragrafi (9) ndryshohet dhe thotë:

“Personi që kryen tregti me energjensa, që përmbajnë materie për shënim, detyrohet:

1) Në çdo vend shitjeje t’u mbajë evidencë personave që blejnë energjensa që përmbajnë materie për shënim të destinuara për ngrohje;

2) ta informojë organin doganor kompetent për çdo ndryshim të të dhënave të lejes, si

орган за секоја промена на податоците во одобрението, како и во случај на статусна промена, престанок на вршење на дејноста или отворање и затворање на малопродажни места и

3) да доставува месечен извештај до надлежниот царински орган за набавени, продадени и количини на залиха на енергенти кои содржат материји за обележување.“

Во став (12) точката 3) се брише.

Точките 4), 5), 6) и 7) стануваат точки 3) 4), 5) и 6).

#### Член 18

Насловот на членот 116 и членот 116 се менуваат и гласат:

„Прекршоци поврзани со неплаќање на акцизен долг и со одземање на добра

(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност, доколку:

1) не поднесе акцизна декларација или дополнителна акцизна декларација и/или не ја плати акцизата во пропишан рок (член 10 ставови (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14), член 40 став (3) точка 2), член 43 став (4) точки 1) и 2), член 44 став (7) точки 1) и 2), член 47 став (9), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

2) во акцизна декларација неправилно го

дхе në rast të ndryshimit statusor, ndalesës së kryerjes së veprimtarisë ose hapjes dhe mbylljes së vendeve të shitjes me pakicë;

3) të parashtrorjë raport mujor te organi doganor kompetent për sasi të e blera, të shitura dhe sasi të e stokut të energjensave që përmbajnë materie për shënim”.

Në paragrafin (12), pika 3) fshihet.

Pikat 4), 5), 6) dhe 7) bëhen pikat 3), 4), 5) dhe 6).

#### Neni 18

Titulli i nenit 116 dhe neni 116 ndryshohen si në vijim:

“Kundërvajtjet lidhur me mospagimin e borxhit të akcizave dhe konfiskimin e të mirave

(1) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje tregtarit mikro dhe tregtarit të vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 250 deri në 700 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje tregtarit të mesëm dhe tregtarit të madh, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë, nëse:

1) nuk ka parashtruar deklaratë akcize ose deklaratë shtesë të akcizës dhe/ose nuk e ka paguar akcizën brenda afatit të caktuar (neni 10 paragrafët (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14), neni 40 paragrafi (3) pika 2), neni 43 paragrafi (4) pika 1) dhe 2), neni 44 paragrafi (7) pika 1) dhe 2), neni 47 paragrafi (9), neni 60 paragrafët (1) dhe (2), neni 61 paragrafi (17), neni 68 paragrafi (1), neni 71 paragrafi (2), neni 86 paragrafët (1) dhe (2), neni 87 paragrafi (17), neni 106 paragrafët (4) dhe (6), neni 109 paragrafët (4) dhe (6) dhe neni 112 paragrafët (2) dhe (3));

2) në deklaratën e akcizës gabimisht është shënuar vlera e akcizave që duhet të paguhet ose është shënuar gabimisht lënda

наведе износот на акциза која треба да се плати или неправилно го наведе предметот на оданочување и износот на акциза што предизвикува акцизата да не се плати или да се плати во помал износ од пропишаниот (член 10 ставови (6) и (8), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

3) произведува, преработува, прима, складира и/или испраќа добра подлежащи на акциза во постапка на акцизно одложување без акцизна дозвола (член 16 став (3));

4) акцизната дозвола или одобрението издадено од надлежниот царински орган ги пренесе на друго лице (член 23 став (3), член 27 став (3), член 28 став (4), член 29 став (3), член 44 став (5), член 52 став (4), член 72 став (5), член 101 став (2), член 103 став (8), член 114 став (7));

5) започне со движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување кое не е регистрирано во Системот за движење и контрола на акцизни добра (член 34 став (1));

6) пушта во промет акцизни добра кои не се обележани со акцизна марка, неовластено изработи и испечати акцизни марки, или се обележани со оштетена акцизна марка, како и на друг начин различен од пропишаниот, која не е залепена на амбалажата на пропишан начин (член 61 ставови (1), (3), (4), (5) и (6), член 70 ставови (5) и (6) и член 87 ставови (1), (3), (4) (5) и (6));

7) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во пропишаниот рок или не ги врати на

e tatimimit dhe vlera e akcizës që shkakton që akciza të mos paguhet ose të paguhet në vlerë më të vogël se sa është përcaktuar (neni 10 paragrafët (6) dhe (8), neni 60 paragrafët (1) dhe (2), neni 61 paragrafi (17), neni 68 paragrafi (1), neni 71 paragrafi (2), neni 86 paragrafët (1) dhe (2), neni 87 paragrafi (17), neni 106 paragrafët (4) dhe (6) neni 109 paragrafët (4) dhe (6) neni 112 paragrafët (2) dhe (3));

3) prodhon, përpunon, pranon, ruan dhe/ose dërgon të mira që i nënshtrohen akcizave në procedurën e prolongimit të akcizës pa leje akcize (neni 16 paragrafi (3));

4) lejen e akcizave ose aprovimin e dhënë nga organi kompetent doganor ia ka bartur ndonjë personi tjetër (neni 23 paragrafi (3), neni 27 paragrafi (3), neni 28 paragrafi (4), neni 29 paragrafi (3), neni 44 paragrafi (5), neni 52 paragrafi (4), neni 72 paragrafi (5), neni 101 paragrafi (2), neni 103 paragrafi (8), neni 114 paragrafi (7));

5) fillon me qarkullimin e të mirave të akcizës në procedurën e prolongimit të akcizave që nuk janë regjistruar në Sistemin e qarkullimit dhe kontrollit të të mirave të akcizave (neni 34 paragrafi (1));

6) lëshon në qarkullim të mirat e akcizave që nuk janë të shënuara me pullë akcize, prodhon dhe stampon pa autorizim pulla akcize, ose janë shënuar me pullë akcize të dëmtuar, si dhe në mënyrë tjetër nga ajo që është përcaktuar, e cila nuk është ngjitur në ambalazh në mënyrën e përcaktuar (neni 61, paragrafët (1), (3), (4), (5) dhe (6), neni 70 paragrafët (5) dhe (6) dhe neni 87 paragrafët (1), (3), (4) (5) dhe (6));

7) nuk ka dorëzuar raport për pullat e akcizave të marra, të përdorura dhe të kthyer në afatin e paraparë ose nuk i ka kthyer në organin kompetent doganor pullat e akcizës që nuk janë përdorur ose janë

надлежниот царински орган акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на производство во пропишаниот рок, а притоа настанал акцизен долг (член 61 ставови (12) и (15) и член 87 ставови (12) и (15));

8) постапува спротивно на член 44 став (1);

9) постапува спротивно на член 70 став (8);

10) започне со производство на алкохол без да го извести надлежниот царински орган (73 ставови (4) и (5));

11) денатурира алкохол без одобрение од надлежниот царински орган (член 75 став (2) и став (3));

12) не ја пресмета и не ја плати разликата во акцизата настаната при зголемување на акцизата кај алкохолот и алкохолните пијалаци, тутунските производи и енергенти, како и при зголемувањето на малопродажната цена на тутунските производи (член 76 став (3), член 89 став (3) и член 104 став (2));

13) постапува спротивно на член 87 став (17);

14) не ја пријави или не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата малопродажна цена кај надлежен царински орган доколку малопродажната цена влијае на износот на акцизата, и/или пушта во промет и/или продава акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5) и член 88 став (4));

15) постапува спротивно на членот 88 став (3) и член 88-а;

16) обележува енергенти иако не е имател на акцизна дозвола и нема одобрение за обележување од надлежниот царински орган член (член 101 став (2));

17) продава и/или точи и/или употребува

dëmtuar në procesin e prodhimit në afatin e caktuar dhe me këtë është krijuar borxh akcize (neni 61 paragrafët (12) dhe (15) dhe neni 87 paragrafët (12) dhe (15));

8) vepron në kundërshtim me nenin 44 paragrafi (1);

9) vepron në kundërshtim me nenin 70 paragrafi (8);

10) fillon me prodhimin e alkoolit pa e njoftuar organin kompetent doganor (neni 73 paragrafët (4) dhe (5));

11) denatyrton alkoolin pa aprovimin e organit kompetent doganor (neni 75 paragrafi (2) dhe paragrafi (3));

12) nuk ka përlogaritur dhe paguar diferencën e akcizave gjatë rritjes së akcizës për alkoolin dhe pijet alkoolike, produktet e duhanit dhe energjensat, si dhe gjatë rritjes së çmimit të shitjes me pakicë të produkteve të duhanit (neni 76 paragrafi (3), neni 89 paragrafi (3) dhe neni 104 paragrafi (2));

13) vepron në kundërshtim me nenin 87 paragrafi (17);

14) nuk e deklaron ose publikon çmimin e shitjes me pakicë në afatet e përcaktuara kohore dhe lëshon në qarkullim të mirat e akcizave para se të raportojë çmimin e shitjes me pakicë ose çmimin e ndryshuar të shitjes me pakicë te organi kompetent doganor nëse çmimi i shitjes me pakicë ndikon në vlerën e akcizës dhe/ose lëshon në qarkullim dhe/ose shet të mira të akcizave me çmim të ndryshëm nga çmimi i shitjes me pakicë (neni 83 paragrafët (3), (4) dhe (5) dhe neni 88 paragrafi (4));

15) vepron në kundërshtim me nenin 88 paragrafi (3) dhe nenin 88-a;

16) shënon energjensat edhe pse nuk është posedues i lejes së akcizës dhe nuk ka aprovim për shënimin nga organi kompetent doganor (neni 101 paragrafi (2));

17) shet dhe/ose mbush dhe/ose përdor (shfrytëzon) energjensa pa aprovimin e organit doganor kompetent, në kundërshtim



(користи) обележани енергенти без одобрение од надлежниот царински орган, спротивно на нивната намена, или енергентите кои содржат средства за обележување, им го отстрани средството за обележување, ја намали неговата концентрација или додаде состојки кои ќе го оневозможат утврдувањето на пропишаното обележување (член 101 ставови (1), (2) и (5) и член 102 ставови (1), (2) и (3)) и

18) врши трговија со обележани гасни масла и керозин спротивно на член 103 ставови (1), (2) и (9) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член, на одговорно лице во правното лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(3) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(5) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на одговорно лице во правното лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на

ме destinimin e tyre, ose energjensat që përmbajnë mjete për markim, ua heq mjetin për markim, zvogëlon koncentrimin ose shton përbërës që do të pamundësojnë përcaktimin e markimit të caktuar (neni 101 paragrafët (1), (2) dhe (5) dhe neni 102 paragrafët (1), (2) dhe (3)) dhe

18) bën tregti me vajrat e gazit dhe me kerozin në kundërshtim me nenin 103 paragrafët (1), (2) dhe (9) të këtij ligji.

(2) Gjohë në vlerë prej 15 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është deri në 250 euro ose kur vlera e të mirave të akcizës është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

(3) Gjohë në vlerë prej 15 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, personit fizik kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

(4) Gjohë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjohë në vlerë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është nga 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është nga 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(5) Gjohë në vlerë prej 100 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është prej 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(6) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(7) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече прекршокот од став (1) на овој член на правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 1.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(8) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на одговорно лице во правното лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(9) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска

(6) Гjobë në vlerë prej 100 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik ose kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është prej 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(7) Gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik tregtar mikro, si dhe gjobë prej 1.000 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet tregtarit të vogël, përkatësisht gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 12.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobë prej 2.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është mbi 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë;

(8) Gjobë në vlerë vlerë prej 300 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është mbi 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(9) Gjobë në vlerë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik, kur vlera e akcizës së papaguar ose akcizës së shmangur është mbi 1.000 euro në kundërvlerë me denarë ose kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.”

противвредност.“

#### Член 19

Насловот на членот 117 и членот 117 се менуваат и гласат:

„Прекршоци поврзани со неисполнување на обврски

(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност, доколку:

- 1) не поднесе акцизна декларација во пропишан рок за акцизни добра за кои не настанал акцизен долг (член 10 ставови (4) и (5));
- 2) при пуштање на акцизни добра, не издаде фактура или друг документ на пропишан начин за испораката на акцизни добра (член 13 став (1));
- 3) фактурите, другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 13 став (5), член 53 став (3), член 114 став (16));
- 4) како држател на акцизен склад постапува спротивно на член 17, член 18 став (2) и член 24 став (1);
- 5) на надлежниот царински орган му дал непотполни или неточни податоци, или не ги отстранил неправилностите во пропишаните рокови (член 26 став (2) точки 3) и 4), член 27 став (10) точки 4) и 5), член 28 став (10) точки 3) и 4), член 29 став (9) точки 4) и 5), член 44 став (9) точки 3) и 5), член 55 став (2) точки 3) и 4), член 72 став (12) точки 3) и 4), член 98-а став (3), член 98-б став (3), член 103 став (12) точка 5) и 6) и член 114 став (14)

#### Neni 19

Titulli i nenit 117 dhe neni 117 ndryshohen si në vijim:

“Kundërvajtjet lidhur me mospërbushjen e detyrimeve

(1) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh, kur vlera e të mirave të akcizës është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë, nëse:

- 1) nëse nuk ka parashtruar deklaratë të akcizave në afatin e përcaktuar për të mirat e akcizave, për të cilat nuk krijohet borxh i akcizave (neni 10 paragrafët (4) dhe (5));
- 2) nëse gjatë lëshimit të të mirave të akcizave, nuk lëshohet faturë apo dokument tjetër në mënyrën e përcaktuar për dërgimin e të mirave të akcizave (neni 13 paragrafi (1));
- 3) nëse nuk ruhen faturat, dokumentet e tjera dhe librat afariste në afatin e përcaktuar (neni 13 paragrafi (5), neni 53 paragrafi (3), neni 114 paragrafi (16));
- 4) Nëse mbajtësi i magazinës së akcizave vepron në kundërshtim me nenin 17, nenin 18 paragrafi (2) dhe nenin 24 paragrafi (1);
- 5) nëse organit doganor kompetent i jepen të dhëna të paplota ose të pasakta, ose nuk janë mėnjanuar parregullsitë në afatet e përcaktuara (neni 26 paragrafi (2) pika 3) dhe 4), neni 27 paragrafi (10) pika 4) dhe 5), neni 28 paragrafi (10) pika 3) dhe pika 4), neni 29 paragrafi (9), pika 4) dhe 5), neni 44 paragrafi (9) pika 3) dhe 5), neni 55 paragrafi (2) pika 3) dhe 4), neni 72 paragrafi (12) pika 3) dhe 4), neni 98-a paragrafi (3), neni 98-b paragrafi (3), neni 98-b paragrafi (3), neni 103 paragrafi (12) pika 5) dhe 6) dhe neni 114 paragrafi 3) 4) dhe 7));
- 6) vepron në kundërshtim me nenin 27 paragrafi (4), nenin 28 paragrafi (5), nenin 29 paragrafi (6) dhe nenin 30 paragrafët (1)

точки 3), 4) и 7));

6) постапува спротивно на член 27 став (4), 28 став (5), член 29 став (6) и член 30 ставови (1) и (2);

7) акцизните добра ги движи во постапка на акцизно одложување за кои не е испечатена верзија на електронскиот административен документ или било кој друг трговски документ кој го придружува акцизното добро или хартиен административен документ или движи акцизни добра без поедноставен придружен административен документ (член 34 став (9), член 37 ставови (1) и (4), 40 став (1), член 41 став (1) точка 1) и член 47 став (8));

8) постапува спротивно на член 34 став (11), член 36 став (6), член 40 став (3) точки 1) и 3), член 41 став (1) точки 2) и 3) и став (2), член 43 став (4) точка 3) и став (5), член 44 став (7) точка 3), член 53 ставови (1) и (2), член 61 став (20), член 72 став (8), член 87 став (21), член 103 ставови (9) и (10) и член 114 ставови (9), (10) и (11);

9) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во пропишаниот рок, а притоа не настанал акцизен долг член 61 став (12) и член 87 став (12).

10) отстрани пломба во отсуство на надлежниот царински орган (член 65 став 2, член 97 став (1));

11) продава акцизни добра кои не се означени со специјална етикета (член 70 став (7));

12) постапува спротивно на член 73 ставови (6), (7), (8), (9) и (10);

13) при зголемување на акцизата на алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски производи и енергенти, како и при зголемување на малопродажната цена на тутунските производи, не направи попис на затечени залихи или не подготви записник за извршениот попис и не го поднесе до надлежниот царински орган во

dhe (2);

7) të mirat e akcizave i nënshtrohen procedurës së prolongimit të akcizave, për të cilat nuk është stampuar versioni i dokumentit administrativ elektronik ose ndonjë dokument tjetër tregtar i cili përcillet me të mirat e akcizave apo ndonjë dokument administrativ në letër apo nëse lëshon të mirat e akcizave pa i përcjellë ato me ndonjë dokument administrativ më të thjeshtësuar (neni 34 paragrafi (9), neni 37 paragrafët (1) dhe (4), neni 40 paragrafi (1), neni 41 paragrafi (1) pika 1) dhe neni 47 paragrafi (8));

8) nëse vepron në kundërshtim me nenin 34 paragrafi (11), nenin 36 paragrafi (6), nenin 40 paragrafi (3) pikat 1) dhe 3), nenin 41 paragrafi (1) pikat 2) dhe 3) dhe paragrafi (2), nenin 43 paragrafi (4) pika 3) dhe paragrafi (5), nenin 44 paragrafi (7) pika 3), nenin 53 paragrafët (1) dhe (2), nenin 61 paragrafi (20), nenin 72 paragrafi (8), nenin 87 paragrafi (21), nenin 103 paragrafët (9) dhe (10) dhe nenin 114 paragrafët (9), (10) dhe (11);

9) nëse nuk dorëzon raport për pullat e marra, të përdorura dhe të kthyera të akcizës në afatin e përcaktuar, ndërsa më pas nuk krijohet borxh i akcizave nga neni 61 paragrafi (12) dhe neni 87 paragrafi (12).

10) hiqet plomba në mungesë të organit doganor kompetent (neni 65 paragrafi 2, neni 97 paragrafi (1));

11) nëse shiten të mirat e akcizave që nuk janë shënuar me etiketë speciale (neni 70 paragrafi (7));

12) nëse veprohet në kundërshtim me nenin 73 paragrafët (6), (7), (8), (9) dhe (10);

13) gjatë rritjes së akcizës për alkoolin dhe pijet alkoolike, produktet e duhanit dhe produktet e energjensave, si dhe rritjes së çmimit të shitjes me pakicë të produkteve të duhanit, nuk ka kryer inventarizimin e stoqeve të gjetura ose nuk ka përgatitur procesverbalin për inventarizimin e kryer dhe nuk ia ka dorëzuar organit doganor kompetent në afatin e përcaktuar (neni 76 paragrafët (1) dhe (2), neni 89 paragrafët (1) dhe (2) dhe neni 104 paragrafi (1)) dhe

14) nuk e paraqet ose publikon çmimin e

пропишаниот рок (член 76 ставови (1) и (2), член 89 ставови (1) и (2) и член 104 став (1)) и

14) не ја пријави или не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата малопродажна цена кај надлежен царински орган доколку малопродажната цена не влијае на износот на акцизата, и/или пушта во промет и/или продава акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5) и член 88 став (4));

15) постапува спротивно на член 101 став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на одговорно лице во правното лице, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(3) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра во денарска противвредност.

(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице среден трговец и голем трговец кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(5) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на

shitjes me pakicë në afatet e përcaktuara dhe lëshon në qarkullim të mirat e akcizave para paraqitjes së çmimit të shitjes me pakicë ose para ndryshimit të çmimit të shitjes me pakicë te organi kompetent doganor, nëse çmimi i shitjes me pakicë nuk ndikon mbi vlerën e akcizave dhe/ose lëshon në qarkullim dhe/ose bën shitjen e të mirave të akcizave me çmim të ndryshëm nga çmimi i shitjes me pakicë (neni 83 paragrafët (3), (4) dhe (5) dhe neni 88 paragrafi (4));

15) nëse vepron në kundërshtim me nenin 101 paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e të mirave të akcizës së papaguar është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

(3) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik kur vlera e të mirave të akcizës së papaguar është deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë.

(4) Gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh, kur vlera e të mirave të akcizës është nga 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(5) Gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e të mirave të akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me

одговорно лице во правното лице, кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(6) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице, кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(7) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на правно лице голем трговец, кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(8) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на одговорно лице во правното лице, кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(9) Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од став (1) на овој член на физичко лице кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(10) По утврдување на прекршоците од овој член, царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врати прекршочен платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.

(11) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глоба

denarë.

(6) Gjobë në vlerë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik, kur vlera e të mirave të akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(7) Gjobë në vlerë prej 500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, personit juridik tregtar mikro, si dhe gjobë prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i vogël, përkatësisht gjobë në vlerë prej 1.000 deri në 12.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobë prej 2.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik tregtar i madh, kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(8) Gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(9) Gjobë në vlerë prej 350 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit fizik, kur vlera e të mirave të akcizës është mbi 4.000 euro në kundërvlerë me denarë.

(10) Pas konstatimit të kundërvajtjeve nga ky nen, nëpunësi doganor kundërvajtësi do t'i dorëzojë urdhërpagesë kundërvajtëse me gjobë në vlerëm minimale të përcaktuar për kundërvajtjen e kryer.

(11) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kundërvajtësi është i detyruar që gjobën e shqiptuar sipas paragrafit (10) të këtij neni ta paguajë në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës në llogarinë e shënuar në urdhëresë, me çka do të paguajë gjysmën e

согласно став (10) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(12) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од став (11) на овој член, овластениот царински орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган утврден во член 118 од овој закон.“

#### Член 20

Насловот на членот 118 и членот 118 се менуваат и гласат:

##### „Прекршочна постапка

(1) За прекршоците утврдени во член 116 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно член 116 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), и 6) од овој закон и за прекршоците утврдени во член 117 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно член 117 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), и 6) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската управа.

(2) За прекршоците утврдени во член 116 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно член 116 став (1) точки 7), 8) и 9) од овој закон и за прекршоците утврдени во член 117 од овој закон за кои се изрекува глоба согласно член 117 став (1) точки 7), 8) и 9) од овој закон, прекршочна постапка води надлежен суд.

(3) Прекршочна постапка по царински прекршок не може да се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.

(4) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност започнува да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.

(5) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(6) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот, како

гјобës së shqiptuar, e cila e drejtë mësohet në udhëzimin juridik.

(12) Nëse kundërvajtësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi (11) i këtij neni, organi i autorizuar doganor parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje tek organi kompetent për kundërvajtje i përcaktuar në nenin 118 të këtij ligji.”

#### Neni 20

Titulli i nenet 118 dhe neni 118 ndryshohen si në vijim:

##### “Procedura kundërvajtëse

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara nga neni 116 i këtij ligji për të cilat shqiptohet gjobë sipas nenet 116 paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5) dhe 6) të këtij ligji dhe për kundërvajtjet nga neni 117 i këtij ligji për të cilat shqiptohet gjobë sipas nenet 117 paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5) dhe 6) të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse dhe sanksione për kundërvajtje zhvillon dhe shqipton organi për kundërvajtje i themeluar me Ligjin e Drejtorisë Doganore.

(2) Për kundërvajtjet nga neni 116 i këtij ligji për të cilat shqiptohet gjobë sipas nenet 116 paragrafi (1) pikat 7), 8) dhe 9) të këtij ligji dhe për kundërvajtjet nga neni 117 i këtij ligji për të cilat shqiptohet gjobë sipas nenet 117 paragrafi (1) pikat 7), 8) dhe 9) të këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq gjykata kompetente.

(3) Procedura kundërvajtëse për kundërvajtje doganore nuk mund të iniciohet nëse nga dita e kundërvajtjes kanë kaluar më shumë se katër vjet.

(4) Nëse bëhet fjalë për kundërvajtje të prolonguar ose të përsëritur, afati i maturimit fillon nga dita e kryerjes së veprimit të fundit kundërvajtës.

(5) Parashkrimi nuk rezulton për kohën për të cilën, sipas ligjit, ndjekja penale nuk mund të fillojë ose të vazhdojë.

(6) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim procedural që ndërmerret për shkak të ndjekjes penale të kundërvajtësit, si dhe kur ai kryen kundërvajtje më të rëndë gjatë periudhës së parashkrimit.

и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори потежок прекршок.

(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(8) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што е определено во став (3) на овој член.“

#### Член 21

Насловот на членот 119 и членот 119 се менуваат и гласат:

„Поврзаност со други закони  
Изрекувањето на прекршочната санкција и одмерувањето на висината на глобата се врши согласно Законот за прекршоците.“

#### Член 22

По членот 119 се додава нов член 119-а, кој гласи:

##### „Член 119-а

(1) Акцизните добра и опремата за производство на акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 3), 4), 11), 16) и 17) од овој закон, се одземаат.

(2) Акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), и 18) од овој закон, се одземаат.

(3) Акцизните добра, како и опремата која се користи за производство на акцизните добра, се одземаат и кога не се во сопственост на сторителот на прекршокот, доколку нивниот сопственик знаел или со оглед на околностите на случајот би можел да знае дека се предмет на прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Ако акцизното добро од ставовите (1) и (2) на овој член не се пронајде, од сторителот на прекршокот се наплатува неговата вредност и се поведува постапка за наплата на акцизата при што доколку

(7) Pas çdo ndërprerjeje, afati i parashkrimit fillon të rezultojë përsëri.

(8) Parashkrimi i ndjekjes së kundërvajtjes ndodh në çdo rast kur ka kaluar dyfishi i kohës së përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni.”

#### Neni 21

Titulli i nenit 119 dhe neni 119 ndryshohen si në vijim:

“Lidhja me ligjet e tjera

Shqiptimi i sanksionit kundërvajtës dhe përcaktimi i vlerës së gjobës kryhet sipas Ligjit të Kundërvajtjeve.”

#### Neni 22

Pas nenit 119, shtohet neni i ri 119-a, i cili thotë:

“Neni 119-a

(1) Të mirat e akcizave dhe pajisjet për prodhimin e të mirave të akcizës që përfshihen me kundërvajtjet nga neni 116, paragrafi (1), pika 3), 4), 11), 16) dhe 17) të këtij ligji, konfiskohen.

(2) Të mirat e akcizës që përfshihen me kundërvajtjet nga neni 116 paragrafi (1), pika 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15) dhe 18) të këtij ligji, konfiskohen.

(3) Të mirat e akcizave, si dhe pajisjet e përdorura për prodhimin e të mirave të akcizës, konfiskohen edhe kur nuk janë në pronësi të kundërvajtësit, nëse poseduesi i tyre ka qenë i informuar ose në bazë të rrethanave të rastit, ka mundur të informohet se i nënshtrohen kundërvajtjeve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

(4) Nëse të mirat e akcizave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk gjenden, vlera e tyre i ngarkohet kundërvajtjesit dhe inicohet procedurë e arkëtimit të tatimit të akcizës, me ç'rast nëse ka më shumë kundërvajtjes, për vlerën e të mirave ata do të përgjigjen solidarisht. Vlerësohet se, të mirat e akcizës që janë lëndë kundërvajtjeve nuk janë gjetur



има повеќе сторители на прекршок, за вредноста на доброто одговараат солидарно. Се смета дека акцизно добро предмет на прекршок не е пронајдено доколку од која било причина не е можно да му се одземе на сопственикот.

(5) Транспортното средство што било користено за превоз на акцизните добра опфатени со прекршоците од член 116 став (1) точки 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 16), 17) и 18) од овој закон се одзема доколку вредноста на акцизните добра надминува 20% од вредноста на транспортното средство и доколку сопственикот на транспортното средство знаел или бил должен или можел да знае дека ќе биде користено за таков превоз на акцизни добра. Транспортното средство секогаш ќе се одземе ако е специјално конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на било кој начин со цел криење на акцизни добра.

(6) Примената на ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член не влијае на правата на трети лица за надомест на причинета штета од сторителот на прекршокот.“

#### Член 23

Во Законот за акцизите (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22), низ целиот текст на законот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

#### Член 24

По членот 124 се додава нов член 124-а, кој гласи:

##### „Член 124-а

(1) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната и минималната акциза на цигарите од член 84-а став (1) од овој закон, се зголемуваат за 0,23 денари по парче на 1 јануари секоја година.

(2) На 1 јануари 2024 година, износот на специфичната акциза на пури од член 85 - а став (1) од овој закон, се зголемува за

неше për ndonjë arsye nuk është mundësuar t'i konfiskohet poseduesit.

(5) Mjeti transportues i cili është shfrytëzuar për transportin e të mirave të akcizës nga neni 116 paragrafi (1) pika 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 16), 17) dhe 18) të këtij ligji konfiskohet, nëse vlera e të mirave të akcizave e tejkalon 20% të vlerës së mjetit transportues dhe nëse poseduesi i mjetit transportues ka qenë i informuar ose i detyruar ose mund të informohej lidhur me shfrytëzimin e mjetit për atë lloj të të mirave të akcizës. Mjeti transportues gjithmonë do të konfiskohet nëse ai është posaçërisht i konstruktuar, përshtatur, modifikuar ose rregulluar në çfarëdo lloj mënyre për fshehjen e të mirave të akcizave.

(6) Zbatimi i paragrafëve (1), (2), (3), (4) dhe (5) i këtij neni nuk ndikon në të drejtat e palëve të treta për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga kundërvajtësi.”

#### Neni 23

Në Ligjin e Akcizave (\*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 dhe 57/22), në tërësi të tekstit të ligjit, fjalët “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

#### Neni 24

Pas nenit 124 shtohet neni i ri 124-a, i cili thotë:

##### “Neni 124-a

1) Nga 1 janari i vitit 2024, duke përfshirë 1 janarin e vitit 2030 vlera e akcizës specifike dhe minimale për cigaret nga neni 84-a paragrafi (1) i këtij ligji do të rritet për 0.23 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(2) Më 1 janar të vitit 2024 rritet vlera e akcizës specifike për puro nga neni 85 – a paragrafi (1) i këtij ligji për 4.00 denarë, ndërsa nga 1 janari i vitit 2025 përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 rritet vlera e akcizës specifike për puro nga neni 85-a

4,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за пури од член 85 - а став (1) од овој закон, се зголемува за 2,00 денари по парче на 1 јануари секоја година.

(3) На 1 јануари 2024 година, износот на специфичната акциза на цигарилоси од член 85 – а став (2) од овој закон, се зголемува за 2,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за цигарилоси од член 85 - а став (2) од овој закон, се зголемува за 1,00 денар по парче на 1 јануари секоја година.

(4) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за тутун за пушење како фино сецкан тутун, тутун за пушење како друг тутун за пушење, тутун за водено луле (тутун за наргиле), тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 85 - а ставови (3), (4) и (5) од овој закон, се зголемува за 150,00 денари по килограм нето тежина на 1 јануари секоја година.

(5) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза на несогорливиот тутунски производ од член 85-а став (6) од овој закон, се зголемува за 350,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса на 1 јануари секоја година.

(6) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на акциза на течноста наменета за полнење на електронска цигара од член 85 - а став (7) од овој закон, се зголемува за 0,20 денари, по милилитар волумен на 1 јануари секоја година.

#### Член 25

Одредбата од членот 13 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19), нема да се применува од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 јули 2024 година.

параграфи (1) të këtij ligji, për 2.00 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(3) Më 1 janar të vitit 2024 vlera e akcizës specifike për cigarillot nga neni 85 – a paragrafi (2) i këtij ligji rritet për 2.00 denarë, ndërsa nga 1 janari 2025 duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 vlera e akcizës specifike për cigarillot nga neni 85 -a paragrafi (2) të këtij ligji, rritet për 1.00 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(4) Nga data 1 janar i vitit 2024 duke përfshirë datën 1 janar 2030, vlera e akcizës specifike për pirjen e duhanit si duhan i grirë imët, për pirjen e duhanit si lloj tjetër i duhanit, për duhanin për nargjile, duhanin për thithje dhe duhanin për përtypje, nga neni 85-a paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij ligji rritet për 150.00 denarë për kilogram të peshës neto më 1 janar të çdo viti.

(5) Nga 1 janari i vitit 2024 duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 vlera e akcizës specifike për produktin e padjegshëm të duhanit nga neni 85-a paragrafi (6) të këtij ligji rritet për 350.00 denarë për kilogram të peshës neto të përbërjes së duhanit më 1 janar të çdo viti.

(6) Nga 1 janari i vitit 2024, duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030, vlera e akcizës për lëngun e destinuar për mbushjen e cigares elektronike nga neni 85 - a paragrafi (7) i këtij ligji rritet për 0.20 denarë për vëllim në mililitër më 1 janar të çdo viti.

#### Neni 25

Dispozita e nenit 13 paragrafi (1) të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19), nuk do të zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 korrik 2024.

#### Neni 26

Procedurat kundërvajtëse të iniciuara deri

#### Член 26

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22).

#### Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë sipas dispozitave të Ligjit të Akcizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 dhe 57/22).

#### Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ARSYETIMI I PROPOZIMLIGJIT PËR  
NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
TË AKCIZAVE

I. SHPJEGIMI I PËRMBAJTJES SË

## ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

### I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите во членот 5 од Законот (точката 11) се брише. Точките 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18).

Оваа одредба нема примена во акцизното работење. Движењето се одвива електронски. Со оваа измена текстот на Предлог Законот се усогласува со Директивата (ЕУ) 2020/262 на Советот од 19 декември 2019 година со која се утврдуваат општите аранжмани за акциза (CELEX 32020L0262).

Со членот 2 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите во членот 18 во Законот, ставовите (3) и (5) се бришат. Ставот (4) станува став (3).

Целта на измената е поради специфични карактеристики на акцизното работење, следење и надзор во акцизниот склад, еден имател на акцизна дозвола треба да користи само акцизни складови одобрени со истата. Избришаниот став и досега не се применуваше.

Со членот 3 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 30 ставот (1) од Законот, се менува и гласи:

„(1) Држателот на акцизен склад, имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра и акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизното одложување во

## DISPOZITAVE TË PROPOZIMLIGJIT

Me nenin 1 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave në nenin 5 të ligjit në fjalë, pika 11) fshihet. Pikat 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) dhe 19) bëhen pika 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dhe 18).

Kjo dispozitë nuk zbatohet për punën sa i përket akcizave. Lëvizja bëhet në mënyrë elektronike. Me këtë ndryshim, teksti i propozimligjit përputhet me Direktivën e Këshillit (BE) 2020/262 më 19 dhjetor 2019, me të cilën përcaktohen aranzhmanet e përgjithshme për akcizën (CELEX 32020L0262).

Me nenin 2 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave në nenin 18 të ligjit, paragrafët (3) dhe (5) fshihen. Paragrafi (4) bëhet paragrafi (3).

Qëllimi i ndryshimit është për shkak të karakteristikave specifike të punës lidhur me akcizat, monitorimit dhe mbikëqyrjes në magazinën e akcizave, mbajtësi i lejes së akcizës duhet të përdorë vetëm magazinat e akcizës të aprovuara prej tij. Paragrafi i fshirë nuk është zbatuar deri më tani.

Me nenin 3 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në nenin 30 paragrafi (1) të ligjit ndryshohet dhe thotë:

“(1) Mbajtësi i magazinës së akcizave, poseduesi i lejes për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizës dhe obliguesi i akcizës për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës detyrohen të parashtrajnë garanci në organit doganor kompetent për sigurimin e pagesës së borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave që janë në procedurë të prolongimit të akcizave, në përputhje me dispozitën e këtij ligji”.

согласност со одредбите на овој закон.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се произведуваат, преработуваат, складираат или примаат во акцизниот склад во постапка на акцизно одложување, износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се примаат, складираат и користат во местото на повластено користење, како и износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане кај акцизниот обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, го утврдува надлежниот царински орган во зависност од износот на акцизниот долг кој може да настане во акцизниот период.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„(7) Во случај на престанување на важноста на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник на акцизни добра или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, гаранцијата може да се ослободи доколку е платена акцизата на акцизните добра на залиха и акцизните добра за кои настанала обврска за плаќање акциза пред престанување на важењето на акцизната дозвола, одобрението за повластен корисник или одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс, како и во случаите кога акцизен долг повеќе не може да настане за акцизните добра кои се движеле во постапка на акцизно одложување.“

Paragrafi (4) ndryshohet dhe thotë:

“Vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave të cilat prodhohen, përpunohen, ruhen ose pranohen në magazinën e akcizave në procedurën e prolongimit të akcizës, vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave të cilat pranohen, magazinohen dhe shfrytëzohen në vendin e shfrytëzimit preferencial, si dhe vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet tek obliguesi tatimor për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, përcaktohet nga organi kompetent doganor në varësi të vlerës së borxhit të akcizave që mund të krijohet në një periudhën e akcizave.“

Paragrafi (7) ndryshohet dhe thotë:

“(7) Në rast të përfundimit të vlefshmërisë së lejes së akcizave, lejes për shfrytëzues preferencial të të mirave të tyre ose lejes për obligues të akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, garancia mund të zhblllokohet nëse akciza është paguar për të mirat e akcizave të stoqeve dhe për të mirat e akcizave për të cilat është krijuar detyrimi për pagesën e akcizave para ndërprerjes së vlefshmërisë së lejes për shfrytëzues preferencial ose lejes për obligues të akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës, si dhe në rastet kur nuk mund të krijohet në vijimësi borxhi i akcizave për të mirat e tyre që i nënshtrohen procedurës së prolongimit të akcizave.“

Në paragrafin (12) në pikën 1) në fund të fjalisë lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.

Во став (12) во точка 1) на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 3), која гласи:

„3) имателот на одобрението за акцизен обврзник за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс е во државна сопственост“.

Обврската за гаранција е пропишана со членот 114 од Законот за акцизите (измена и дополнување Службен весник 77/21), но е направен технички превид и истата не била ставена во членот 30. Целта на измената е веќе пропишаната гаранција на обврзниците да биде наведена и во членот 30 од овој Закон.

Со членот 4 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 31 ставот (4) се брише.

Ставот е дуплиран со ставот (9) од член 30.

Со членот 5 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 47 став (2) од Законот, зборовите „При враќање на платената акциза за енергентите од член 92 став (3) точки 1), 2) и 5) од овој закон пресметката се врши според пропишаната акциза“ се брише.

Акцизата се враќа според износот на платената акциза, со оглед на промените на износот на акциза на нафтените деривати, односно претходната одредба не е применлива, акцизата мора да се врати во износот кој е вистински платен.

Со членот 6 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 50 по ставот (2) се додава нов

Нë pikën 2), periudha në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 3), e cila thotë:

"3) poseduesi i lejes së akcizave për energjinë elektrike, gazin natyror, qymyrin, koksin, linjitin dhe koksin e naftës është në pronësi të shtetit."

Detyrimi lidhur me garancinë është përcaktuar me nenin 114 të Ligjit të Akcizave (ndryshimi dhe plotësimi Gazeta Zyrtare 77/21), por është bërë mbikëqyrje teknike dhe nuk është përfshirë në nenin 30. Qëllimi i ndryshimit është që garancia tashmë e përcaktuar e obliguesve të ceket edhe në nenin 30 të këtij ligji.

Me nenin 4 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin të Ligjit të Akcizave (\*) në nenin 31 paragrafi (4) fshihet.

Paragrafi është dubluar me paragrafin (9) të nenit 30.

Me nenin 5 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në nenin 47 paragrafi (2) të ligjit, fjalët "Me rastin e kthimit të akcizës së paguar për energjensat nga neni 92 paragrafi (3) pikat 1), 2) dhe 5) të këtij ligji, përlllogaritja bëhet sipas akcizës së përcaktuar" fshihet.

Akciza kthehet sipas vlerës së akcizës së paguar, duke marrë parasysh ndryshimet në vlerën e akcizës për derivatet e naftës, respektivisht dispozita paraprake nuk zbatohet, akciza duhet të kthehet në vlerën që është paguar realisht.

Me nenin 6 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), në nenin 50 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), i cili thotë:

"(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij

став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од став (2) на овој член, условите од став (1) точки, 2), 3), 4), 5) и 8) на овој член, не се применуваат кога подносител на барањето е државен орган, јавна, научна или образовна институција или јавна здравствена установа.“

Ставот (3) станува став (4).

Целта на оваа измена е олеснување на постапката за издавање на одобрение за повластен корисник на наведените субјекти имајќи го во предвид дека овој услов се применува за издавање на одобрение за повластен корисник на деловни субјекти кои акцизните добра ги користат при производство.

Со членот 7 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 64 ставот (2) од Законот се менува и гласи:

„(2) Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат вино и меѓупроизводи треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологија.

Со оваа измена се појаснува дека мерните уреди за мерење на количина се различни од мерните уреди за мерење на волумен.

Со членот 8 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите во

neni, kushtet nga paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5) dhe 8) të këtij neni nuk zbatohen kur parashtruesi i kërkesës është organ shtetëror, institucion publik, shkencor ose arsimor ose institucion publik shëndetësor.”

Paragrafi (3) bëhen paragrafi (4).

Qëllimi i këtij ndryshimi është lehtësimi i procedurës për dhënien e aprovimit për shfrytëzues preferencial për subjektet e cekura, duke pasur parasysh se ky kusht zbatohet për dhënien e aprovimit për shfrytëzues preferencial të subjekteve afariste që shfrytëzojnë të mira të akcizave gjatë prodhimit.

Me nenin 7 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), në nenin 64, paragrafi (2) i ligjit, ndryshohet si vijon:

“(2) Magazina e akcizave ku prodhohen ose përpunohen produktet e verës dhe nënproduktet duhet të pajiset me pajisje matëse për matjen e sasisë dhe pajisje matëse për matjen e pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër për nënproduktet. Pajisjet matëse duhet të posedojnë certifikatën e organit kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse ose matja e sasisë dhe pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër të produkteve të ndërmjetme duhet të konfirmohet nga institucioni i autorizuar në fushën e metrologjisë.

Me këtë ndryshim, shqarohet se pajisjet matëse për matjen e sasisë dallohen nga pajisjet matëse për matjen e vëllimit.

Me nenin 8 e Propozimilijit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave në nenin 65 paragrafi (3) ndryshoheht dhe thotë:

“(3) Magazina e akcizave ku prodhohen ose përpunohen alkooli etilik dhe pijet alkoolike

членот 65 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци треба да биде опремен со мерни уреди за мерење на количината и мерни уреди за мерење на волуменскиот удел на чистиот алкохол. Мерните уреди треба да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологија.

Со оваа измена се појаснува дека мерните уреди за мерење на количина се различни од мерните уреди за мерење на волумен.

Со членот 9 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 70 став (1) во точката 2) по зборовите „пијалаци и“ се додаваат зборовите „произведува без лиценца и“.

Со оваа измена се усогласуваме со законодавството на Европската унија, односно со Директивата (ЕУ) 92/83/ЕЕЗ (CELEX 31992L0083) на Советот од 19 октомври 1992 година за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалаци која што е изменета со Директивата на Советот 2020/1151 (CELEX 32020L1151).

Со членот 10 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите во членот 74 став (1) во точката 11) зборовите „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите „консумација или е наменет за одржување и чистење на опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 12) зборовите „човечка употреба“ се заменуваат со зборовите

тè forta duhet të pajiset me pajisje matëse për matjen e sasisë dhe me pajisje matëse për matjen e pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër. Pajisjet matëse duhet të posedojnë certifikatën e organit kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse ose matja e sasisë dhe pjesës së vëllimit të alkoolit të pastër të nënprodukteve duhet të konfirmohet nga institucioni i autorizuar në fushën e metrologjisë.

Me këtë ndryshim sqarohet se pajisjet matëse për matjen e sasisë dallohen nga pajisjet matëse për matjen e vëllimit.

Me nenin 9 e Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në nenin 70 paragrafi (1), në pikën 2) të ligjit, në fund të fjalisë shtohen fjalët “prodhon pa licencë dhe”.

Me këtë ndryshim harmonizohemi me legjislacionin e Bashkimit Evropian, përkatësisht me Direktivën (BE) 92/83/KEE (CELEX 31992L0083) të Këshillit më datë 19 tetor 1992 për harmonizim të strukturave të akcizave të alkoolit dhe pijeve alkoolike, që është ndryshuar me Direktivën e Këshillit 2020/1151 (CELEX 32020L1151).

Me nenin 10 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave në nenin 74 paragrafi (1) në pikën 11) fjalët "shfrytëzim nga njerëzit" zëvendësohen me fjalët "konsumim ose është destinuar për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pajisjeve të prodhimit që shfrytëzohet në atë proces prodhimi".

Në pikën 12) fjalët "përdorim nga njerëzit" zëvendësohen me fjalët "konsumim ose është destinuar për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pajisjeve të prodhimit që shfrytëzohet në atë proces prodhimi".



„консумација или е наменет за одржување и чистење на опрема за производство која се користи во тој производствен процес“.

Во точката 13) точката на крајот од реченицата се заменува со точка запирка. По точката 13) се додава нова точка 14), која гласи:

„14) етил алкохол за производство на додатоци во исхрана кои содржат етил алкохол, под услов комерцијалното пакување пуштено во промет да не надминува 0,15 литри“. Под додатоци на исхрана во смисла на оваа точка се подразбираат производите утврдени со прописите за безбедност на храната.“

Со оваа измена се усогласуваме со законодавството на Европската унија, односно со Директивата на Советот 2020/1151 (CELEX 32020L1151).

Со членот 11 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 75, во ставот (1), на крајот на втората реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „согласно намената“.

Во ставот (4) на крајот на реченицата се додаваат зборовите:

„Опремата за дозирање, мешање и слично треба да поседува сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди.“

Ставот (6) се менува и гласи:

„Денатуирањето на алкохолот може да се врши само во присуство на овластени лица од надлежниот царински орган. За денатуирање на алкохолот се составува записник кој го потпишуваат овластените лица од надлежниот царински орган и овластени лица од акцизниот склад во кој се врши денатуирање.“

Со оваа измена се врши дополнување на одредбите за постапката на денатуирање

Нë pikën 13) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 13) shtohet pika e re 14), e cila thotë:

“14) alkool etilik për prodhimin e suplementeve ushqimore që përmbajnë alkool etilik, me kusht që paketimi komercial i lëshuar në qarkullim të mos tejkalojë 0.15 litra”. Me suplimente ushqimore sipas aspektit të kësaj pike, nënkuptohen produktet e përcaktuara në rregulloret për sigurinë e ushqimit.”

Me këtë ndryshim harmonizohemi me legjislacionin e Bashkimit Evropian, përkatësisht me Direktivën e Këshillit 2020/1151 (CELEX 32020L1151).

Me nenin 11 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në nenin 75, në paragrafin (1), në fund të fjalisë së dytë, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “sipas destinimit”.

Në paragrafin (4) në fund të fjalisë shtohen fjalët:

“Pajisja e dozimit, përzierjes dhe ngjashëm duhet të ketë certifikatë nga organi kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse”.

Paragrafi (6) ndryshohet dhe thotë:

“Denatyrimi i alkoolit mund të bëhet vetëm në prani të personave të autorizuar nga organi kompetent doganor. Për denatyrimin e alkoolit, përpilohet procesverbal i cili nënshkruhet nga personat e autorizuar nga organi kompetent doganor dhe personat e autorizuar nga magazina e akcizave ku kryhet denatyrimi”.

Me këtë ndryshim, plotësohen dispozitat për procedurën e denatyrimit të alkoolit etilik.

Me nenin 12 dhe 13 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të

на етил алкохол.

Со членот 12 и 13 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во кој се менува членот 77 ставот (4) и членот 80, се уредува воведувањето на растителен билен производ за пушење по пат на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин, кој ќе подлежи на акциза, со цел ограничување на здравствените ризици поврзани со употребата на истиот, односно дефинирање на растителниот (билен) производ за пушење, по пат на загревање.

Со членот 14 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите по членот 84 се додава нов член 84-а кој гласи:

(1) Акцизата на цигари од член 78 став (1) од овој закон изнесува 3,253 денари по парче и 9% од малопродажната цена по кутија. Ако комбинираната акциза е пониска од 3,453 денари по парче, се применува минималната акциза во износ од 3,453 денари за таа количина.“.

Со оваа измена се дефинира износот на акцизата на цигарите од член 78 став 1 од Законот.

Со членот 15 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) по членот 85 се додава нов член 85-а кој гласи:

(1) Акцизата на пури од член 79 од овој закон, изнесува 21,37 ден. по парче и 9% од малопродажната цена.

(2) Акцизата на цигарилоси од член 79 од овој закон, изнесува 10,00 ден. по парче и 9% од малопродажната цена.

(3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун од член 80 став (2) од овој закон, изнесува 2.300,00 ден. по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за пушење од член 80 став (3) од овој закон и тутунот за водено луле (тутун за наргиле) од член 80 став (1) точка 3) од

Акцизаве (\*), ку ndryshohet neni 77 paragrafi (4) dhe neni 80, rregullohet vendosja e produktit bimor për pirje me ngrohje, pavarësisht nëse përmban apo jo nikotinë, i cili do t'i nënshtrohet akcizës, me qëllim të kufizimit të rreziqeve shëndetësore që shkaktohen nga konsumimi i tij, përkatësisht, do të përkufizohet produkti bimor për pirje, përmes procesit të ngrohjes. Me nenin 14 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave, në bazë të nenit 84, shtohet neni i ri 84-a, i cili thotë:

(1) Akciza e cigareve nga neni 78 paragrafi (1) i këtij ligji është 3.253 denarë për copë dhe 9% nga çmimi i shitjes me pakicë për një kuti. Nëse akciza e kombinuar është më e ulët se 3.453 denarë për copë, atëherë zbatohet akciza minimale me vlerë prej 3.453 denarëve për atë sasi.”.

Ky ndryshim përcakton vlerën e akcizës për cigaret nga neni 78 paragrafi (1) i ligjit.

Me nenin 15 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) sipas nenit 85, shtohet neni i ri 85-a, i cili thotë:

(1) Akciza e purove nga neni 79 i këtij ligji është 21.37 den. për copë dhe 9% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(2) Akciza e cigarillove nga neni 79 i këtij ligji është 10.00 den. për copë dhe 9% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(3) Akciza e duhanit për pirjen e duhanit si duhan i grirë imët nga neni 80 paragrafi (2) i këtij ligji është 2.300,00 den. për kilogram sipas peshës neto dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(4) Akciza e duhanit për pirje si duhan tjetër për pirje nga neni 80 paragrafi (3) i këtij ligji, si dhe duhanit për nargile nga neni 80 paragrafi (1) pika 3) i këtij ligji është 2.300,00 den. për kilogram sipas peshës neto dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(5) Akciza e duhanit për thithje dhe për përtpje nga neni 80, paragrafët (4) dhe (5)

овој закон изнесува 2.300,00 ден. по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(5) Акцизата на тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 80 ставови (4) и (5) од овој закон изнесува 2.300,00 денари по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(6) Акцизата на несогорлив тутунски производ од член 80 став (6) од овој закон изнесува 4.000,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса и 0% од малопродажната цена.

(7) Акцизата на течност наменета за полнење на електронска цигара од член 80 став (7) од овој закон изнесува 3 денари за милилитар волумен.

Со оваа измена се дефинира износот на акцизата на останатите тутунски производи.

Со членот 16 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите во насловот на членот 98-а по зборовите „акциза за“ се додава зборот „обележано“.

Со оваа измена се прецизира насловот на членот 98-а.

Со членот 17 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во членот 103 ставот (9) се менува и гласи:

„(9) Лицето кое врши трговија со енергенти кои содржат материи за обележување е должно:

1) За секое продажно место да води евиденција на лицата кои купуваат енергенти кои содржат материи за обележување наменети за греење;

2) да го извести надлежниот царински орган за секоја промена на податоците во одобрението, како и во случај на статусна промена, престанок на вршење на дејноста или отворање и затворање на малопродажни места;

3) да доставува месечен извештај до

тë кетјј лигји  sht  2.300,00 denar  p r kilogram t  pesh s neto dhe 0% nga  mimi me pakic .

(6) Akciza e produktit t  padjegsh m t  duhanit nga neni 80, paragrafi (6) t  k tij ligji  sht  4.000,00 denar  p r kilogram t  pesh s neto t  p rb rjes s  duhanit dhe 0% nga  mimi me pakic .

(7) Akciza p r l ngun e destinuar p r mbushjen e cigareve elektronike nga neni 80, paragrafi (7) t  k tij ligji  sht  3 denar  p r mililit r.

Me k t  ndryshim p rcaktohet vlera e akciz s p r produktet e tjera t  duhanit.

Me nenin 16 t  Propozimit p r ndryshimin dhe plot simin e Ligjit t  Akcizave n  titullin e nenit 98-a t  ligjit, pas fjal ve “akciza p r” shtohet fjala “i sh nuar”.

Me k t  ndryshim precizohet titulli i nenit 98-a.

Me nenin 17 t  Propozimit p r ndryshimin dhe plot simin e Ligjit t  Akcizave (\*) n  nenin 103, paragrafi (9), ndryshohet dhe thot :

“(9) Personi q  kryen tregti me energjensa q  p rmbajn  materie p r sh nim  sht  i detyruar q :

1) p r  do pik  shitjeje t  mbaj  evidenc  p r personat q  blejn  energjensa q  p rmbajn  materie p r sh nim t  destinuarata me ngrohje;

2) t  njoftoj  organin kompetent doganor p r  do ndryshim t  t  dh nave lidhur me aprovimin, si dhe n  rast t  ndryshimit t  statusit, nd rprerjes s  kryerjes s  veprimtaris  ose hapjes dhe mbylljes s  pikave t  shitjes me pakic ;

3) t’i dor ztoj  organit kompetent doganor raport mujor p r sasisit  e blera, shitura dhe stoqet e energjensave q  p rmbajn  materiale p r sh nim”.

N  paragrafin (12), pika 3), fshihet.

Pikat 4) 5) 6) dhe 7) b hen pika 3) 4), 5) dhe

надлежниот царински орган за набавени, продадени и количини на залиха на енергенти кои содржат материји за обележување“.

Во ставот (12), точката 3) се брише Точките 4) 5) 6) и 7) стануваат точки 3) 4), 5) и 6).

Оваа измена произлезе од причина што акцизата за обележаното масло за греење е изедначена со акцизата за гасното масло за погонско гориво и оттука се наметна потреба од воспоставување на нови контролни механизми од страна на царинскиот орган.

Со членот 18 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во Законот за акцизите насловот на членот 116 и членот 116 се менуваат.

Со членот 19 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во Законот за акцизите насловот на членот 117 и членот 117 се менуваат.

Со членот 20 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во Законот за акцизите насловот на членот 118 и членот 118 се менуваат.

Со членот 21 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во Законот за акцизите насловот на членот 119 и членот 119 се менуваат.

Со членот 22 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во Законот за акцизите, по членот 119 се додава нов член 119-а.

Со овие измени на прекршочните одредби, насловите на членовите и членовите во прекршоците, се врши усогласување со Законот за прекршоци во делот за водење на прекршочна постапка и ревидирање на прекршоците согласно тежината на прекршокот. Воедно, со измените се врши и раздвојување на пропишаните прекршоци според тежината на прекршокот.

6).

Ky ndryshim ka ardhur për arsye se akciza për vajin për ngrohje për shënim është nivelizuar me akcizën për vajin e gazit për karburant motorik dhe për këtë arsye kishte nevojë për krijimin e mekanizmave të rinj të kontrollit nga organet doganore.

Me nenin 18 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në Ligjin e Akcizave titulli i nenit 116 dhe neni 116 ndryshohen.

Me nenin 19 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në Ligjin e Akcizave titulli i nenit 117 dhe neni 117 ndryshohen.

Me nenin 20 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në Ligjin e Akcizave titulli i nenit 118 dhe neni 118 ndryshohen.

Me nenin 21 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në Ligjin e Akcizave titulli i nenit 119 dhe neni 119 ndryshohen.

Me nenin 22 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në Ligjin e Akcizave, pas nenit 119 shtohet neni 119-a.

Me këto ndryshime të dispozitave kundërvajtëse, titujt e neneve dhe nenet e kundërvajtjeve, harmonizohen me Ligjin e Kundërvajtjeve në pjesën për përcaktimin e procedurës kundërvajtëse dhe rishikimin e kundërvajtjeve në përputhje me peshën kundërvajtëse. Njëkohësisht, me ndryshimin kryhet edhe ndarja e kundravajtjeve të përcaktuara sipas peshës së kundërvajtjes.

Me nenin 23 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) në tekstin e Ligjit të Akcizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 dhe 57/22) në të gjithë tekstin e ligjit, fjalët

Со членот 23 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) во текстот на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и 57/22) низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Со оваа одредба се врши усогласување со Уставот на Република Северна Македонија, односно уставното име на државата.

Со членот 24 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите по членот 124 се додава нов член 124-а со кој се пропишува новиот акцизен календар кој гласи:

(1) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на специфичната и минималната акциза на цигарите од член 84-а став 1 од овој закон, се зголемуваат за 0,23 денари по парче на 1 јануари секоја година.

(2) На 1 јануари 2024 година, износот на специфичната акциза на пури од член 85 - а став (1) од овој закон, се зголемува за 4,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за пури од член 85 - а став (1) од овој закон, се зголемува за 2,00 денари по парче на 1 јануари секоја година.

(3) На 1 јануари 2024 година, износот на специфичната акциза на цигарилоси од член 85 – а став (2) од овој закон, се зголемува за 2,00 денари, а од 1 јануари 2025 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за цигарилоси од член 85 - а став (2) од овој закон, се зголемува за 1,00 денар по парче на 1 јануари секоја година.

(4) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза за тутун за пушење како фино сецкан тутун, тутун за пушење како друг тутун за пушење, тутун за водено луле (тутун за наргиле), тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 85 -

“Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Me këtë dispozitë kryhet harmonizimi me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht emrin kushtetues të shtetit.

Me nenin 24 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave, pas nenit 124, shtohet neni i ri 124-a, me të cilin përcaktohet kalendari i ri i akcizës, i cili thotë:

(1) Nga 1 janari i vitit 2024, duke përfshirë 1 janarin e vitit 2030 vlera e akcizës specifike dhe minimale për cigaret nga neni 84-a paragrafi (1) i këtij ligji do të rritet për 0.23 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(2) Më 1 janar të vitit 2024 rritet vlera e akcizës specifike për puro nga neni 85 – a paragrafi (1) i këtij ligji për 4.00 denarë, ndërsa nga 1 janari i vitit 2025 përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 rritet vlera e akcizës specifike për puro nga neni 85-a paragrafi (1) të këtij ligji, për 2.00 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(3) Më 1 janar të vitit 2024 vlera e akcizës specifike për cigarillot nga neni 85 – a paragrafi (2) i këtij ligji rritet për 2.00 denarë, ndërsa nga 1 janari 2025 duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 vlera e akcizës specifike për cigarillot nga neni 85 -a paragrafi (2) të këtij ligji, rritet për 1.00 denarë për copë më 1 janar të çdo viti.

(4) Nga data 1 janar i vitit 2024 duke përfshirë datën 1 janar 2030, vlera e akcizës specifike për pirjen e duhanit si duhan i grirë imët, për pirjen e duhanit si lloj tjetër i duhanit, për duhanin për nargjile, duhanin për thithje dhe duhanin për përtpje, nga neni 85-a paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij ligji rritet për 150.00 denarë për kilogram të peshës neto më 1 janar të çdo viti.

(5) Nga 1 janari i vitit 2024 duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030 vlera e akcizës

а ставови (3), (4) и (5) од овој закон, се зголемува за 150,00 денари по килограм нето тежина на 1 јануари секоја година.

(5) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година, износот на специфичната акциза на несогорливиот тутунски производ од член 85-а став (6) од овој закон, се зголемува за 350,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса на 1 јануари секоја година.

(6) Од 1 јануари 2024 година заклучно со 1 јануари 2030 година износот на акциза на течноста наменета за полнење на електронска цигара од член 85 - а став (7) од овој закон, се зголемува за 0,20 денари, по милилитар волумен на 1 јануари секоја година.

Со оваа измена е пропишна и преодната одредба која се однесува на зголемувањето на акцизата на тутунските производи. Со предвидените измени и дополнувања на Законот за акцизите се воведува нов акцизен календар кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2024 година и ќе трае до 1 јануари 2030 година. Со тоа износот на минималната акциза од 90 евра за 1000 парчиња (5.535 МКД) согласно Директивата (ЕУ) 2011/64 на Советот од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи (CELEX 32011L0064), е предвидено да биде достигнат во 2030 година.

Дополнително, се проценува дека зголемувањето на акцизите на тутунските производи до минималните стапки на ЕУ ќе ја намали продажбата на цигари за околу 16% во рок од три години и ќе собере дополнителни 1,771 милијарди денари во 2026 година, при што ваквото зголемувањето на акцизата кај цигарите ќе доведе до зголемување на приходите од 0,17% од БДП.

Од 2024 година се воведува акцизен календар на пурите и цигарилосите.

specifike për produktin e padjegshëm të duhanit nga neni 85-a paragrafi (6) të këtij ligji rritet për 350.00 denarë për kilogram të peshës neto të përbërjes së duhanit më 1 janar të çdo viti.

(6) Nga 1 janari i vitit 2024, duke përfshirë datën 1 janar të vitit 2030, vlera e akcizës për lëngun e destinuar për mbushjen e cigares elektronike nga neni 85 - a paragrafi (7) i këtij ligji rritet për 0.20 denarë për vëllim në mililitër më 1 janar të çdo viti.

Me këtë ndryshim përcaktohet edhe dispozita kalimtare lidhur me rritjen e akcizës për produktet e duhanit. Me ndryshimet dhe plotësimet e parapara në Ligjin e Akcizave përcaktohet kalendarin e akcizave, i cili do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2024 dhe do të zgjasë deri më 1 janar 2030. Me këtë, vlera e akcizës minimale prej 90 euro për 1000 copë (5.535 MKD) në përputhje me Direktivën (BE) 2011/64 të Këshillit më 21 qershorit 2011 për strukturën dhe vlerën e akcizës për produktet e duhanit (CELEX 32011L0064) pritet të arrihet deri në vitin 2030.

Gjithashtu, vlerësohet se rritja e akcizës për produktet e duhanit në normat minimale të BE-së do të zvogëlojë shitjen e cigareve për rreth 16% brenda tre viteve dhe do të mbledhë 1.771 miliardë denarë shtesë në vitin 2026, ndërsa kjo rritje e tillë e akcizës për cigaret do të sjellë rritje të të hyrave prej 0.17% të PBB-së.

Nga viti 2024 përcaktohet kalendarin e akcizave për purot dhe cigarillot.

Përkatësisht, me kalendarin e propozuar të akcizave, parashihet që rritja vjetore e akcizës specifike te purot të arrijë në 4.00 denarë në 2024, ndërsa për vitet e tjera rritja e akcizës të jetë me 2.00 denarë në nivel vjetor, duke përfshirë vitin 2030, me ç'rast

Имено, со предложениот акцизен календар се предвидува годишното зголемување на специфичната акциза кај пурите да изнесува 4,00 денари во 2024 година, при што за останатите години зголемувањето на акцизата да биде за 2,00 денари на годишно ниво заклучно со 2030 година, при што во износот на специфичната акциза кај пурите е предвидено да изнесува 37,37 денари во 2030 година. Кај цигарилосите се предвидува годишното зголемување на специфичната акциза да изнесува 2,00 денари во 2024 година, а останатите години зголемувањето на акцизата да биде за 1,00 денар годишно, при што износот на специфичната акциза кај цигарилосите е предвидено да изнесува 18,00 денари во 2030 година. Воедно, се воведува и ad-valorem компонента за пурите и цигарилосите во износ од 9% од малопродажната цена.

Предложениот акцизен календар кај фино сецканиот тутун и другиот тутун за пушење ги следи препораките од Светска банка во делот вредносната компонента на акциза за остане на ниво од 0% од малопродажната цена, заради хомогеноста во цените на овие производи на пазарот. Предвиденото годишно зголемување на специфичната акциза кај тутунот за пушење како фино сецкан тутун, тутун за пушење како друг тутун за пушење, тутун за водено луле (тутун за наргиле), тутун за шмркање и тутун за џвакање се зголемува за 150,00 денари по килограм. Во 2030 година износот на специфична акциза кај овие производи ќе изнесува 3350,00 денари.

Со новиот Закон за акцизите кој се донесе во 2019 година и стапи на сила во 2020 година, несогорливиот тутунски производ (ХТП) и течноста за електронска цигара беа воведени како целосно нови акцизни добра. ХТП се оданочува по килограм, додека течноста за електронска цигара по милилитар. Стапките на акциза за овие производи се зголемуваат од

влера е акцизës специфике те пурот притет të jetë 37.37 denarë në vitin 2030. Te cigarillot, parashihet që rritja vjetore e akcizës specifike të jetë 2.00 denarë në vitin 2024, ndërsa në vitet e tjera rritja e akcizës do të jetë për 1.00 denarë në nivel vjetor, me ç'rast vlera e akcizës specifike te cigarillot parashihet të jetë 18.00 denarë në vitin 2030. Në të njëjtën kohë, vendoset komponenti ad-valorem për pурот dhe cigarillot në vlerë prej 9% të çmimit të shitjes me pakicë.

Kалендари i propozuar i akcizave te duhani i grirë imët dhe lloj tjetër duhani për pirje, ndjek rekomandimet e Bankës Botërore që në pjesën e komponentit të vlerës së akcizës të jetë në nivel prej 0% të çmimit të shitjes me pakicë, për shkak të homogjenitetit të çmimeve të këtyre produkteve në treg. Rritja vjetore e paraparë e akcizës specifike te duhani për pirje si duhan i grirë imët, duhani për pirje si duhan tjetër për pirje, duhani për llullë (duhani për nargjile), duhani për thithje dhe duhani për përtpje, rritet për 150.00 denarë për kilogram. Në vitin 2030, vlera e akcizës specifike për këto produkte do të jetë 3350.00 denarë.

Me Ligjin e ri të Akcizave, i cili u miratua në vitin 2019 dhe u bë i plotfuqishëm në vitin 2020, produkti i padjegshëm i duhanit (HTP) dhe lëngu i cigares elektronike, u prezantuan si të mira plotësisht të reja të akcizave. HTP-ja tatimohet për kilogram, ndërsa lëngu i cigares elektronike tatimohet për mililitër. Normat e akcizës së këtyre produkteve rriten nga prezantimi në vitin 2020. Këto rritje rezultojnë në rritje sa i përket normave reale prej 13% të produktit të padjegshëm të duhanit (HTP) ndërmjet viteve 2020 dhe 2021 dhe viteve 2023 dhe 2024, por normat e akcizës për lëngun e

воведувањето во 2020 година. Овие зголемувања резултираат со зголемување на реалните стапки од 13% на несогорливиот тутунски производ (ХТП) помеѓу 2020 и 2021 година и 2023 и 2024 година, но стапките на акциза на течноста за електронска цигара се намалени за 1% во реални услови за истиот период. Кај течноста за електронска цигара износот на специфична акциза е предвидено да се зголемува за 0,20 денари секоја година, се до 2030 година, при што износот на специфичната акциза за течноста за електронска цигара ќе изнесува 4,4 денари по милилитар волумен во 2030 година и 0% од малопродажната цена.

Со предложениот акцизен календар, зголемувањето на специфичната акциза кај несогорливиот тутунски производ е предвидено да се зголемува за 350,00 денари секоја година заклучно до 2030 година кога износот на специфичната акциза за ХТП ќе изнесува 6450,00 денари за килограм нето тежина на тутунска смеса. Износот на вредносната компонента останува на 0% од малопродажната цена.

Со членот 25 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) одредбата од членот 13 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 77/21) нема да се применуваат до 01 јули 2024 година.

Поради системски и административни решенија примената се одложува, а вооедно нема реперкусии затоа што акцизата е нула.

Со членот 26 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*) се уредуваат започнатите постапки од овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат според одредбите на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 и

cigares elektronike janë ulur për 1% në kushtet reale gjatë periudhës së njëjtë. Në lëngun e cigareve elektronike, vlera e akcizës specifike është paraparë të rritet për 0.20 denarë çdo vit deri në vitin 2030, me ç'rast vlera e akcizës specifike për lëngun e cigareve elektronike në vitin 2030 do të jetë 4.4 denarë për vëllim në mililitër dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

Me propozimin e kalendarit të akcizave, rritja e akcizës specifike për produktin e duhanit jo të djegshëm është planifikuar të rritet për 350.00 denarë çdo vit deri në vitin 2030, kur vlera e akcizës specifike për HTP do të jetë 6450,00 denarë për kilogram të peshës neto të përbërjes së duhanit. Vlera e komponentit të vlerës mbetet në 0% të çmimit të shitjes me pakicë.

Me nenin 25 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), dispozita e nenit 13 paragrafi (1) të Ligjit të ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit të Akcizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 77/21) nuk do të zbatohet deri më 1 korrik të vitit 2024.

Për shkak të zgjidhjeve sistematike dhe administrative zbatimi shtyhet, por njëkohësisht nuk ka reperkusione, pasi që akciza është zero.

Me nenin 26 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*) rregullohen procedurat e iniciuara të këtij ligji deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë sipas dispozitave të Ligjit të Akcizave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/19, 143/19, 225/19, 275/19, 77/21 dhe 57/22).

Me nenin 27 të Propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave rregullohet hyrja në fuqi e këtij ligji.



57/22).

Со членот 27 од Предлогот за изменување и дополнување на Законот за акцизите се уредува влегувањето во сила на овој закон.

## II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се применливи.

## III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Како резултат на примената на предложените законски измени и дополнувања, ќе се обезбеди понатамошно усогласување со Европската унија, зголемување на приходите во буџетот, усогласување со одредбите на Законот за прекршоци, како и ограничување на здравствените ризици поврзани со употребата на тутунските производи.

## II. LIDHJA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRFSHIRA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Dispozitat e propozuara janë të ndërlidhura. Si të tilla ato formojnë tërësi juridike dhe janë të zbatueshme.

## III. PASOJAT QË DO TË REZULTOJNË NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Si rezultat i zbatimi të ndryshimeve dhe plotësimeve ligjore të propozuara, do të sigurohet harmonizimi i mëtejshëm me Bashkimin Evropian, rritja e të hyrave në buxhet, harmonizimi me dispozitat e Ligjit të Kundërvajtjeve, si dhe kufizimi i riskut shëndetësor nga shfrytëzimi i produkteve të duhanit.

TEKSTI I DISPOZITAVE TË LIGJIT TË AKCIZAVE QË NDRYSHOHEN DHE PLOTËSOHEN

Përkufizime

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
АКЦИЗИТЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ ИЛИ  
ДОПОЛНУВААТ

Neni 5

Дефиниции

Член 5

Поимите употребени во овој закон го имаат следното значење:

- 1) Лице е правно или физичко лице;
- 2) Постапка на акцизно одложување е постапка која се применува на производство, преработка, складирање, прием и испраќање на акцизни добра или движење на акцизните добра, во која настанувањето на акцизата е одложено, а акцизните добра не се ставени во посебни постапки во согласност со царинските прописи;
- 3) Акцизен склад е одобрено место во кое акцизните добра се произведуваат, преработуваат, складираат, примаат или испраќаат во постапка на акцизно одложување од страна на одобрен држател на акцизен склад, во рамките на неговата дејност, под услови утврдени од надлежен царински орган;
- 4) Држател на акцизен склад е секое лице кое има акцизна дозвола издадена од надлежен царински орган и на кое му е одобрено во рамките на својата дејност да произведува, преработува, складира, прима и испраќа акцизни добра во постапка на акцизно одложување;
- 5) Повластен корисник на акцизни добра е лице, на кого му е издадено одобрение од надлежен царински орган, со можност да набавува и употребува акцизни добра за повластени цели без плаќање акциза;

Nocionet e përdorura në këtë ligj e kanë këtë domethënie:

- 1) Person është personi juridik ose fizik;
- 2) Procedura e prolongimit të akcizës është procedurë që zbatohet në prodhimtari, ripërpunim, magazinim, pranim dhe dërgim të të mirave të akcizave ose qarkullimin e të mirave të akcizave, ku krijimi i akcizave prolongohet, kurse të mirat e tyre nuk janë përcaktuar në procedura të veçanta në pajtim me dispozitat doganore;
- 3) Magazinë e akcizave është vendi i aprovuar në të cilin të mirat e akcizave prodhohen, ripërpunohen, magazinohen, pranohen ose dërgohen në procedurë të prolongimit të akcizave nga ana e mbajtësit të aprovuar të magazinës së akcizës, në kuadër të veprimtarisë vetanake, me kushte të përcaktuara nga organi kompetent doganor;
- 4) Mbajtës i magazinës së akcizave është personi i cili ka leje të akcizave të lëshuar nga organi kompetent doganor dhe të cilit i është lejuar në suazat e veprimtarisë vetanake të prodhojë, ripërpunojë, magazinojë, pranojë dhe dërgojë të mira të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizave;
- 5) Shfrytëzues preferencial i të mirave të akcizave është personi, të cilit i është lëshuar leje prej organit kompetent doganor, me mundësi që të prokurojë dhe shfrytëzojë të mira të akcizave për qëllime preferenciale pa paguar akcizë;
- 6) Vendi i shfrytëzimit preferencial është hapësirë dhe/ose hapësira të cilat i shfrytëzon shfrytëzuesi preferencial i të mirave të akcizave, ku janë vendosur të mirat e akcizave të cilat shfrytëzuesi

6) Место на повластено користење е простор и/или простории кои ги користи повластениот корисник на акцизни добра во кои се сместени акцизни добра кои што повластениот корисник ги набавил за потребите на својата регистрирана дејност, без плаќање на акциза;

7) Производство е процес во кој од неакцизно добро се добива акцизно добро, вклучувајќи и вадење на акцизни добра од почва;

8) Преработка е процес во кој едно акцизно добро се преработува во друго акцизно добро;

9) Електронски административен документ (е-АД) е електронски документ креиран во Системот за движење и контрола на акцизни добра во постапка на акцизно одложување;

10) Поедноставен придружен административен документ (пп-АД) е документ за движење на акцизни добра во рамки на Европската унија кои се пуштени во промет во една земја-членка, а се наменети за употреба во друга земја-членка за комерцијални цели;

11) Поедноставен административен документ (пе-АД) е документ кој го придружува движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување од акцизен склад или од местото на завршување на царинската постапка на увоз до местото на повластено користење;

12) Упростен административен документ е документ одобрен од страна на Царинската управа кој ги содржи податоците потребни за идентификација на акцизните добра кои се предмет на движење во постапка на акцизно одложување помеѓу два акцизни склада на ист држател;

preferencial i ka blerë për nevojat e veprimtarisë vetanake të regjistruar, pa pagesë të akcizës;

7) Prodhimtaria është proces, ku nga të mirat e joakcizave fitohen të mira të akcizave, duke përfshirë edhe nxjerrjen e të mirave të akcizave prej toke;

8) Ripërpunimi është proces në të cilin një e mirë e akcizës ripërpunohet në ndonjë të mirë tjetër të akcizës;

9) Dokument administrativ elektronik (DA-e) është dokument elektronik i krijuar në Sistemin për qarkullim dhe kontroll mbi të mirat e akcizave në procedurë të prolongimit të akcizës;

10) Dokument administrativ i thjeshtësuar në bashkëngjitje (DA-thsh) është dokument për qarkullimin e të mirave të akcizave në suazat e Bashkimit Evropian të cilat janë lëshuar në qarkullim në një vend-anëtar, kurse janë dedikuar për shfrytëzim në tjetër vend-anëtar për qëllime komerciale;

11) Dokument administrativ i thjeshtësuar (DA-th) është dokumenti që e shoqëron qarkullimin e të mirave të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizave nga magazina e të mirave të akcizave ose nga vendi i përfundimit të procedurës doganore të importit deri në vendin e shfrytëzimit preferencial;

12) Dokument administrativ i thjeshtësuar është dokumenti i aprovuar nga ana e Drejtorisë Doganore që i përmban të dhënat e nevojshme për identifikimin e të mirave të akcizave të cilat i nënshtrohen zhvillimit të procedurës së prolongimit të akcizave ndërmjet dy magazinave të akcizave të mbajtësit përkatës;

13) Import i të mirave të akcizës është vendosja e të mirave të akcizave në zonën doganore të Republikës së Maqedonisë përveç nëse të mirave pas vendosjes në zonën doganore që janë përcaktuar në procedura të veçanta, si dhe qarkullimit të të

13) Увоз на акцизни добра е внесување на акцизни добра во царинското подрачје на Република Македонија освен ако тие добра по внесувањето на царинското подрачје се ставени во посебни постапки, како и пуштање на акцизните добра од посебните постапки во согласност со царинските прописи;

14) Внесување на акцизни добра е секое внесување во Република Македонија од територијата на друга земја-членка освен од трети територии;

15) Посебни постапки се постапките уредени со царинските прописи, а кои се однесуваат на царинскиот надзор на кој подлежи стоката, како што се: транзит, кој опфаќа надворешен и внатрешен транзит, складирање, кое опфаќа складирање во царински склад и слободни зони, специфична употреба, која опфаќа привремен увоз и крајна употреба, преработка, која се состои од внатрешна и надворешна преработка (увоз за облагородување и извоз за облагородување);

16) Регистриран примач е лице, овластено од страна на надлежниот орган на земјата-членка на одредиштето, во рамките на својата дејност, да прима акцизни добра во постапка на акцизно одложување од друга земја-членка;

17) Регистриран испраќач е лице овластено од надлежните органи на земјата-членка на увоз, во рамките на својата дејност и под услови утврдени од тие органи, само да испраќа акцизни добра во постапка на акцизно одложување по нивното пуштање во слободен промет во согласност со царинските прописи;

18) Номенклатурата на Царинската тарифа е номенклатура согласно Законот за Царинска тарифа и

19) Надлежен царински орган е Царинската управа на Република

mirave të akcizave nga procedurat e veçanta në pajtim me dispozitat doganore;

14) vendosja e të mirave të akcizave është çdo vendosje në Republikën e Maqedonisë prej territorit të vendit tjetër anëtar përveç prej territoreve të treta;

15) Procedura të veçanta janë procedurat e rregulluara me dispozitat doganore, kurse të cilat kanë të bëjnë me mbikëqyrjen doganore që i nënshtrohet malli, siç janë: transiti, që përfshin transitin e jashtëm dhe të brendshëm, magazinimin, që përfshin magazinim në magazinë doganore dhe zona të lira, përdorimin specifik, që përfshin import të përkohshëm dhe shfrytëzim përfundimtar, ripërpunimin, që përbëhet nga ripërpunimi i brendshëm dhe i jashtëm (import për ripërpunim dhe eksport për ripërpunim);

16) Pranues i regjistruar është personi i autorizuar nga ana e organit kompetent të vendit anëtar të destinacionit, ku në suazat e veprimtarisë vetanake, duhet të pranojë të mira të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizave prej tjetër vendi-anëtar;

17) Dërgues i regjistruar është personi i autorizuar prej organeve kompetente të vendit-anëtar të importit, ku në suazat e veprimtarisë vetanake dhe me kushte të përcaktuara prej atyre organeve, duhet vetëm të dërgojë të mira të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizave pas vënies së tyre në qarkullim të lirë në pajtim me dispozitat doganore;

18) Nomenklatura e Tarifës doganore është nomenklaturë në pajtim me Ligjin e Tarifës Doganore dhe

19) Organ kompetent doganor është Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë.

Magazina e akcizave për magazinimin e të mirave të akcizave

Neni 18

(1) Në magazinën e akcizave mbajtësi mund të magazinojë më shumë grupe të të mirave

Македонија.

Акцизен склад за складирање на акцизни  
добра

#### Член 18

(1) Во акцизниот склад држателот може да складира повеќе групи на акцизни добра, под услов да бидат физички одделени и да биде овозможена прегледност по групи, видови и трговски назив на акцизните добра.

(2) Чување на други производи кои не се акцизни добра во акцизниот склад е дозволено само со претходно одобрување од надлежниот царински орган во случаите кога се неопходни за производство на акцизните добра.

(3) Надлежниот царински орган може да дозволи во еден акцизен склад, кога тоа го овозможуваат технолошките карактеристики на складот, да се складираат акцизни добра на повеќе држатели на акцизен склад, во случаи ако се работи за ист вид на акцизни добра и доколку со тоа се спречува настанување на материјално-финансиска загуба на држателот на акцизен склад. Под ист вид на акцизни добра се подразбираат добрата кои се распоредени во ист тарифен број од Номенклатурата на Царинската тарифа, како што е наведено во акцизната дозвола.

(4) Во акцизен склад може да се складираат акцизни добра на орган на државна управа на Република Македонија согласно прописите од областа на задолжителни нафтени резерви.

(5) Во случаите кога акцизните добра се складираат заедно согласно став (3) на овој член, држателите на акцизен склад одговараат солидарно за случаите на настанување на акцизата согласно член 9 став (3) од овој закон.

тë акцизаве, ме kusht që të jenë fizikisht të ndara dhe të mundësohet dukshmëria e tyre sipas grupeve, llojeve dhe emërimit tregtar të të mirave të akcizave.

(2) Ruajtja e prodhimeve tjera të cilat nuk janë të mira të akcizave në magazinën e akcizave lejohet vetëm me leje paraprake të organit kompetent doganor në rastet kur janë të domosdoshme për prodhimin e të mirave të akcizave.

(3) Organi kompetent doganor mund të lejojë në një magazinë të akcizave, kur këtë e mundësojnë karakteristikat teknologjike të akcizave, të magazinohen të mirat e akcizave në më shumë mbajtës të magazinave të akcizave, në rastet kur bëhet fjalë për llojin e njëjtë të të mirave të akcizave dhe nëse kjo pengon shkaktimin e humbjes materiale-financiare të mbajtësit të magazinës së akcizave. Me llojin e njëjtë të të mirave të akcizave nënkuptohen të mirat të cilat janë të radhitura me numër të njëjtë tarifor nga Nomenklatura e tarifës doganore, siç është e cekur në lejen e akcizave.

(4) Në magazinën e akcizave mund të magazinohen të mirat e akcizave në organin e administratës shtetërore të Republikës së Maqedonisë në pajtim me dispozitat nga sfera e rezervave të detyrueshme të naftës.

(5) Në rastet kur të mirat e akcizave magazinohen së bashku sipas paragrafit (3) të këtij neni, mbajtësit e magazinës së akcizave përgjigjen solidarisht për rastet e paraqitjes së akcizave sipas nenit 9 paragrafi (3) të këtij neni.

Garancia për sigurimin e borxhit të akcizës

#### Neni 30

(1) Mbajtësi i magazinës së akcizave dhe

Гаранција за обезбедување на акцизен  
долг

Член 30

(1) Држателот на акцизен склад и имателот на одобрение за повластен корисник на акцизни добра се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување во согласност со одредбите од овој закон.

(2) Регистрираниот примач, периодично регистрираниот примач и регистрираниот испраќач се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на акцизниот долг, кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување во согласност со одредбите од овој закон.

(3) Држателот на акцизен склад, производителот или увозникот, како и малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели – мала дестилерија се должни до надлежниот царински орган да поднесат гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане од подигнатите акцизни марки.

(4) Износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се произведуваат, преработуваат, складираат или примаат во акцизниот склад во постапка на акцизно одложување, како и износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане за

poseduesi i lejes për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizave janë të obliguar që në organin doganor kompetent të dorëzojnë garanci për sigurimin e pagimit të borxhit të akcizës i cili mund të krijohet për të mirat e akcizës të cilat gjenden në procedurë të prolongimit të akcizave në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(2) Pranuesi i regjistruar, pranuesi i regjistruar periodik dhe dërguesi i regjistruar janë të obliguar që në organin kompetent doganor të dorëzojnë garanci për sigurimin e borxhit të akcizave, i cili mund të krijohet për të mirat e akcizave të cilat gjenden në procedurën e prolongimit të akcizave në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(3) Mbajtësi i magazinës së akcizave, prodhuesi ose importuesi, si dhe prodhuesi i vogël i pavarur i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike për qëllime komerciale – destilери e vogël janë të obliguar që në organin kompetent doganor të dorëzojnë garanci për sigurimin e borxhit të akcizave i cili mund të krijohet nga pullat e marra të akcizës.

(4) Vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave të cilat prodhohen, përpunohen, ruhen ose pranohen në magazinën e akcizave në procedurën e prolongimit të akcizës, si dhe vlera e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet për të mirat e akcizave të cilat pranohen, magazinohen dhe shfrytëzohen në vendin e shfrytëzimit preferencial, përcaktohet nga organi kompetent doganor varësisht nga vlera e borxhit të akcizave që mund të krijohet në periudhën e akcizave.

(5) Organi kompetent doganor me kërkesë të tij mund të përcaktojë edhe vlerë më të

акцизните добра кои се примаат, складираат и користат во местото на повластено користење, го утврдува надлежниот царински орган во зависност од износот на акцизниот долг кој може да настане во акцизниот период.

(5) Надлежниот царински орган по барање на акцизните обврзници може да утврди и понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане од износот утврден во став (4) на овој член под услов лицата од став (1) на овој член да обезбедуваат задоволителен систем за управување со комерцијална евиденција, која овозможува соодветни царински контроли и докажлива солвентност.

(6) Ако едно лице е држател на повеќе акцизни склади, може да поднесе една гаранција која ќе се однесува за сите акцизни склади. Обезбедувањето на акцизниот долг настанат од подигнатите акцизни марки од став (3) на овој член може да биде опфатен во износот на гаранцијата од став (4) на овој член, но во овој случај одредбите од став (5) на овој член не се применуваат за износот на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане од подигнатите акцизни марки од став (3) на овој член.

(7) Во случај на престанување на важноста на акцизната дозвола или одобрението за повластен корисник на акцизни добра, гаранцијата може да се ослободи доколку е платена акцизата на акцизните добра на залиха и акцизните добра за кои настанала обврска за плаќање акциза пред престанување на важењето на акцизната дозвола или на одобрението за повластен корисник, како и во случаите кога акцизен долг повеќе не може да настане за акцизните добра кои се движеле во постапка на акцизно одложување.

vogël të garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet nga vlera e përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni me kusht që personat nga paragrafi (1) të këtij neni të sigurojnë sistem adekuat për menaxhim me evidencën komerciale, e cila mundëson kontrolle përkatëse doganore dhe solvencë të dëshmuar.

(6) Nëse një person është mbajtës i më shumë magazinave të akcizave, mund të dorëzojë një garanci e cila do të jetë për të gjitha magazinat e akcizave. Sigurimi i borxhit të akcizave i krijuar nga pullat e marra të akcizave nga paragrafi (3) i këtij neni mund të përfshihet në vlerën e garancisë nga paragrafi (4) të këtij neni, por në këtë rast dispozitat e paragrafit (5) të këtij neni nuk zbatohen për vlerën e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet nga pullat e marra të akcizave nga paragrafi (3) i këtij neni.

(7) Në rast të ndërprerjes së vlefshmërisë së lejes së akcizave ose aprovimit për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizave, garancia mund të zhbllkohet nëse është e paguar akciza për të mirat e akcizës së stoqeve dhe të mirat e akcizës për të cilat është krijuar obligimi i pagesës së akcizave para ndërprerjes së vlefshmërisë së lejes së akcizës ose aprovimit për shfrytëzues të autorizuar, si dhe në rastet kur borxhi i akcizave nuk mund të krijohet më shumë për të mirat e akcizave të cilat i nënshtrohen procedurës së prolongimit të akcizave.

(8) Obliguesit e akcizave në organin kompetent doganor dorëzojnë kërkesë për pranimin e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizës. Organi kompetent doganor pas pranimit të garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave, e vendos atë në evidencën vetanake.

(8) Акцизните обврзници до надлежниот царински орган поднесуваат барање за прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг. Надлежниот царински орган по прифаќање на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг, ја внесува во својата евиденција.

(9) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, утврден во ставот (4) на овој член, до надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ на гаранција. Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на понизок износ на гаранција за оние акцизни обврзници кои ги исполниле условите од ставот (5) на овој член, понискиот износ на гаранција го внесува во својата евиденција.

(10) Во случај акцизните обврзници да не ги исполнуваат условите од ставот (5) на овој член, надлежниот царински орган не го прифаќа барањето за утврдување на понизок износ на гаранција, за што донесува решение.

(11) Гаранција не се поднесува за акцизни добра чиј износ на акциза во согласност со одредбите од овој закон изнесува нула денари.

(12) Гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг од ставот (1) на овој член нема да се бара во случаите кога:

1) држателот на акцизен склад е државен орган и

2) имателот на одобрението за повластен корисник е државен орган, јавна, научна или образовна институција или здравствена установа.

(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на барањето за прифаќање на гаранцијата за

(9) Obliguesit e akcizave të cilët kërkojnë garanci më të ulët se vlera për sigurimin e borxhit të akcizave që mund të krijohet, të përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni, i parashtrojnë kërkesë organit doganor kompetent për përcaktimin e vlerës më të ulët të garancisë. Organi doganor kompetent, pas pranimit të kërkesës për caktimin e vlerës më të ulët të garancisë për ato obligues të akcizave që i kanë plotësuar kushtet nga paragrafi (5) i këtij neni, shënon në evidencën e tij vlerën më të ulët të garancisë.

(10) Në rast se obliguesit e akcizave nuk i plotësojnë kushtet nga paragrafi (5) i këtij neni, organi doganor kompetent nuk e pranon kërkesën për caktimin e vlerës më të ulët të garancisë, me ç'rast miraton aktvendim.

(11) Garancia nuk parashtrohet për të mirat e akcizës, vlera e akcizës së të cilave në pajtim me dispozitat e këtij ligji është zero denarë.

(12) Garancia për sigurimin e borxhit të akcizës nga paragrafi (1) i këtij neni nuk kërkohet në rastet kur:

1) mbajtësi i magazinës së akcizave është organ shtetëror dhe

2) poseduesi i lejes së shfrytëzuesit preferencial është organ shtetëror, institucion publik, shkencor ose arsimor ose institucion shëndetësor.

(13) Ministri i Financave përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për pranimin e garancisë për sigurimin e borxhit të akcizave dhe mënyrën e llogaritjes së vlerës për sigurimin e borxhit të akcizës, formën dhe përmbajtjen e kërkesës për përcaktimin e vlerës më të ulët garancie, kushtet më të detajuara për përcaktimin e përmbushjes së kushteve për përcaktimin e vlerës së garancisë si dhe dokumentacionin e nevojshëm për përcaktimin e vlerës më të



обезбедување на акцизниот долг и начинот на пресметка на висината на износот за обезбедување на акцизниот долг, формата и содржината на барањето за утврдување на понизок износ на гаранција, поблиските услови за утврдување на исполнетост на условите за утврдување на понизок износ на гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане, како и потребната документација.

### Видови гаранции

#### Член 31

(1) Гаранцијата за обезбедување на акцизен долг од членовите 30 и 35 од овој закон може да биде поднесена во една од следниве форми:

- 1) банкарска гаранција и
- 2) готовински депозит.

(2) Гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизен долг наведена во ставот (1) на овој член која обезбедува плаќање на поединечен акцизен долг е поединечна гаранција, а гаранцијата која обезбедува плаќање на сите акцизни долгови кои настанале или може да настанат во одреден период е општа гаранција.

(3) На барање на подносителот, надлежниот царински орган може да дозволи замена на видот на поднесената гаранција од ставот (2) на овој член една со друга.

(4) Акцизните обврзници кои бараат понизок износ на гаранција од износот за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане утврден во членот 30 став (4) од овој закон, до надлежниот царински орган поднесуваат барање за утврдување на понизок износ на гаранција.

ulët të garancisë.

### Lloje të garancive

#### Neni 31

(1) Garancia për sigurim të borxhit të akcizave nga nenet 30 dhe 35 të këtij ligji mund të parashtrohet në një nga format vijuese:

- 1) garanci bankare dhe
- 2) depozitë me para të gatshme.

(2) Garancia për sigurimin e pagesës së borxhit të akcizave nga paragrafi (1) i këtij neni e cila siguron pagesën e borxhit të caktuar të akcizave është garanci e caktuar, kurse garancia me të cilën sigurohet pagimi i të gjitha borxheve të akcizave që janë krijuar ose që mund të krijohen në ndonjë periudhë të caktuar është garanci e përgjithshme.

(3) Organi doganor kompetent me kërkesë të parashtruesit të kërkesës mund të lejojë zëvendësimin e llojit të garancisë së paraqitur nga paragrafi (2) i këtij neni me njëra-tjetrën.

(4) Obliguesit e akcizave, të cilët kërkojnë garanci më të vogël se vlera e sigurimit të borxhit të akcizave, të përcaktuar në nenin 30 paragrafi (4) të këtij ligji, parashtrojnë kërkesë për caktimin e vlerës më të ulët të garancisë tek organi kompetent doganor. Organi doganor kompetent, pasi pranon kërkesën për përcaktimin e vlerës më të ulët të garancisë, shënon në evidencën e tij vlerën më të ulët të garancisë.

### KAPITULLI 6 LIRIME TË AKCIZAVE

Надлежниот царински орган по прифаќање на барањето за утврдување на понизок износ на гаранција, понискиот износ на гаранција го внесува во својата евиденција.

## ГЛАВА 6

### АКЦИЗНИ ОСЛОБОДУВАЊА

Акцизни ослободувања за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации

#### Член 47

(1) Од плаќање на акциза се ослободени акцизните добра кои се наменети за:

1) службени потреби на дипломатските и конзуларните претставништва и посебните мисии акредитирани во Република Македонија врз основа на начелото на реципроцитет, освен за конзуларните претставништва кои ги водат почесните конзули;

2) лични потреби на персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва и посебните мисии акредитирани во Република Македонија;

3) потреби на меѓународни организации кога е тоа утврдено со меѓународен договор кој го ратификувала или се применува на територијата на Република Македонија;

4) лични потреби на персоналот на меѓународни организации кога е тоа утврдено со меѓународен договор кој го ратификувала или се применува на територијата на Република Македонија;

5) потреби на воените сили на договорните страни на Северноатлантскиот договор, на нивниот персонал или за снабдување на нивните кантини и ресторани и

6) потрошувачка во согласност со договор

Lirime të akcizave për përfaqësi diplomatike dhe konsullore dhe organizata ndërkombëtare

#### Neni 47

(1) Nga pagimi i akcizës janë liruar të mirat e akcizave të cilat janë dedikuar për:

1) nevojat zyrtare të përfaqësive diplomatike dhe konsullore dhe misionet e veçanta të akredituara në Republikën e Maqedonisë në bazë të parimit të reciprocitetit, përveç për përfaqësitë konsullore të udhëhequra nga konsujt e nderit;

2) nevojat personale të personelit të përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore dhe misioneve të posaçme të akredituara në Republikën e Maqedonisë;

3) nevojat e organizatave ndërkombëtare kur kjo përcaktohet me marrëveshje ndërkombëtare që e ka ratifikuar ose zbatohet në territorin e Republikës së Maqedonisë;

4) nevojat personale të personelit të organizatave ndërkombëtare kur kjo përcaktohet me marrëveshje ndërkombëtare që e ka ratifikuar ose zbatohet në territorin e Republikës së Maqedonisë;

5) nevojat e forcave ushtarake të palëve kontraktuese të Marrëveshjes veriatlantike, personelit të tyre ose për furnizimin e kantinave dhe restoranteve të tyre dhe

6) konsumin në përputhje me marrëveshje të lidhur nga Republika e Maqedonisë me vendin e palës së tretë ose organizatën ndërkombëtare, me kusht që marrëveshja për dërgimin e të mirave të akcizave të parashikojë lirimin nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar.

(2) Lirimi nga pagimi i akcizave nga paragrafi (1) i këtij neni për të mirat e akcizave të cilat blihen në zonën e akcizës,

кој го склучила Република Македонија со трета земја или со меѓународна организација, под услов договорот за испорака на акцизни добра да предвидува ослободување од плаќање на данок на додадена вредност.

(2) Ослободување од плаќање акциза од став (1) на овој член за акцизни добра кои се купуваат на акцизното подрачје, се врши со враќање на платената акциза по доставено барање. При враќање на платената акциза за енергентите од член 92 став (3) точки 1), 2) и 5) од овој закон пресметката се врши според пропишаната акциза.

(3) Враќање на акцизата се одобрува на странско дипломатско или конзуларно претставништво по поднесено барање и платена фактура, доколку набави акцизни добра за службени потреби во износ кој надминува 5.000,00 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Враќање се врши врз основа на посебни спогодби склучени со земјата испраќач во согласност со условите на реципроцитет кои ги потврдува Министерството за надворешни работи.

(4) Враќањето на акцизата му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско претставништво, како и на конзуларни функционери по поднесено барање и платена фактура, доколку набавиле акцизни добра за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства, во износ кој надминува 5.000,00 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност.

(5) Враќањето на акцизата од став (4) на овој член е ограничено на вкупен износ од 50.000,00 денари за соодветната календарска година.

(6) Враќањето на акцизата се одобрува на меѓународни организации и нивните членови за набавените акцизни добра, по поднесено барање и согласно условите и

bëhet me kthimin e akcizës së paguar pas kërkesës së dorëzuar. Gjatë kthimit të akcizës së paguar për energjensat nga neni 92 paragrafi (3) pikat 1), 2) dhe 5) të këtij ligji bëhet përlllogaritja sipas akcizës së përcaktuar.

(3) Kthimi i akcizave miratohet në përfaqësinë e huaj diplomatike ose konsullore pas kërkesës së parashtruar dhe faturës së paguar, nëse blen të mira të akcizave për nevoja zyrtare në vlerë e cila tejkalon 5.000,00 denarë, duke e përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. Kthimi bëhet në bazë të marrëveshjeve të veçanta të lidhura me vendin dërgues në pajtim me kushtet e reciprocitetit të cilat i përcakton Ministria e Punëve të Jashtme.

(4) Kthimi i akcizave i aprovohet edhe shefit të përfaqësisë diplomatike, anëtarëve të personelit diplomatik të përfaqësisë së huaj diplomatike, si dhe funksionarëve konsullorë pas kërkesës së parashtruar dhe faturës së paguar, nëse kanë blerë të mira të akcizave për nevojat personale ose për nevojat e anëtarëve të familjeve të amvisërive të tyre, në vlerë e cila tejkalon 5.000,00 denarë, duke e përfshirë edhe tatimin mbi vlerën e shtuar.

(5) Kthimi i akcizave nga paragrafi (4) i këtij neni është kufizuar në vlerën e përgjithshme prej 50.000,00 denarëve për vitin kalendarik përkatës.

(6) Kthimi i akcizave u aprovohet organizatave ndërkombëtare dhe anëtarëve të tyre për të mirat e blera të akcizës, pas kërkesës së parashtruar dhe në pajtim me kushtet dhe kufizimet e përcaktuara me marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar.

(7) Qarkullimi i të mirave të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizës nga vendi tjetër anëtar deri te pranuesi nga paragrafi (1) i këtij neni patjetër duhet të shoqërohet me DA-e dhe me vërtetimin për lirim nga pagimi i akcizave, të lëshuar nga

ограничувањата утврдени со ратификуван меѓународен договор.

(7) Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување од друга земјачленка до примачот од став (1) на овој член мора да биде проследено со е-АД и со потврда за ослободување од плаќање на акциза издадена од надлежен орган.

(8) Во случаите кога испраќачот ги испраќа акцизните добра од Република Македонија во друга земја-членка на лица кои согласно законодавството на таа земја имаат ист или сличен статус со лицата од став (1) на овој член, акцизните добра може да ги испраќа само ако се проследени со е-АД и потврда за ослободување од плаќање на акциза издадена од земјата-членка во која се испраќаат акцизните добра.

(9) Акцизните добра кои се ослободени од плаќање на акциза согласно став (1) на овој член не смеат да се оттуѓат без претходно да биде поднесена акцизна декларација и без да се плати акцизата.

(10) Ослободувањето од став (1) на овој член не може да го користат државјани на Република Македонија, ниту странски државјани со одобрен постојан престој во Република Македонија.

(11) Барањето од став (2) на овој член, претходно потврдено од Министерството за надворешни работи согласно став (3) на овој член се поднесува до надлежниот царински орган најдоцна до 30 јуни од календарската година која следи по календарската година во која подносителот на барањето ги набавил акцизните добра.

(12) Министерот за финансии ги пропишува содржината на образецот на барањето за остварување на правото за враќање на платената акциза, начинот на поднесување на барањето за враќање на

organi kompetent.

(8) Në rastet kur dërguesi i dërgon të mirat e akcizave nga Republika e Maqedonisë në një vend tjetër anëtar personave të cilët sipas legjislacionit të atij vendi kanë të njëjtin status ose status të ngjashëm me personat nga paragrafi (1) i këtij neni, të mirat e akcizave mund t'i dërgojë vetëm nëse janë shoqëruar me DA-e dhe vërtetim për lirimin nga pagesa e akcizave, të lëshuar nga vendi anëtar në të cilin janë dërguar të mirat e akcizave.

(9) Të mirat e akcizave të cilat janë liruar nga pagesa e akcizave në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni nuk duhet të tjetërsohen pa parashtruar paraprakisht deklaratë të akcizës dhe pa pagimin e akcizave.

(10) Lirimin nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund ta shfrytëzojnë shtetasit e Republikës së Maqedonisë, as shtetasit e huaj me vendqëndrim të lejuar të përhershëm në Republikën e Maqedonisë.

(11) Kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni, e vërtetuar paraprakisht nga Ministria e Punëve të Jashtme në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni parashtrohet në organin doganor kompetent më së voni deri më 30 qershor nga viti kalendarik i cili vijon pas vitit kalendarik në të cilin parashtruesi i kërkesës i ka blerë të mirat e akcizave.

(12) Ministri i Financave e përcakton përmbajtjen e formularit të kërkesës për ushtrimin e së drejtës për kthimin e akcizës së paguar, mënyrën e parashtrimit të kërkesës për kthimin e akcizës së paguar, si dhe mënyrën e kthimit të akcizës së paguar.

Kushte për përvetësimin e lejes për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizës

платената акциза, како и начинот на враќање на платената акциза.

Neni 50

Услови за стекнување на одобрение за повластен корисник на акцизни добра

#### Член 50

(1) Одобрение за повластен корисник на акцизни добра (во понатамошниот текст: одобрение) може да добие само лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) врши или има намера да врши дејност од областа на акцизите и има седиште во Република Македонија;
- 2) уредно води деловни книги согласно со важечките прописи и редовно поднесува годишни пресметки во последните две години;
- 3) против кое не е покрената постапка за стечај или ликвидација;
- 4) да не е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска одлука да не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;
- 5) да ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски;
- 6) има воспоставено соодветни стандарди за безбедност и сигурност кои се сметаат за исполнети кога барателот докажува дека одржува соодветни мерки кои ја гарантираат безбедноста и сигурноста на областите на физички интегритет и контроли на пристап, логистички процеси и ракување со акцизните добра, вработените и идентификација на неговите деловни

(1) Leje për shfrytëzues preferencial të të mirave të akcizave (në tekstin e mëtejshëm: leje) mund të marrë vetëm personi i cili i plotëson këto kushte:

- 1) kryen ose ka për qëllim të kryejë veprimtari nga sfera e akcizave dhe ka seli në Republikën e Maqedonisë;
  - 2) në mënyrë të rregullt mban libra afaristë në pajtim me rregullat e plotfuqishme dhe rregullisht parashtron përlogaritje vjetore në dy vitet e fundit;
  - 3) kundër të cilit nuk është ngritur procedurë për falimentim ose likuidim;
  - 4) të mos jetë i dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me dënim të pakushtëzuar me burg për vepër të kryer penale nga sfera e tatimeve dhe doganave dhe me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, ndalesë e përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar dhe ndalesë e përhershme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar;
  - 5) t'i ketë shlyer borxhet në bazë të obligimeve tatimore dhe doganore;
  - 6) ka vendosur standarde përkatëse për garanci dhe siguri të cilat konsiderohen të plotësuara kur kërkuesi dëshmon se ushtron masa përkatëse të cilat e garantojnë sigurinë dhe garancinë e sferave të integritetit fizik dhe kontrole të qasjes, proceseve logjistike dhe menaxhimit me të mirat e akcizave, të punësuarve dhe identifikimit të partnerëve të tij afaristë;
  - 7) plotëson kushte për shkëmbim elektronik të të dhënave dhe
  - 8) parashtron garanci për sigurimin e borxhit të akcizës i cili mund të krijohet.
- (2) Leja nuk mund të lëshohet në rastet kur nuk është plotësuar një nga kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni.
- (3) Ministri i Financave e përcakton mënyrën

партнери;

7) исполнува услови за електронска размена на податоци и

8) поднесе гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој може да настане.

(2) Одобрението не може да се издаде во случаите кога не е исполнет еден од условите од став (1) на овој член.

(3) Министерот за финансии го пропишува начинот на докажување на исполнетоста на условите од став (1) на овој член.

Посебни услови за опремување на  
акцизен склад за вино и  
меѓупроизводи

Член 64

(1) Во акцизниот склад во кој се произведува, преработува или складира вино согласно член 56 став (5) од овој закон и меѓупроизводи согласно член 56 став (7) од овој закон, објектите, просторот и опремата за производство или преработка и за складирање потребно е да бидат поставени на начин што на надлежниот царински орган ќе му овозможат вршење на надзор и контрола во секое време и можност да ја утврди количината на произведено, преработено или складирано вино и меѓупроизводи. Акцизниот склад треба да овозможува одвоено складирање на поединечни видови вино и меѓупроизводи.

(2) Акцизниот склад во кој се произведуваат или преработуваат вино и меѓупроизводи треба да биде опремен со мерни уреди. Мерните уреди треба да ја мерат количината, волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите и да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и на волуменскиот удел на чистиот алкохол за меѓупроизводите да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологија.

e dëshmimit të plotësimit të kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni.

Kushte të posaçme për furnizimin me pajisje të magazinimit të akcizave për verë dhe produkte të ndërmjetme

Neni 64

(1) Në magazinën e akcizës në të cilën prodhohet, përpunohet ose magazinohet vera në pajtim me nenin 56 paragrafi (5) të këtij ligji dhe produktet e ndërmjetme sipas nenit 56 paragrafi (7) të këtij ligji, objektet, hapësira dhe pajisjet për prodhim ose përpunim dhe për magazinim nevojitet që të vendosen në mënyrë që organit doganor kompetent t'i mundësojnë të kryejë mbikëqyrje dhe kontroll në çdo kohë dhe të përcaktojë sasinë e prodhuar të verës dhe produkteve të ndërmjetme të përpunuara ose të magazinuara. Magazina e akcizave duhet të mundësojë magazinim të ndarë të llojeve të caktuara të verës dhe produkteve të ndërmjetme.

(2) Magazina e akcizave në të cilat prodhohen dhe përpunohen vera dhe ndërprodhimet duhet të furnizohet me pajise matëse. Pajisjet matëse duhet të masin sasinë, përqindjen e vëllimit të alkoolit të pastër dhe të posedojnë certifikatë nga organi kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse ose matjen e sasisë dhe përqindjen e vëllimit të alkoolit të pastër që konfirmohet nga institucioni i autorizuar nga sfera e metrologjisë.

Kushtet e posaçme të furnizimit me pajisje të magazinimit të akcizave për alkool etilik dhe pije alkoolike

Посебни услови за опремување на  
акцизен склад за етил алкохол и жестоки  
алкохолни пијалаци

Член 65

(1) Во акцизниот склад во кој се произведуваат, преработуваат или складираат етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци, согласно член 56 став (8) од овој закон, објектите, просторот и опремата за производство или преработка и за складирање потребно е да бидат поставени на начин што ќе му овозможат на надлежниот царински орган да изврши надзор и контрола во секое време и да ја утврди количината на произведен, преработен или складиран етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци. Акцизниот склад треба да овозможува одвоено складирање на поединечни видови жестоки алкохолни пијалаци.

(2) Опремата за производство или преработка, вклучувајќи ги резервоарите, цевките за поврзувањата меѓу нив, спојните места, вентилите и мерните уреди треба да бидат пломбирани од страна на надлежниот царински орган. Плombите може да се отстранат само во присуство на надлежниот царински орган и овластеното лице на држателот на акцизниот склад. Во случај на непредвидливи околности и виша сила, држателот на акцизен склад може сам да ги отстрани плombите и веднаш да го извести надлежниот царински орган.

(3) Мерните уреди од став (2) на овој член, треба да ја мерат количината, волуменскиот удел на чистиот алкохол и да поседуваат сертификат од надлежен орган за верификација на мерни уреди или мерењето на количината и

(1) Në magazinën e akcizës në të cilën prodhojnë, përpunojnë ose magazinonjë alkool etilik dhe pije alkoolike, në pajtim me nenin 56 paragrafi (8) të këtij ligji, objektet, hapësira dhe pajisjet për prodhim ose përpunim dhe për magazinim nevojitet që të vendosen në atë mënyrë që do t'i mundësojnë organit doganor kompetent të kryejë mbikëqyrje dhe kontroll në çdo kohë dhe të përcaktojë sasinë e alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike të prodhuara, të përpunuara ose të magazinuara. Magazina e akcizave duhet të mundësojë magazinim të ndarë të llojeve të caktuara të pijeve alkoolike.

(2) Pajisjet për prodhim ose përpunim, duke përfshirë rezervuarët, gypat për lidhje ndërmjet tyre, vendet lidhëse, ventilet dhe pajisjet matëse duhet të jenë të plombuara nga organi doganor kompetent. Plombat mund të mënjanohen vetëm në prezencën e organit doganor kompetent dhe personit të autorizuar të mbajtësit të magazinës së akcizave. Në rast të rrethanave të paparashikuara dhe forcës madhore, mbajtësi i magazinës së akcizave mund t'i mënjanojë personalisht plombat dhe menjëherë ta njoftojë organin doganor kompetent.

(3) Pajisjet matëse të paragrafit (2) të këtij neni, duhet ta masin sasinë, përqindjen (pjesëmarrjen) e vëllimit të alkoolit të pastër dhe të posedojnë certifikatë nga organi kompetent për verifikimin e pajisjeve matëse ose matjen e sasisë dhe përqindjes së vëllimit të alkoolit të pastër duhet të vërtetohet nga institucioni i autorizuar nga sfera e metrologjisë.

Prodhues të vegjël të pavarur të alkoolit  
etilik dhe pijeve alkoolike për qëllime  
komerciale - destileri të vogla

волуменскиот удел на чистиот алкохол треба да биде потврдено од овластена институција од областа на метрологија.

Neni 70

Мали независни производители на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели - мали дестилерии

#### Член 70

(1) Мал независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели – мала дестилерија, кој произведува етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци како дел од неговата регистрирана дејност треба да ги исполнува следниве услови:

1) има вкупно годишно производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци од најмногу 2000 литри чист алкохол;

2) правно и економски е независно од било кој друг производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци и

3) неговите производствени и помошни објекти не се технолошки поврзани со производствените и помошните објекти на друго лице кое произведува етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци како дел од неговата регистрирана дејност.

(2) Под вкупно годишно производство на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци произведени од мал независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци се подразбира вкупната количина на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци произведени во текот на календарската година.

(3) Одредбите со кои се уредуваат постапките за поднесување на барањето и издавањето на акцизна дозвола, како и обврските на имателот на акцизна дозвола се применуваат и за малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за

(1) Prodhuesi i vogël i alkoolit etilik dhe i pijeve alkoolike për qëllime komerciale – destilieri e vogël, që prodhon alkool etilik dhe pije alkoolike si pjesë e veprimtarisë së tij të regjistruar duhet t'i plotësojë këto kushte:

1) të posedojë gjithsej prodhim vjetor të alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike më së shumti 2000 litra alkool të pastër;

2) juridikisht dhe ekonomikisht është i pavarur nga cilido prodhues tjetër i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike dhe

3) objektet e tij prodhuese dhe ndihmëse të mos jenë teknikisht të lidhura me objekte prodhuese dhe ndihmëse të personit tjetër i cili prodhon alkool etilik dhe pije alkoolike si pjesë e veprimtarisë së tij të regjistruar.

(2) Me prodhimin vjetor të përgjithshëm të alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike të prodhuara nga prodhuesi i vogël i pavarur i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike nënkuptohet sasia e përgjithshme e alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike të prodhuara gjatë vitit kalendarik.

(3) Dispozitat me të cilat rregullohen procedurat për parashtrimin e kërkesës dhe dhënien e lejes së akcizave, si dhe detyrimet e poseduesit të lejes së akcizës zbatohen edhe për prodhuesit e vegjël të pavarur të alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike për qëllime komerciale.

(4) Para fillimit me punë, organi doganor kompetent kryen mbikëqyrje dhe kontroll të pajisjeve dhe kushteve të prodhimit dhe sipas nevojës kryen plumbimin e pajisjeve për prodhim.

(5) Prodhuesi i vogël i pavarur i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike është i detyruar aë paketimet komerciale t'i shënojë me pullë



комерцијални цели.

(4) Пред започнувањето со работа надлежниот царински орган врши надзор и контрола на опремата и условите за производство и по потреба врши пломбирање на опремата за производство.

(5) Малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци е должен комерцијалните пакувања да ги обележи со акцизна марка согласно одредбите пропишани во член 61 од овој закон.

(6) Акцизната марка треба да биде залепена на затвораот на шишето, така што при отворање ќе мора трајно да се оштети.

(7) Малиот независен производител на етил алкохол и жестоки пијалаци е должен комерцијалните пакувања да ги обележи со специјална етикета во која е наведено дека алкохолниот пијалок е произведен под посебен режим на намалена акциза. На етикетата треба да бидат наведени податоци во согласност со прописите за безбедност на храната, име и адреса на производителот, процент на алкохол, вид на производот, како и број од решение од Агенција за храна и ветеринарство дека производот е соодветен за консумирање.

(8) Ако во текот на календарската година бидат произведени етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци со количина поголема од пропишаната количина во став (1) точка 1) на овој член, производителот е должен во рок од 15 дена да го извести надлежниот царински орган и да побара промена на акцизната дозвола, како и да изврши доплата на акцизата за разликата од целосната стапка и платената акциза по намалена стапка.

(9) Малиот независен производител на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци не поднесува гаранција од член 30 став (1) и член 35 од овој закон, освен во случаи на неисполнување на обврските

акцизе në pajtime me dispozitat e përcaktuara në nenin 61 të këtij ligji.

(6) Pulla e akcizës duhet të jetë e ngjitur në mbyllësin e shishes, kështu që gjatë hapjes duhet të dëmtohet përgjithmonë.

(7) Prodhuesi i vogël i pavarur i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike është i detyruar që paketimet komerciale t'i shënojë me etiketë speciale në të cilën është theksuar se pija alkoolike është prodhuar nën regjim të posaçëm të akcizës së zvogëluar. Në etiketë duhet të theksohen të dhëna në pajtim me dispozitat e sigurisë ushqimore, emrin dhe adresën e prodhuesit, përqindjen e alkoolit, llojin e produktit si dhe numrin e aktvendimit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë se produkti është adekuat për konsumim.

(8) Nëse gjatë vitit kalendarik prodhohet alkool etilik dhe pije alkoolike me sasi më të madhe nga sasia e përcaktuar në paragrafin (1) pika 1) të këtij neni, prodhuesi është i detyruar në afat prej 15 ditësh ta njoftojë organin doganor kompetent dhe të kërkojë ndryshim të lejes së akcizës, si dhe të kryejë pagesë plotësuese të akcizës për dallim nga shkalla e plotë dhe akciza e paguar sipas shkallës së zvogëluar.

(9) Prodhuesi i vogël i pavarur i alkoolit etilik dhe pijeve alkoolike nuk parashtron garanci të nenit 30 paragrafi (1) dhe nenit 35 të këtij ligji, vetëm në raste të mosplotësimit të detyrimeve të cilat rezultojnë nga leja e akcizës.

(10) Ministri i Financave e përcakton formën dhe përmbajtjen e etiketës speciale, përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e lejes së akcizës për distileri të vogël, si dhe dokumentacionin e nevojshëm për dëshmimin e plotësimit të kushteve për lëshimin e lejes së akcizës së destilerisë së vogël.

Lirime të akcizave për alkool etilik dhe pije alkoolike

кои произлегуваат од акцизната дозвола.

Neni 74

(10) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на специјалната етикета, содржината на барањето за издавање на акцизната дозвола за мала дестилерија, како и потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за издавање на акцизната дозвола на малата дестилерија.

Акцизни ослободувања за етил алкохол и алкохолни пијалаци

#### Член 74

(1) Етил алкохолот и алкохолните пијалаци се ослободени од плаќање акциза, доколку се исполнети условите од членовите 49 и 50 од овој закон за:

- 1) етил алкохол кој се користи за производство на оцет во смисла на тарифниот број 2209 од Номенклатурата на Царинската тарифа;
- 2) етил алкохол кој се користи за производство и подготовка на лекови;
- 3) етил алкохол кој се користи за медицински цели во болници, амбуланти и аптеки;
- 4) етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат за производство на ароми за прехранбени производи и безалкохолни пијалаци со содржина на алкохол од најмногу 1,2% вол.;
- 5) етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат непосредно или како составен дел на полуготови производи за производство на прехранбени производи, пралини или во некоја друга форма, при што содржината на етил алкохолот кај пралините не смее да ја надминува количината од 8,5 литри чист алкохол на 100 килограми производ, а кај другите производи освен пралини не смее да

(1) Alkool etilik dhe pijet alkoolike janë të liruara nga pagesa e akcizës, nëse janë plotësuar kushtet nga nenet 49 dhe 50 të këtij ligji për:

- 1) alkool etilik që përdoret për prodhim të uthullës në aspekt të numrit tarifar 2209 nga Nomenklatura e Tarifës doganore;
- 2) alkool etilik që përdoret për prodhimtarinë dhe përgatitjen e ilaçeve;
- 3) alkool etilik që përdoret për qëllime mjekësore në spitale, ambulanca dhe barnatore;
- 4) alkool etilik dhe pije alkoolike që përdoren për prodhim të aromave për prodhime ushqimore dhe pije joalkoolike me përmbajtje të alkoolit prej më së shumti me vëllim prej 1,2%;
- 5) alkool etilik dhe pije alkoolike që përdoren direkt ose si pjesë përbërëse të produkteve gjysmë të gatshme për prodhimtari të prodhimeve ushqimore, pralinë ose në ndonjë formë tjetër, me ç'rast përmbajtja e alkoolit etilik sa i përket pralines nuk guxon ta tejkalojë sasinë prej 8,5% litra alkool të pastër për 100 kilogram prodhim, kurse te prodhimet tjera përveç pralines nuk guxon të tejkalojë sasinë prej 5 litra alkool të pastër për 100 kg prodhim;
- 6) alkool etilik që përdoret në proces të konservimit dhe paketimit në industrinë ushqimore;
- 7) alkool etilik që përdoret për veprimtari shkencore hulumtuese ose për nevoja arsimore të fakulteteve, instituteve dhe institucioneve tjera shkencore në qëllime shkencore ose arsimore;
- 8) alkool etilik tërësisht i denaturuar, që është i denaturuar me mjete të përcaktuara për denaturim;

надмине количината од 5 литри чист алкохол на 100 кг производ;

6) етил алкохол кој се користи во процес на конзервирање и пакување во прехранбената индустрија;

7) етил алкохол кој се користи за научно истражувачка дејност или за образовни потреби на факултети, институти и други научни институции во научни или образовни цели;

8) целосно денатуриран етил алкохол, кој е денатуриран со пропишани средства за денатурирање;

9) целосно денатуриран етил алкохол кој се увезува во Република Македонија од трети земји, под услов да е целосно денатуриран со средства кои се пропишани во Република Македонија;

10) целосно денатуриран етил алкохол, кој е денатуриран со средства за денатурирање пропишани во други земји-членки, а кои се опфатени со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) Бр. 3199/93 за заемно признавање на процедури за целосно денатурирање на алкохол со цел акцизно ослободување;

11) целосно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба;

12) делумно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба и

13) етил алкохол кога се користи во производни процеси во количина пропишана со нормативите за производство под услов крајниот производ да не содржи алкохол.

## Денатурирање на алкохол

### Член 75

9) алкоол етилик tërësisht i denatyrUAR që importohet në Republikën e Maqedonisë prej vendeve të treta, me kusht që të jetë tërësisht i denatyrUAR me mjete të cilat janë të përcaktuara në Republikën e Maqedonisë;

10) алкоол етилик tërësisht i denatyrUAR, që është i denatyrUAR me mjete për denatyrim të përcaktuara në vende-anëtare të tjera, kurse të cilat janë të përfshira me Rregulloren e Komisionit (KE) nr. 3199/93 për njohje të ndërsjellë të procedurave për denatyrim të tërësishtëm të алкоолит me qëllim të lirimит prej akcizës;

11) алкоол етилик tërësisht i denatyrUAR që është i dedikuar për prodhim ose ripërpunim të prodhimeve të papërshtatshme për shfrytëzim te njerëzit;

12) алкоол етилик pjesërisht i denatyrUAR që është i dedikuar për prodhim ose ripërpunim të prodhimeve të papërshtatshme për shfrytëzim të njerëzit dhe

13) алкоол етилик që përdoret në procese prodhimi në sasi të përcaktuar me normat për prodhimtari me kusht që produkti final të mos përmbajë алкоол.

## Denatyrimi i алкоолит

### Neni 75

(1) Shprehja алкоол i denatyrUAR nënkupton алкоол që nuk është i pastruar me mjete të përcaktuara në sasi të përcaktuara në mënyrë që me ripërpunimin e mëtejshëm nuk mund të mënjahen lehtë denatyruesit, përkatësisht nuk mund të prodhohet алкоол i aplikueshtëm në prodhimtarinë ushqimore. Алкооли i denatyrUAR mund të jetë tërësisht i denatyrUAR dhe pjesërisht i denatyrUAR.

(2) Алкооли mund të denatyrohet vetëm në magazinë të akcizave që ka licencë nga organi kompetent doganor për denatyrim të

(1) Под денатуриран алкохол се подразбира алкохол кој е онечистен со пропишани средства во пропишани количини така што со понатамошна преработка не може лесно да се отстранат денатурантите, односно не може да се произведе прехранбено употреблив алкохол. Денатурираниот алкохол може да биде целосно денатуриран и делумно денатуриран.

(2) Алкохолот може да се денатурира само во акцизен склад кој има одобрение од надлежниот царински орган за денатуирање на алкохол.

(3) Држателот на акцизен склад кој денатурира алкохол е должен да води евиденција за денатуирањето, во која мора да биде наведена количината на алкохолот и количина на пропишаните средства кои се користени во процесот на денатуирање, количина на денатуриран и испратен алкохол изразен во литри чист алкохол, како и да води евиденција на купувачите.

(4) Акцизниот склад во кој ќе се денатурира алкохолот мора да биде опремен со опрема за дозирање, мешање или слично, која ќе обезбеди денатуирање на алкохолот со пропишани средства и на пропишан начин.

(5) Надлежниот царински орган ќе одобри отстапување од пропишаниот список на денатуранти во случаите кога употребата на денатурантот ќе ја оневозможи употребата на алкохолот во производствениот процес.

(6) За денатуирање на алкохолот се составува записник кој го потпишуваат овластените лица од надлежниот царински орган и овластени лица од акцизниот склад во кој се врши денатуирање.

(7) Министерот за финансии ги пропишува

alkoolit.

(3) Мбајтеси i magazinës së akcizave që denatyrion alkool është i detyruar të mbajë evidencë për denatyrim, në të cilën duhet të paraqitet sasia e alkoolit dhe sasia e mjeteve të përcaktuara që janë përdorur në procesin e denatyrimit, sasia e alkoolit të denatyruar dhe të dërguar të shprehur në litra alkool të pastër, si dhe të mbajë evidencë për blerësit.

(4) Magazina e akcizave në të cilën do të denatyrohet alkooli duhet të jetë e furnizuar me pajisje për dozim, përzierje ose ngjashëm, që do të sigurojë denatyrim të alkoolit me mjete të përcaktuara dhe në mënyrë të përcaktuar.

(5) Organi kompetent doganor do ta aprovojë përjashtimin prej listës së përcaktuar të denatyruesve në rastet kur përdorimi i denatyruesit do të pamundësojë përdorimin e alkoolit në procesin e prodhimitarisë.

(6) Për denatyrimin e të alkoolit përpilohet procesverbal në të cilin nënshkruhen personat e autorizuar nga organi kompetent doganor dhe persona të autorizuar nga magazina e akcizave në të cilën realizohet denatyrimi.

(7) Ministri i Financave e përcakton mënyrën e lëshimit të licencës për denatyrim, listën e denatyruesve si dhe përmbajtjen e evidencës për denatyrim.

## KAPITULLI 9

### PRODUKTET E DUHANIT

начинот на издавање на одобрието за денатурирање, списокот на денатуранти, како и содржината на евиденцијата за денатурирање.

## ГЛАВА 9 ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Предмет на оданочување со акциза на тутунски производи

### Член 77

(1) Тутунски производи кои се предмет на оданочување со акциза се:

- 1) цигари;
- 2) пури и цигарилоси и
- 3) тутун за пушење, и тоа:
  - фино сецкан тутун за виткање цигари и
  - друг тутун за пушење.

(2) На акциза подлежни се и следните тутунски производи:

- 1) тутун за водено луле (тутун за наргиле);
- 2) тутун за цвакање;
- 3) тутун за шмркање и
- 4) несогорлив тутунски производ.

(3) На акциза подлежи и течноста за полнење на електронска цигара, независно дали содржи или не содржи никотин.

(4) Производите кои во целост или

Lënda e tatimit të akcizave për produkte të duhanit

### Neni 77

(1) Produktet e duhanit që janë lëndë e tatimit të akcizës janë:

- 1) cigare;
- 2) puro dhe cigarillo dhe
- 3) duhan për pirje edhe atë:
  - duhani i prerë hollë për mbështjellje të cigares dhe
  - duhan tjetër për pirje.

(2) Akcizës i nënshtrohen edhe produktet e duhanit në vijim:

- 1) duhan për llullë me ujë (duhan për nargjile);
- 2) duhan për përtpje;
- 3) duhan për thithje dhe
- 4) produkt i pandezshëm duhani.

(3) Akcizës i nënshtrohet edhe lëngu për mbushje të cigares elektronike, pavarësisht nëse përmban ose jo nikotinë.

(4) Produktet të cilat tërësisht apo pjesërisht përmbajnë materie që nuk janë duhan, por nuk i plotësojnë kriteret nga neni 78 paragrafi (1) ose neni 80 paragrafi (1) i këtij ligji llogariten si cigare ose duhan për pirje.

(5) Me përjashtim të paragrafit (1) pika 1) të këtij neni, produktet që nuk përmbajnë duhan, kurse përdoren vetëm për qëllime mjekësore dhe janë të përkufizuara si ilaçe, nuk konsiderohen si produkte duhani.

Duhani për pirje, produkte të tjera duhani dhe lëngu për mbushje të cigares

делумно содржат материји кои не се тутун, но ги исполнуваат критериумите од член 78 став (1) или член 80 став (1) од овој закон се сметаат за цигари или тутун за пушење.

(5) По исклучок од став (1) точка 1) на овој член, производите кои не содржат тутун, а се користат исклучиво за медицински цели и се дефинирани како лекови, не се сметаат за тутунски производи.

Тутун за пушење, други тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара

#### Член 80

(1) Под тутун за пушење подложен на акциза се подразбира:

1) тутун кој е сецкан или на друг начин иситнет, ткаен (развлакнет) или пресуван во плочи кој може да се пуши без натамошна индустриска обработка, кога е наменет за пушење и малопродажба, а не спаѓа во пури и цигарилоси или во цигари;

2) тутунски отпадоци кои можат да се пушат и пуштат во малопродажба, а не спаѓаат во производите цигари, пури и цигарилоси од овој закон. За тутунски отпадок ќе се сметаат остатоците од тутунски лисја и споредни производи добиени од обработката на тутун или производството или обработката на тутунски производи и

3) тутун за водено луле (наргиле) што претставува производ од тутун кој може да се конзумира преку водено луле (наргиле). Се состои од мешавина на тутун и глицерол, со или без содржина на ароматични масла и екстракти, меласа или шеќер, ароматизирана или неароматизирана со овошје.

(2) Тутунот за пушење се смета за фино сецкан тутун за виткање на цигари ако

elektronike

#### Neni 80

(1) Me duhan për pirje që i nënshtrohet akcizës nënkuptohet:

1) duhan që është i prerë ose në mënyrë tjetër i imtësuar, i endur (me fije) ose i tharë në pllaka që mund të pihet pa përpunim të mëtutjeshëm industrial, kur është i dedikuar për pirje dhe shitje me pakicë, kurse nuk bën pjesë te purot dhe cigarillot ose te cigaret;

2) mbetje duhani që mund të pihen dhe lëshohen në shitje me pakicë, kurse nuk bëjnë pjesë në produktet e cigareve, purove dhe cigarillove nga ky ligj. Për mbetje duhani do të konsiderohen mbetjet prej fletëve të duhanit dhe produktet dytësore të fituara nga përpunimi i duhanit ose prodhimtaria apo përpunimi i prodhimeve të duhanit dhe

3) duhan për llullë me ujë (nargjile) që paraqet prodhim duhani që mund të konsumohet nëpërmjet llullës me ujë (nargjilesë). Përbëhet prej përzierjes së duhanit dhe glicerolit, me ose pa përmbajtje të vajrave dhe ekstrakteve aromatike, melasë ose sheqerit, i aromatizuar ose paaromatizuar me pemë.

(2) Duhani për pirje konsiderohet si duhan imët i prerë për palosje të cigareve nëse më shumë se 25% e peshës së copave të duhanit kanë gjerësi më të vogël se 1,5 mm.

(3) Duhani për pirje si duhan tjetër për pirje, konsiderohet duhani për pirje nga ky nen, përveç duhanit të prerë imët për palosje të cigareve nga paragrafi (2) i këtij neni.

(4) Duhani për thithje që i nënshtrohet akcizës është duhan në formë të pluhurit ose në formë të grimcave që nuk është i përshtatshëm për pirje por është për thithje.

(5) Duhani për përtpje që i nënshtrohet akcizës është duhan në formë të shkopinjeve,

повеќе од 25% од тежината на тутунските парчиња имаат ширина помала од 1,5 мм.

(3) Тутун за пушење како друг тутун за пушење, се смета тутунот за пушење од овој член, освен фино сецканиот тутун за виткање цигари од став (2) на овој член.

(4) Тутун за шмркање подложен на акциза е тутун во форма на прав или во форма на зрнца кој не е соодветен за пушење туку е за шмркање.

(5) Тутун за цвакање подложен на акциза е тутун во форма на стапчиња, коцки, крукчиња или фолии кои се така подготвени да не се соодветни за пушење туку за цвакање.

(6) Несогорлив тутунски производ подложен на акциза е производ наменет за инхалација на аеросол кој се добива како резултат на греење на тутунот електронски или на друг начин без согорување на тутунот.

(7) Течност наменета за полнење на електронска цигара подложен на акциза независно дали содржи или не содржи никотин претставува течен производ пакуван во резервоар или слично полнење, кој не содржи тутун, но содржи никотин и/или други ароматични материји во растворена состојба, кои испаруваат по пат на загревање со помош на мал електричен уред и во вид на аеросол се инхалираат од страна на консументот.

#### Акциза на цигари

##### Член 84

Акцизата на цигари од член 78 став (1) од овој закон изнесува 2,453 денари по парче и 9% од малопродажната цена по кутија. Ако комбинираната акциза е пониска од 2,653 денари по парче, се применува

катрорëve, rrathëve ose folive të cilat janë përgatitur në mënyrë që nuk janë të përshtatshme për pirje por për përtypje.

(6) Produkt i padjegshëm duhani që i nënshtrohet akcizës është produkti i dedikuar për inhalim të aerosolit që fitohet si rezultat i ngrohjes së duhanit në mënyrë elektronike ose në mënyrë tjetër pa djegie të duhanit.

(7) Lëngu i dedikuar për mbushje të cigares elektronike i nënshtrohet akcizës pavarësisht nëse përmban ose jo nikotinë paraqet produkt të lëngshëm të pakeluar në rezervuar ose mbushje të ngjashme, që nuk përmban duhan, por përmban nikotinë dhe/ose materie të tjera aromatike në gjendje të tretur, të cilat avullojnë nëpërmjet ngrohjes me aparat të vogël elektrik dhe në formë të aerosolit inhalohen nga konsumuesi.

#### Акциза e cigareve

##### Neni 84

Акциза e cigareve nga neni 78 paragrafi (1) i këtij ligji arrin 2.453 denarë për copë dhe 9% nga çmimi i shitjes me pakicë për kuti. Nëse akciza e kombinuar është më e ulët se 2.653 denarë për copë, zbatohet akciza minimale në vlerë prej 2.653 denarë për atë sasi.

Акциза për puro, cigarillo, duhan për pirje, prodhime tjera të duhanit dhe lëngje për

минималната акциза во износ од 2,653 денари за таа количина.

mbushje të cigareve elektronike

#### Neni 85

Акциза на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара

#### Член 85

(1) Акцизата на пури од член 79 од овој закон, изнесува 21,37 ден. по парче и 0% од малопродажната цена.

(2) Акцизата на цигарилоси од член 79 од овој закон, изнесува 10,00 ден. по парче и 0% од малопродажната цена.

(3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун од член 80 став (2) од овој закон, изнесува 1.800,00 ден. по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за пушење од член 80 став (3) од овој закон и тутунот за водено луле (тутун за наргиле) од член 80 став (1) точка 3) од овој закон изнесува 1.800,00 ден. по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(5) Акцизата на тутун за шмркање и тутун за цвакање од член 80 ставови (4) и (5) од овој закон изнесува 1.800,00 денари по килограм нето тежина и 0% од малопродажната цена.

(6) Акцизата на несогорлив тутунски

(1) Akciza e purove nga neni 79 i këtij ligji, arrin 21,37 denarë për copë dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(2) Akciza e cigarillove nga neni 79 i këtij ligji, arrin 10,00 denarë për copë dhe 0% e çmimit të shitjes me pakicë.

(3) Akciza e duhanit për konsum si duhan i prerë hollë nga neni 80 paragrafi (2) të këtij ligji është 1.800,00 denarë për kilogram neto peshë dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(4) Akciza e duhanit për konsum si duhan tjetër për konsum nga neni 80 paragrafi (3) të këtij ligji dhe duhanit për llullë me ujë (duhan për nargjile) nga neni 80 paragrafi (1) pika 3) të këtij ligji arrin 1.800,00 denarë për kilogram neto peshë dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(5) Akciza e duhanit për thithje dhe duhanit për përtpje nga neni 80 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji është 1.800,00 denarë për kilogram neto peshë dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(6) Akciza e prodhimit të duhanit të padjegshëm nga neni 80 paragrafi (6) të këtij ligji arrin 2.500,00 denarë për kilogram neto peshë të përbërjes së duhanit dhe 0% nga çmimi i shitjes me pakicë.

(7) Akciza e lëngut të dedikuar për mbushjen e cigareve elektronike nga neni 80 paragrafi (7) të këtij ligji arrin 2.20 denarë për vëllim në mililitër.

#### Neni 98-a



производ од член 80 став (6) од овој закон изнесува 2.500,00 денари по килограм нето тежина на тутунска смеса и 0% од малопродажната цена.

(7) Акцизата на течност наменета за полнење на електронска цигара од член 80 став (7) од овој закон изнесува 2,20 денари за милилитар волумен.

#### Член 98-а

Враќање на дел од платената акциза за гасно масло наменето за греење

(1) Лицата кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во домаќинствата како и лицата кои го употребиле како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.

(2) За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење, лицата од ставот (1) на овој член треба да се евидентираат како корисници на обележано гасно масло наменето за греење во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење која ја води Царинската управа и да добијат идентификациски број.

(3) Евидентирањето од ставот (2) на овој член Царинската управа го врши врз основа на поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува неговите податоци за идентификација (назив или име и презиме, седиште, адреса или адреса на живеење, податоци за контакт, ЕДБ или ЕМБГ), како и податоци за локацијата на складирањето и користењето на обележаното гасно масло наменето за греење, капацитетот на резервоарите и техничките карактеристики

Ктими и një pjese të akcizës së paguar për vajrat e gazit të destinuara për ngrohje.

(1) Personat të cilët kanë shfrytëzuar vajra gazi për ngrohje në amvisëri, si dhe personat të cilët i kanë përdorur ato si karburant për ngrohje në procesin e prodhimit ose si shtesë në energjens tjetër si karburant për ngrohje në industri, kanë të drejtë në kthimin e një pjese të akcizës së paguar në vlerë prej 6 denarë për litër.

(2) Për ta ushtruar të drejtën e kthimit të një pjese të akcizës së paguar për vajrat e gazit të destinuara për ngrohje, personat nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të evidentohen si shfrytëzues të vajrave të markuara të gazit të destinuara për ngrohje në Evidencën e shfrytëzuesve të vajrave të gazit të destinuara për ngrohje, të cilën e udhëheq Drejtoria Doganore dhe të marrin numër identifikimi.

(3) Evidentimin nga paragrafi (2) i këtij neni, Drejtoria Doganore e bën në bazë të kërkesës elektronike të parashtruar, në të cilën aplikuesi i shënon të dhënat e tij të identifikimit (emri ose mbiemri, selia, adresa ose adresa e vendbanimit, të dhënat e kontaktit, NVT ose NVAQ), si dhe të dhënat për vendndodhjen e ruajtjes dhe shfrytëzimit të vajrave të markuara të gazit të destinuara për ngrohje, kapacitetin e rezervuarëve dhe karakteristikat teknike të pajisjeve për shfrytëzimin e vajrave të markuara të gazit të destinuara për ngrohje në amvisëri ose në proces prodhimi ose si shtesë në ndonjë energjens tjetër siç është karburanti për ngrohje në industri.

(4) Organi doganor kompetent, në pajtim me kërkesën e parashtruar nga paragrafi (3) i këtij neni, kryen kontroll në terren dhe verifikim të saktësisë së të dhënave të parashtruara për evidentimin e personave nga paragrafi (1) i këtij neni me qëllim të lëshimit të numrit të identifikimit nga paragrafi (2) i këtij neni.

на опремата за користење на обележаното гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

(4) Надлежниот царински орган согласно со поднесеното барање од ставот (3) на овој член врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за евидентирање на лицата од ставот (1) на овој член со цел издавање на идентификацискиот број од ставот (2) на овој член.

Трговија со енергенти кои содржат материји за обележување

#### Член 103

(1) Лицата кои вршат трговија со енергенти кои содржат материји за обележување потребно е да поседуваат одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување и да бидат регистрирани во електронски Регистар на трговци со обележани енергенти, кој се води од страна на надлежниот царински орган.

(2) Секое лице кое врши дејност трговија со енергенти кои содржат материји за обележување, мора да обезбеди:

1) енергентите кои се користат како погонско гориво да не содржат материји за обележување од член 101 од овој закон и

2) енергентите кои содржат материји за обележување да не се точат спротивно на намената од член 102 став (2) од овој закон.

(3) Одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување го издава надлежниот

Третта ме енергенса të cilat përmbajnë materie për markim (shënjim)

#### Neni 103

(1) Personat që kryejnë tregti me energjensja që përmbajnë materie për markim duhet të posedojnë leje për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim dhe të regjistruhen në Regjistrin elektronik të tregtarëve me energjensja të markuara, që udhëhiqen nga organi kompetent doganor.

(2) Çdo person që kryen veprimtarinë e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim duhet të sigurojë:

1) energjensja që shfrytëzohen si karburant motorik të mos përmbajnë materie për markim nga neni 101 i këtij ligji dhe

2) energjensja që përmbajnë materie për markim të mos mbushen në kundërshtim me nenin 102 paragrafi (2) të këtij ligji.

(3) Lejen për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim e jep organi doganor kompetent pas kërkesës së parashtruar.

(4) Leja për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim i lëshohet personit që i plotëson kushtet e mëposhtme:

1) ka seli në Republikën e Maqedonisë;

2) mban libra të rregullt afaristë në pajtim me rregullat e vlefshme;

3) kundër të cilit nuk është ngritur procedurë për falimentim ose likuidim;

4) të mos jetë i dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, dënim me burgim të pakushtëzuar për vepër penale të kryer në fushën e tatimeve dhe doganave dhe me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar, ndalesë për kryerjen e

царински орган по поднесено барање.

(4) Одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување се издава на лице кое ги исполнува следните услови:

1) има седиште во Република Македонија;

2) води уредно деловни книги согласно со важечките прописи;

3) против кое не е покрената постапка за стечај или ликвидација;

4) да не е осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска одлука да не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;

5) да ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски и

6) исполнува услови за непречена електронска размена на податоци.

(5) Одобрението не може да се издаде во случаите кога не е исполнет еден од условите од став (4) на овој член.

(6) Надлежниот царински орган одлучува по барањето за издавање на одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Со секое преземено дејствие за дополнување на барањето, рокот се прекинува.

(7) Одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување се издава со рок на важење од пет години.

(8) Одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување не може да се пренесе на

професионит, веprimtarisë ose detyrës, ndalesë të përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar, ndalesë e përhershme për kryerjen e aktivitetit të caktuar;

5) t'i ketë shlyer borxhet në bazë të detyrimeve tatimore dhe doganore dhe

6) të plotësojë kushtet për shkëmbim elektronik pa pengesë të të dhënave.

(5) Leja nuk mund të lëshohet në rastet kur një nga kushtet nga paragrafi (4) i këtij neni nuk është plotësuar.

(6) Organi doganor kompetent vendos për kërkesën mbi lëshimin e lejes për kryerjen e tregtisë me energjensa që përmbajnë materie për markim në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës. Me çdo veprim të ndërmarrë për të plotësuar kërkesën, afati kohor ndërpritet.

(7) Leja për kryerjen e tregtisë me energjensa që përmbajnë materie për markim lëshohet me afat vlefshmërie prej pesë vjetësh.

(8) Leja për kryerjen e tregtisë me energjensa që përmbajnë materie për markim nuk mund t'i transferohet një personi tjetër.

(9) Personi i cili kryen tregti me energjensa të cilat përmbajnë materie për markim është i obliguar:

1) të sigurojë komunikimin dhe transferimin e të dhënave të tregtisë me energjensa të cilat përmbajnë materie për markim në bazë ditore te serveri në organin doganor kompetent;

2) për secilën pikë të shitjes të mbajë evidencë të blerësve sipas numrit tatimor për personat juridikë, numrit të vetëm amë të qytetarit dhe adresës së banimit për personat fizikë që blejnë energjensa që

друго лице.

(9) Лицето кое врши трговија со енергенти кои содржат материји за обележување е должно:

1) да обезбеди комуникација и пренос на податоците за трговијата со енергенти кои содржат материји за обележување на дневна основа до сервер кај надлежниот царински орган;

2) за секое продажно место да води евиденција на купувачите по даночен број за правните лица и единствен матичен број на граѓанинот и адреса на живеење за физичките лица кои купуваат енергенти кои содржат материји за обележување наменети за греење;

3) во случај на прекин на комуникацијата и пренос на податоците во период подолг од 24 часа, до надлежниот царински орган веднаш да достави известување за настанатиот прекин и да ги достави потребните податоци во хартиена форма или по пат на електронска размена на податоци. Известувањето треба да ги содржи истите податоци од пораката која се разменува со серверот кај надлежниот царински орган и

4) да го известува надлежниот царински орган за секоја промена на податоците во одобрението, како и во случај на статусна промена, престанок на вршење на дејноста или отворање и затварање на малопродажни места.

(10) Доколку надлежен царински орган утврди дека имателот на одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување не ги исполнува или не ги исполнил обврските од став (9) на овој член, ќе му определи рок во кој утврдените неправилности мора да бидат отстранети, може да поведе постапка за дополнителна наплата на акциза, како и да поведе постапка за укинување на одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување.

пërmbajnë materie për markim të destinuara për ngrohje;

3) në rast të ndërprerjes së komunikimit dhe transmetimit të të dhënave për periudhë më të gjatë se 24 orë, menjëherë do të dorëzojë njoftim në organin doganor kompetent për ndërprerjen në këtë drejtim dhe do t'i dorëzojë të dhënat e nevojshme në formë letre ose nëpërmjet shkëmbimit elektronik të të dhënave. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat e njëjta nga porosia që shkëmbetet me serverin në organin doganor kompetent;

4) ta njoftojë organin doganor kompetent për çdo ndryshim të të dhënave lidhur me lejen, si dhe në rast të ndryshimit të statusit, ndërprerjes së veprimtarisë ose hapjes dhe mbylljes së vendeve të shitjes me pakicë.

(10) Nëse organi doganor kompetent përcakton se poseduesi i lejes për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim nuk i ka përmbushë ose nuk i ka plotësuar obligimet nga paragrafi (9) i këtij neni, do t'i përcaktojë afat brenda të cilit parregullsitë e përcaktuara duhet të mënjanohen, mund të fillojë procedurë për pagesë shtesë të akcizave, si dhe të fillojë procedurë për shfuqizimin e lejes për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim.

(11) Leja për kryerjen e tregtisë me energjensja që përmbajnë materie për markim shfuqizohet:

1) me ndërprerjen e ekzistencës së personit juridik - posedues i lejes;

2) me kërkesë të poseduesit të lejes;

3) pas përfundimit të periudhës së vlefshmërisë nga paragrafi (5) i këtij neni dhe

4) nëse organi doganor kompetent me detyrë zyrtare e shfuqizon lejen.

(12) Organi doganor kompetent me detyrë

(11) Одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување престанува да важи:

- 1) со престанување на постоењето на правното лице имател на одобрението;
- 2) по барање на имателот на одобрението;
- 3) по истекот на периодот на важност од став (5) на овој член и
- 4) ако надлежниот царински орган по службена должност го укине одобрението.

(12) Надлежниот царински орган по службена должност го укинува одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување доколку утврди дека:

- 1) имателот на одобрение повеќе не ги исполнува условите утврдени во него;
- 2) е започната постапка на стечај, односно ликвидација;
- 3) имателот на одобрение не обезбедува непречена функционалност и пренос на податоците за трговијата со енергенти кои содржат материји за обележување;
- 4) престанале да постојат причините и условите врз основа на кои е издадено одобрението за вршење на трговија со енергенти кои содржат материји за обележување;
- 5) ако одобрението е издадено врз основа на непотполни или неточни информации;
- 6) ако не ги отстрани неправилностите во рокот определен од надлежниот царински орган и
- 7) имателот на одобрение е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините и со правосилна судска одлука е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана

zyrtare heq lejen për kryerjen e tregtisë me energjensa që përmbajnë materie për markim nëse konstaton se:

- 1) poseduesi i lejes nuk i plotëson më kushtet e përcaktuara në të;
- 2) ka filluar procedura për falimentim, respektivisht likuidim;
- 3) poseduesi i lejes nuk siguron funksionim të papenguar dhe transferim të të dhënave për tregtinë me energjensa që përmbajnë materie për markim;
- 4) kanë pushuar së ekzistuari arsyet dhe kushtet në bazë të së cilave është lëshuar leja për kryerjen e tregtisë me energjensa që përmbajnë materie për markim;

5) nëse autorizimi është lëshuar në bazë të informatave të paplota ose të pasakta;

6) nëse nuk i eliminon parregullsitë brenda afatit të përcaktuar nga organi doganor kompetent dhe

7) poseduesi i lejes është dënuar me vendim gjyqësor të plotfuqishëm, me dënim me burg të pakushtëzuar për vepër penale të kryer në fushën e tatimeve dhe doganave dhe nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor i është shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, ndalesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar dhe ndalesë e përhershme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar.

(13) Ministri i Financave e përcakton mënyrën e dëshmimit të kushteve nga paragrafi (4) i këtij neni, përmbajtjen e kërkesës për tregti me energjensa që përmbajnë materie për markim dhe dokumentacionin e nevojshëm, përmbajtjen e lejes për tregti me energjensa që përmbajnë materie për markim, përmbajtjen e Regjistrit të tregtarëve me energjensa për narkim (shënjim), përmbajtjen e formularit

за вршење одделна дејност.

(13) Министерот за финансии ги пропишува начинот на докажување на условите од став (4) на овој член, содржината на барањето за трговија со енергенти кои содржат материји за обележување и потребната документација, содржината на одобрението за вршење трговија со енергенти кои содржат материји за обележување, содржината на електронскиот Регистар на трговци со обележани енергенти, содржината на образецот за евиденцијата на лицата кои купуваат енергенти кои содржат материји за обележување, како и содржината на образецот за известувањето од став (9) точка 3) на овој член.

## ГЛАВА 12

### ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

#### Прекршочна постапка

##### Член 116

(1) За прекршоците утврдени во член 118 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (9), член 119 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (9) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочниот орган утврден со Законот за царинската управа.

(2) За прекршоците утврдени во член 118 ставови (7) и (8), член 119 ставови (7) и (8) од овој закон, прекршочна постапка води надлежен суд.

(3) Прекршочна постапка по царински прекршок не може да се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.

(4) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност

për evidentimin e personave të cilët blejnë energjensa që përmbajnë materie për markim, si dhe përmbajtjen e formularit për njoftim nga paragrafi (9) pika 3) të këtij neni.

## KAPITULLI 12

### DISPOZITAT KUNDËRVAJTËSE

#### Procedura kundërvajtëse

##### Neni 116

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 118 paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6) dhe (9), nenin 119 paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6) dhe (9) të këtij ligji, procedurë kundërvajtjeje dhe sanksion kundërvajtës zbaton dhe shqipton organi doganor.

(2) Për kundërvajtjet nga neni 118 paragrafët (7) dhe (8), neni 119 paragrafët (7) dhe (8) të këtij ligji, procedurën për kundërvajtje e udhëheq gjykata kompetente.

(3) Procedura për kundërvajtje për kundërvajtje doganore nuk mund të inicohet nëse nga dita e kryerjes së kundërvajtjes kanë kaluar më shumë se katër vjet.

(4) Nëse bëhet fjalë për kundërvajtje të vazhduar ose të përsëritur, afati i parashkrimit fillon të rrjedhë nga dita e kryerjes së veprimit të kundërvajtjes së fundit.

(5) Parashkrimi nuk rrjedh për kohën për të cilën, sipas ligjit, ndjekja penale nuk mund të fillojë ose të vazhdojë.

(6) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim procedural që ndërmerret me qëllim të ndjekjes së kundërvajtësit, si dhe kur kryerësi gjatë periudhës së afatit të parashkrimit kryen kundërvajtje më të rëndë.

(7) Pas çdo ndërprerjeje, afati i parashkrimit fillon të rrjedhë përsëri.

(8) Parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje

започнува да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.

(5) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(6) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори потежок прекршок.

(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(8) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што е определено во став (3) на овој член.

#### Поврзаност со други закони

#### Член 117

Изрекувањето на прекршочната санкција и одмерувањето на висината на глобата се врши согласно Законот за прекршоците.

(прекршоци поврзани со неплаќање на акцизен долг и со одземање на добра)

#### Член 118

(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 250 до 700 евра ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра, ако:

1) не поднесе акцизна декларација или

ndodh në çdo rast kur ka kaluar dyfishi i kohës së përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni.

#### Lidhshmëria me ligjet e tjera

#### Neni 117

Shqiptimi i sanksionit kundërvajtës dhe vlerësimi i vlerës së gjobës bëhet në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjeve.

(kundërvajtje të lidhura me mospagesën e borxhit të akcizës dhe me konfiskimin e të mirave)

#### Neni 118

(1) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 250 deri në 700 euro do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh kur vlera e akcizës së paguar ose e shmangur është deri në 250 euro ose kur vlera e akcizës së të mirave është deri në 500 euro, ose:

1) nuk parashtron deklaratë akcize ose deklaratë plotësuese akcize dhe/ose nuk e paguan akcizën në afatin e përcaktuar (neni 10 paragrafët (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dhe (14), neni 40 paragrafi (3) pika 2), neni 43 paragrafi (4) pika 1) dhe 2), neni 44 paragrafi (7) pika 1) dhe 2), neni 47 paragrafi (9), neni 60 paragrafët (1) dhe (2), neni 61 paragrafi (17), neni 68 paragrafi (1), neni 71 paragrafi (2), neni 86 paragrafi (1) dhe (2), neni 87 paragrafi (17), neni 106 paragrafi (4) dhe (6), neni 109 paragrafi (4) dhe (6) dhe neni 112 paragrafët (2) dhe (3));  
2) në deklaratën e akcizës në mënyrë të parregullt e thekson vlerën e akcizës e cila duhet të paguhet ose në mënyrë të

дополнителна акцизна декларација и/или не ја плати акцизата во пропишан рок (член 10 ставови (2), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) и (14), член 40 став (3) точка 2), член 43 став (4) точки 1) и 2), член 44 став (7) точки 1) и 2), член 47 став (9), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

2) во акцизна декларација неправилно го наведе износот на акциза која треба да се плати или неправилно го наведе предметот на оданочување и износот на акциза што предизвикува акцизата да не се плати или да се плати во помал износ од пропишаниот (член 10 ставови (6) и (8), член 60 ставови (1) и (2), член 61 став (17), член 68 став (1), член 71 став (2), член 86 ставови (1) и (2), член 87 став (17), член 106 ставови (4) и (6), член 109 ставови (4) и (6) и член 112 ставови (2) и (3));

3) произведува, преработува, прима, складира и/или испраќа добра подлежни на акциза во постапка на акцизно одложување без акцизна дозвола (член 16 став (3));

4) акцизната дозвола или одобрението издадено од надлежниот царински орган ги пренесе на друго лице (член 23 став (3), член 27 став (3), член 28 став (4), член 29 став (3), член 44 став (5), член 52 став (4), член 72 став (5), член 101 став (2), член 103 став (8), член 114 став (7));

5) започне со движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување кое не е регистрирано во Системот за движење и контрола на акцизни добра

parregullt e thekson lëndën e tatimit dhe vlerën e akcizës që shkakton akciza që të mos paguhet ose të paguhet në vlerë më të vogël nga e përcaktuara (neni 10 paragrafët (6) dhe (8), neni 60 paragrafët (1) dhe (2), neni 61 paragrafi (17), neni 68 paragrafi (1), neni 71 paragrafi (2), neni 86 paragrafët (1) dhe (2), neni 87 paragrafi (17), neni 106 paragrafët (4) dhe (6), neni 109 paragrafët (4) dhe (6) dhe neni 112 paragrafët (2) dhe (3));

3) prodhon, përpunon, pranon, magazinon dhe/ose dërgon të mira që nënshtrohen në akcizë në procedurë të prolongimit pa leje për akcizë (neni 16 paragrafi (3));

4) aprovimin për akcizë ose lejen e lëshuar nga organi kompetent doganor ia bartur personit tjetër (neni 23 paragrafi (3), neni 27 paragrafi (3), neni 28 paragrafi (4), neni 29 paragrafi (3), neni 44 paragrafi (5), neni 52 paragrafi (4), neni 72 paragrafi (5), neni 101 paragrafi (2), neni 103 paragrafi (8), neni 114 paragrafi (7));

5) fillon me qarkullimin e të mirave të akcizave në procedurë të prolongimit të akcizës që nuk është regjistruar në Sistemin për qarkullimin dhe kontrollin e të mirave të akcizave (neni 34 paragrafi (1));

6) lëshon në qarkullim të mira të akcizave të cilat nuk janë markuar me pullë akcize, ka përpunuar dhe shtypur në mënyrë të paautorizuar pullë akcize, si dhe në mënyrë të ndryshme nga ajo që është përcaktuar, e cila nuk është ngjitur në ambalazh në mënyrë të përcaktuar (neni 61 paragrafët (1), (3), (4), (5) dhe (6), neni 70 paragrafët (5) dhe (6) dhe neni 87 paragrafët (1), (3), (4) (5) dhe (6));

7) nuk dorëzon raport për pulla akcize të marra, të përdorura dhe të kthyera në afatin e përcaktuar ose nuk i kthen organit kompetent doganor pullat e akcizës të cilat nuk janë përdorur ose janë dëmtuar në



(член 34 став(1));

6) пушта во промет акцизни добра кои не се обележани со акцизна марка, неовластено изработи и испечати акцизни марки, или се обележани со оштетена акцизна марка, како и на друг начин различен од пропишаниот, која не е залепена на амбалажата на пропишан начин (член 61 ставови (1), (3), (4), (5) и (6), член 70 ставови (5) и (6) и член 87 ставови (1), (3), (4) (5) и (6));

7) не достави извештај за подигнати, искористени и вратени акцизни марки во пропишаниот рок или не ги врати на надлежниот царински орган акцизните марки кои не се искористени или се оштетени во процесот на производство во пропишаниот рок (член 61 ставови (12) и (15) и член 87 ставови (12) и (15));

8) постапува спротивно на член 44 став (1) и член 87 став (19);

9) постапува спротивно на член 70 став (8);

10) започне со производство на алкохол без да го извести надлежниот царински орган (73 став (4));

11) денатурира алкохол без одобрение од надлежниот царински орган (член 75 став (2) и став (3));

12) не ја пресмета и не ја плати разликата во акцизата настаната при зголемување на акцизата кај алкохолот и алкохолните пијалаци, тутунските производи и енергенти, како и при зголемувањето на малопродажната цена на тутунските производи (член 76 став (3), член 89 став (3) и член 104 став (2));

13) не ја пријави и не ја објави малопродажната цена во пропишаните рокови и пушта во промет акцизни добра пред пријавување на малопродажната цена или на променетата малопродажна

procesin e prodhimitarisë në afatin e përcaktuar (neni 61 paragrafët (12) dhe (15) dhe neni 87 paragrafët (12) dhe (15));

8) vepron në kundërshtim me nenin 44 paragrafin (1) dhe nenin 87 paragrafin (19);

9) vepron në kundërshtim me nenin 70 paragrafin (8);

10) fillon me prodhim të alkoolit pa e njoftuar organin kompetent doganor (73 paragrafi (4));

11) denatyrton alkool pa leje nga organi kompetent doganor (neni 75 paragrafi (2) dhe paragrafi (3));

12) nuk realizon përlogaritjen dhe pagesën e diferencës në akcizë të krijuar gjatë rritjes së akcizës të alkoolit dhe pijet alkoolike, prodhimet e duhanit dhe energjensave, si dhe gjatë rritjes së çmimit me pakicë të prodhimeve të duhanit (neni 76 paragrafi (3), neni 89 paragrafi (3) dhe neni 104 paragrafi (2));

13) nuk e paraqet dhe nuk e shpall çmimin e shitjes me pakicë në afatet e përcaktuara dhe lëshon në qarkullim të mirëa akcize para paraqitjes së çmimit të shitjes me pakicë ose të çmimit të ndryshuar të shitjes me pakicë të organi kompetent doganor dhe/ose lëshon në qarkullim dhe/ose shet të mira akcize me çmim të ndryshëm nga çmimi i shitjes me pakicë (neni 83 paragrafët (3), (4) dhe (5), neni 88 paragrafi (5) dhe neni 88 paragrafi (4));

14) vepron në kundërshtim me nenin 88 paragrafi (3) dhe nenin 88-a;

15) markon energjensa edhe pse nuk është posedues i lejes për akciza dhe nuk ka leje për markim nga organi kompetent doganor (neni 101 paragrafi (2));

16) shet dhe/ose mbush dhe/ose përdor

цена кај надлежен царински орган и/или пушта во промет и/или продава акцизни добра со цена различна од малопродажната цена (член 83 ставови (3), (4) и (5), член 88 став (5) и член 88 став (4));

14) постапува спротивно на членот 88 став (3) и член 88-а;

15) обележува енергенти иако не е имател на акцизна дозвола и нема одобрение за обележување од надлежниот царински орган член (член 101 став (2));

16) продава и/или точи и/или употребува (користи) обележани енергенти без одобрение од надлежниот царински орган, спротивно на нивната намена, или енергентите кои содржат средства за обележување, им го отстрани средството за обележување, ја намали неговата концентрација или додаде состојки кои ќе го оневозможат утврдувањето на пропишаното обележување (член 101 ставови (1), (2) и (5) и член 102 ставови (1), (2) и (3)) и

17) врши трговија со обележани гасни масла и керозин спротивно на член 103 ставови (1), (2) и (9) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра или кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра.

(3) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е до 250 евра или

(shfrytëzon) energjensa të markuara pa leje nga organi kompetent doganor, në kundërshtim me destinimin e tyre, ose energjensa të cilat përmbajnë mjete për markim, ua mënjanon mjetin për markim, e zvogëlon koncentrimin e tij ose shton përbërës të cilët do ta pamundësojnë përcaktimin e markimit të caktuar (neni 101 paragrafët (1), (2) dhe (5) dhe neni 102 paragrafët (1), (2) dhe (3)) dhe

17) kryen tregti me vajra gazi dhe kerozin të markuara në kundërshtim me nenin 103 paragrafët (1), (2) dhe (9) të këtij ligji.

(2) Gjobë në vlerë prej 15 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është deri në 250 euro ose kur vlera e të mirave të akcizave është deri në 500 euro.

(3) Gjobë në vlerë prej 15 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është deri në 250 euro ose kur vlera e të mirave të akcizave është deri në 500 euro.

(4) Gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh nga ky nen. se tarifa është 25 0 deri në 1 000 euro ose kur vlera e mallrave të akcizës është nga 500 deri në 4 000 euro.

(5) Gjobë në vlerë prej 100 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur shumata e akcizës së papaguar ose të

кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра.

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(5) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(6) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(7) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 1.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на

shmangur është prej 250 deri në 1.000 euro ose kur vlera e mallit të akcizës është prej 4.50 euro deri në 500 euro.

(6) Gjorbë në vlerë prej 100 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është prej 250 deri në 1.000 euro ose kur vlera e të mirave të akcizave është prej 500 euro deri në 4.000 euro.

(7) Gjorbë në vlerë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro, si dhe gjorbë në vlerë prej 1.000 deri në 4.000 euro në kundërvlerë me denarë, gjegjësisht gjorbë në vlerë prej 1.000 deri në 12.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjorbë në vlerë prej 2.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është mbi 1.000 euro ose kur vlera e të mirave të akcizave është mbi 4.000 euro.

(8) Gjorbë në vlerë prej 300 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni, kur shuma e akcizës së papaguar ose të shmangur është mbi 1.000 euro ose kur vlera e mallrave të akcizës është mbi 4.000 euro.

(9) Gjorbë në vlerë prej 300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e akcizës së papaguar ose të shmangur është mbi 1.000 euro ose kur vlera e të mirave të akcizave të akcizës është mbi 4.000 euro.

(10) Të mirat e akcizave dhe pajisjet për

акцизните добра е над 4.000 евра,

(8) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.

(9) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога износот на неплатената или избегната акциза е над 1.000 евра или кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.

(10) Акцизните добра и опремата за производство на акцизните добра опфатени со прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член, со исклучок на прекршокот од став (1) точка 2), се одземаат.

(11) Акцизните добра, како и опремата која се користи за производство на акцизните добра, се одземаат и кога не се во сопственост на сторителот на прекршокот, доколку нивниот сопственик знаел или со оглед на околностите на случајот би можел да знае дека се предмет на прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член.

(12) Ако акцизно добро предмет на прекршок од ставовите (1), (2) (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член не се пронајде, од сторителот на прекршокот се наплатува неговата вредност и се поведува постапка за наплата на акцизата при што доколку има повеќе сторители на прекршок, за вредноста на доброто одговараат солидарно. Се смета дека акцизно добро предмет на прекршок не е пронајдено доколку од која било причина

prodhimin e të mirave të akcizave të përfshira me kundërvajtjet në paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij neni, me përjashtim të kundërvajtjes nga paragrafi (1) pika 2) do të konfiskohen.

(11) Të mirat e akcizave, si dhe pajisjet e shfrytëzuara për prodhimin e të mirave të akcizave konfiskohen edhe kur nuk janë në posedim të kundërvajtësit, nëse pronari i tyre ka qenë i informuar ose duke pasur parasysh rrethanat e rastit, ka mundur të informohet se i nënshtrohen kundërvajtjeve nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij neni.

(12) Nëse të mirat e akcizave që i nënshtrohen kundërvajtjes nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij neni nuk gjenden, vlera e tyre paguhet nga kundërvajtësi dhe inicohet procedura për inkasimin (arkëtimin) e akcizave, me ç'rast kur ka disa kundërvajtës, ata përgjigjen solidarisht për vlerën e të mirave. Konsiderohen si të pagjetura të mirat e akcizave të nënshtrohuara ndaj kundërvajtjeve, nëse për ndonjë arsye nuk është e mundur sekuestrimi i tyre nga pronari.

(13) Mjeti i transportit që ka qenë i shfrytëzuar për transportin e të mirave të akcizave të kundërvajtjes nga paragrafi (1) pikat 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) dhe 17) dhe nga paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) në lidhje me paragrafin (1), pikat 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) dhe 17) të këtij neni do të konfiskohet nëse vlera e të mirave të akcizave tejkalon 20% të vlerës së mjetit të transportit dhe nëse pronari i mjetit të transportit ka qenë i informuar ose i detyruar ose ka mundur të informohej për transportin e tillë. Mjeti i transportit do të konfiskohet gjithmonë nëse është i konstruktuar,

не е можно да му се одземе на сопственикот.

(13) Транспортното средство што било користено за превоз на акцизните добра предмет на прекршок од став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) и 17) и од ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) во врска со став (1) точки 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) и 17) на овој член се одзема доколку вредноста на акцизните добра надминува 20% од вредноста на транспортното средство и доколку сопственикот на транспортното средство знаел или бил должен или можел да знае дека ќе биде користено за таков превоз на акцизни добра. Транспортното средство секогаш ќе се одземе ако е специјално конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на било кој начин со цел криење на акцизни добра.

(14) Примената на ставовите (11), (12) и (13) на овој член не влијае на правата на трети лица за надомест на причинета штета од сторителот на прекршокот.

(прекршоци поврзани со неисполнување на обврски)

#### Член 119

(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра, ако:

1) не поднесе акцизна декларација во

adaptuar, modifikuar ose përshtatur në mënyrë speiale në çfarëdo mënyre me qëllim të fshehjes së të mirave të akcizave.

(14) Zbatimi i paragrafëve (11), (12) dhe (13) të këtij neni nuk ndikon mbi të drejtat e palëve të treta për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga kundërvajtësi.

(kundërvajtjet e lidhura me mosplotësimin e detyrimeve)

#### Neni 119

(1) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh kur vlera e të mirave të akcizave është deri në 500 euro, nëse:

1) nuk parashtron deklaratë akcize në afatin e përcaktuar për të mirat e akcizës për të cilat nuk është krijuar borxh akcize (neni 10 paragrafët (4) dhe (5));

2) gjatë lëshimit të të mirave të akcizës, nuk lëshon faturë ose dokument tjetër në mënyrë të përcaktuar për dërgimin e të mirave të akcizave (neni 13 paragrafi (1));

3) faturat, dokumentet e tjera dhe librat afaristë nuk i ruan në afatin e përcaktuar (neni 13 paragrafi (5), neni 53 paragrafi (3), neni 114 paragrafi (16));

4) si mbajtës i magazinës së akcizave vepron në kundërshtim me nenin 17, neni 18 paragrafi (2) dhe neni 24 paragrafi (1);

5) organit kompetent doganor i ka dhënë të dhëna të paplota ose të pasakta, ose nuk i ka mënjanuar parregullsitë në afatet e

пропишан рок за акцизни добра за кои не настанал акцизен долг (член 10 ставови (4) и (5));

2) при пуштање на акцизни добра, не издаде фактура или друг документ на пропишан начин за испораката на акцизни добра (член 13 став (1));

3) фактурите, другите документи и деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 13 став (5), член 53 став (3), член 114 став (16));

4) како држател на акцизен склад постапува спротивно на член 17, член 18 став (2) и член 24 став (1);

5) на надлежниот царински орган му дал непотполни или неточни податоци, или не ги отстранил неправилностите во пропишаните рокови (член 26 став (2) точки 3) и 4), член 27 став (10) точки 4) и 5), член 28 став (10) точки 3) и 4), член 29 став (9) точки 4) и 5), член 44 став (9) точки 3) и 5), член 55 став (2) точки 3) и 4), член 72 став (12) точки 3) и 4), член 98-а став (3), член 98-б став (3), член 103 став (12) точка 5) и 6) и член 114 став (14) точки 3), 4) и 7));

6) постапува спротивно на член 27 став (4), 28 став (5), член 29 став (6) и член 30 ставови (1) и (2);

7) акцизните добра ги движи во постапка на акцизно одложување за кои не е испечатена верзија на електронскиот административен документ или било кој друг трговски документ кој го придружува акцизното добро или хартиен административен документ или движи акцизни добра без поедноставен придружен административен документ (член 34 став (9), член 37 ставови (1) и (4), 40 став (1), член 41 став (1) точка 1) и

përcaktuara (neni 26 paragrafi (2) pikat 3) dhe 4), neni 27 paragrafi (10) pikat 4) dhe 5), neni 28 paragrafi (10) pikat 3) dhe 4), neni 29 paragrafi (9) pikat 4) dhe 5), neni 44 paragrafi (9) pikat 3) dhe 5), neni 55 paragrafi (2) pikat 3) dhe 4), neni 72 paragrafi (12) pikat 3) dhe 4), neni 98-a paragrafi (3), neni 98-b paragrafi (3), neni 103 paragrafi (12) pikat 5) dhe 6) dhe neni 114 paragrafi (14) pikat 3), 4) dhe 7));

6) vepron në kundërshtim me nenin 27 paragrafi (4), nenin 28 paragrafi (5), nenin 29 paragrafin (6) dhe nenin 30 paragrafët (1) dhe (2);

7) të mirat e akcizave i nënshtrohen procedurës së prolongimit të akcizave, për të cilat nuk është stampuar versioni i dokumentit administrativ elektronik ose ndonjë dokument tjetër tregtar i cili përcillet me të mirat e akcizave apo ndonjë dokument administrativ në letër apo nëse lëshon të mirat e akcizave pa i përcjellë ato me ndonjë dokument administrativ më të thjeshtësuar (neni 34 paragrafi (9), neni 37 paragrafët (1) dhe (4), neni 40 paragrafi (1), neni 41 paragrafi (1) pika 1) dhe neni 47 paragrafi (8));

8) vepron në kundërshtim me nenin 34 paragrafi (11), nenin 36 paragrafi (6), nenin 40 paragrafi (3) pikat 1) dhe 3), nenin 41 paragrafi (1) pikat 2) dhe 3) dhe paragrafi (2), nenin 43 paragrafi (4) pika 3) dhe paragrafi (5), nenin 44 paragrafi (7) pika 3) nenin 53 paragrafët (1) dhe (2), nenin 61 paragrafi (20), nenin 72 paragrafi (8), nenin 87 paragrafi (21), nenin 103 paragrafët (9) dhe (10) dhe nenin 114 paragrafët (9), (10) dhe (11);

9) mënjanon plumbën në mungesë të organit kompetent doganor (neni 65 paragrafi (2), neni 97 paragrafi (1));

10) shet të mira të akcizës të cilat nuk janë shënuar me etiketë speciale (neni 70 paragrafi (7));

член 47 став (8));

8) постапува спротивно на член 34 став (11), член 36 став (6), член 40 став (3) точки 1) и 3), член 41 став (1) точки 2) и 3) и став (2), член 43 став (4) точка 3) и став (5), член 44 став (7) точка 3), член 53 ставови (1) и (2), член 61 став (20), член 72 став (8), член 87 став (21), член 103 ставови (9) и (10) и член 114 ставови (9), (10) и (11);

9) отстрани плomba во отсуство на надлежниот царински орган (член 65 став 2, член 97 став (1));

10) продава акцизни добра кои не се означени со специјална етикета (член 70 став (7));

11) постапува спротивно на член 73 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10);

12) при зголемување на акцизата на алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски производи и енергенти, како и при зголемување на малопродажната цена на тутунските производи, не направи попис на затечени залихи или не подготви записник за извршениот попис и не го поднесе до надлежниот царински орган во пропишаниот рок (член 76 ставови (1) и (2), член 89 ставови (1) и (2) и член 104 став (1)) и

13) постапува спротивно на член 101 став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра.

(3) Глоба во износ од 50 до 150 евра во

11) веpron në kundërshtim me nenin 73 paragrafët (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10);

12) gjatë rritjes së akcizës së alkoolit dhe pijeve alkoolike, produkteve të duhanit dhe energjensave, si dhe gjatë rritjes së çmimit të shitjes me pakicë të produkteve të duhanit, nuk bën regjistrim të stoqeve të mbetura ose nuk përpilon procesverbal për regjistrimin e kryer dhe nuk e parashtron te organi kompetent doganor në afatin e përcaktuar (neni 76 paragrafët (1) dhe (2), neni 89 paragrafët (1) dhe (2) dhe neni 104 paragrafi (1)) dhe

13) vepron në kundërshtim me nenin 101 paragrafin (3) të këtij ligji;

(2) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e së mirës së akcizës është deri në 500 euro.

(3) Gjobë në vlerë prej 50 deri në 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personi fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e së mirës së akcizës është deri në 500 euro.

(4) Gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro dhe tregtar i vogël, si dhe gjobë në vlerë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh kur vlera e të mirave të akcizave është prej 500 deri në 4000 euro.

(5) Gjobë në vlerë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e së mirës së akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro.

(6) Gjobë në vlerë prej 150 deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet

денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на акцизните добра е до 500 евра.

(4) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, како и глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговецкога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(5) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член, кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(6) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член., кога вредноста на акцизните добра е од 500 до 4.000 евра.

(7) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, како и глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.

(8) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.

personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, kur vlera e së mirës së akcizës është prej 500 deri në 4.000 euro.

(7) Gjobë në vlerë prej 500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro, si dhe gjobë në vlerë prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë në denarë, përkatësisht gjobë në vlerë prej 1.000 euro deri në 12.000 në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobë në vlerë prej 2.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni kur vlera e së mirës së akcizës është mbi 4.000 euro.

(8) Gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni kur vlera e së mirës së akcizës është mbi 4.000 euro.

(9) Gjobë në vlerë prej 350 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personi fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni kur vlera e së mirës së akcizës është mbi 4.000 euro.

(10) Pas konstatimit të kundërvajtjeve nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) të këtij neni, nëpunësi doganor do t'i dorëzojë kundërvajtësit urdhërpagesë kundërvajtëse në vlerë minimale të përcaktuar për kundërvajtjen e kryer.

(11) Pas marrjes dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kundërvajtësi është i detyrohët që gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (10) të këtij neni, ta paguajë në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë, ku do ta paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, me ç'rast e drejta mësohet në udhëzimin juridik.



(9) Глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице за прекршоците од став (1) на овој член кога вредноста на акцизните добра е над 4.000 евра.

(10) По утврдување на прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) на овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врати прекршочен платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.

(11) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глобата согласно став (10) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(12) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од став (11) на овој член, овластениот царински орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган утврден во член 116 на овој закон.

(12) Nëse kundërvajtësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi (11) i këtij neni, organi i autorizuar doganor parashtron kërkesë për inicimin e procedurës kundërvajtëse tek organi kompetent kundërvajtës të përcaktuar në nenin 116 të këtij ligji.







Влада на Република Северна Македонија  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО  
ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ  
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*)  
ЕПП – 2023.0700.8316

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следното мислење:

Во однос на точките 2. и 3. од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:	Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела МК-ЕУ на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (*)
а) целосно се согласува	
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:	
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:	
Мислењето го подготви:	Секретар на Секретаријатот за законодавство
Име презиме:	Христина Софронијоска
Звање и работно место:	Државен советник
Потпис:	
Датум:	01.08.2023
	Име и презиме:
	Д-р Оливера Нечовска
	Потпис:
	
	Датум:
	01.08.2023



Влада на Република Северна Македонија  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ  
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ

FORMULAR PËR VLERËSIMIN E IMPLIKIMEVE FISKALE NË PROPOZIMIN E  
DISPOZITAVE DHE AKTEVE TË PËRGJITHSHME TË PARASHTRUARA NË QEVERINË E  
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR MIRATIMIN E TYRE

1. Назив на предлогот: / Titulli i propozimit:	2. Министерство / орган на државна управа: Ministria / organi i administratës shtetërore:
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка/  Propozimligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave, me procedurë të shkurtuar	Министерство за финансии / Ministria e Financave
3. Цел на предлогот: / Qëllimi i propozimit:	4. Вид на предлог: / Lloji i propozimit:
Со Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (*), по скратена постапка се предвидува измена на законот во делот на тутунските производи во насока на усогласување на акцизната стапка кај цигарите со минималната акцизна стапка во ЕУ кај цигарите, како и изедначување учеството на вкупната акциза на цигарите во пондерираната просечна малопродажна цена со онаа пропишана во Директивата на ЕУ.  Me Propozimligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (*), me procedurë të shkurtuar, parashihet ndryshimi i ligjit lidhur me produktet e duhanit, me qëllim të harmonizimit të normës së akcizës së cigareve me normën e akcizës minimale të BE-së sa i përket cigareve, si dhe nivelizimi i pjesëmarrjes së akcizës së përgjithshme të cigareve në çmimin e ponderuar mesatar të shitjes me pakicë me atë të përcaktuar në Direktivën e BE-së.  Ovие измени произлегуваат од Директивата (ЕУ) 2011/64 на Советот од 21 јуни 2011 година за структурата и износот на акциза за тутунски производи, со која се предвидува усогласување на вкупната акциза со утврдениот минимален износ на вкупна акциза во ЕУ кај цигарите.  Këto ndryshime rezultojnë nga Direktiva e Këshillit (BE) 2011/64, më datë 21 qershor të vitit 2011 për strukturën dhe	Закон/Ligj

vlerën e akcizës së produkteve të duhanit, ku parashihet harmonizimi i akcizës së përgjithshme me vlerën e përcaktuar minimale të akcizës së përgjithshme të BE-së sa i përket cigareve.

Дополнително, во Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се предвидува доуредување на членовите од Законот за акцизите во делот на денатурираниот алкохол. Оваа измена произлегува од Директива (ЕУ) 2020/1151 на Советот од 29 јули 2020 година за изменување и дополнување на Директивата 92/83/ЕЕЗ за усогласување на структурите на акцизите за алкохол и алкохолни пијалоци.

Гјитхасшту, нѐ Propozimligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, parashihet rregullimi i mëtejshëm i Ligjit të Akcizave lidhur me alkoolin e denaturuar. Ky ndryshim rezulton nga Direktiva e Këshillit (BE) 2020/1151 më datë 29 korrik të vitit 2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Direktivës 91/83/KEE për harmonizimin e strukturave të akcizave të alkoolit dhe pijeve alkoolike.

Воедно, во делот на поединствен придружен документ (e-AD), предлог текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите (\*), по скратена постапка се усогласува со Директивата (ЕУ) 2020/262 на Советот од 19 декември 2019 година со која се утврдуваат општите аранжмани за акциза.

Нјекöhësisht, sa i përket dokumentit më të thjeshtësuar që përcillet (e-AD), Propozimteksti i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Akcizave (\*), me procedurë të shkurtuar, harmonizohet me Direktivën e Këshillit (BE) 2020/262, më datë 19 dhjetor të vitit 2019, ku përcaktohen aranzhmanet e përgjithshme të akcizës.

Со предложените измени се појаснува дека мерните уреди за мерење на количина се различни од мерните уреди за мерење на волумен, се врши дополнување на одредбите за постапката на денатурирање на етил алкохол, се олеснува постапката за издавање на одобрение за повластен корисник на наведените субјекти имајќи го во предвид дека овој услов се применува за издавање на одобрение за повластен корисник на деловни субјекти кои акцизните добра ги користат при производство, се уредува воведувањето на растителен билен производ за пушење по пат на загревање, независно дали содржи или не содржи никотин, кој ќе подлежи на акциза, со цел ограничување на здравствените ризици поврзани со

<p>употребата на истовт, односно дефинирање на растителниот (билен) производ за пушење, се дефинира новиот акцизен календар, се дефинира износот на акцизата на цигарите и другите тутунски производи, како и течноста за електронска цигара, се врши усогласување со Законот за прекршоци во делот за водење на прекршочна постапка и ревидирање на прекршоците согласно тежината на прекршокот.</p> <p>Me ndryshimet e propozuara, sqarohet se pajisjet matëse për matjen e sasisë dallohen nga pajisjet matëse për matjen e vëllimit, plotësohen dispozitat e procedurës së denaturimit të alkoolit etilik, lehtësohet procedura e lëshimit të miratimit për shfrytëzues të autorizuar të subjekteve të mësipërme, duke pasur parasysh faktin se kushti në fjalë zbatohet për lëshimin e miratimit për shfrytëzim të autorizuar të subjekteve afariste që shfrytëzojnë të mirat e akcizave gjatë prodhimit, rregullohet vendosja e produktit bimor për pije përmes ngrohjes, që i nënshtrohet akcizës, me qëllim të kufizimit të rreziqeve shëndetësore lidhur me konsumimin e tij, përkatësisht përkufizimi i produktit bimor për pije, definohet kalendari i ri i akcizave, definohet vlera e akcizave të cigareve dhe produkteve të tjera të duhanit, si dhe lëngu për cigaret elektronike, bëhet harmonizimi me Ligjin e Kundërvajtjeve sa i përket zhvillimit të procedurës së kundërvajtjes dhe rishikimi i kundërvajtjeve sipas rëndësisë së kundërvajtjes.</p> <p>Воедно, со измената се врши и раздвојување на пропишаните прекршоци според тежината на прекршокот. Новата структура е со цел попрецизно систематизирање на одредбите од овој закон. Нјекohësisht, me këtë ndryshim bëhet edhe ndarja e kundërvajtjeve të përcaktaura në bazë të rëndësisë së kundërvajtjes. Структура e re bëhet me qëllim të систематизimit më preciz të dispozitave të këtij ligji.</p>		
<p>5. Контакт лице и звање: / Personi për kontakt dhe titulli:</p>	<p>6. Контакт тел./факс или е-пошта: Kontakt tel./faks ose e-posta</p>	
<p>Сузана Стојмировска, Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика/ Suzana Stojmirovska, ndihmësudhëheqëse e Sektorit të të Hyrave Publike dhe Politikës Tatimore dhe Doganore</p>	<p>3255 483</p>	
<p>7. Активност: / Aktivitete:</p>		
<p>Разгледување и донесување на предложениот Закон / Shqyrtimi dhe miratimi i ligjit të propozuar</p>		
<p>8. Вид на барање: / Lloji i kërkesës:</p>		
<p><input type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ / Rregullativa në lidhje me BE</p>	<p><input type="checkbox"/> Нова програма / Program i ri</p>	<p><input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми / Rishpërndarja (e mjeteve) midis dy</p>

	Zmadhimi / zvogëtimi i programit ekzistues	Rishtimi i dy ose më shumë programeve		
9. Çeja në bërëseve / përdoruesitë ekonomike / Qëllimi i kërkesës / aktivitetit të programit:				
<p>Se propozimi duhet të dorësojë Ligjin për sigurim dhe plotësimin e Ligjit të Aktiveve, me procedurë të shkurtra</p> <p>Propozohet miratimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Aktiveve, me procedurë të shkurtra</p>				
1. Vërta e planifikimit të programit:				
ID. Фискални имплементаци Implikime fiskale:	(në mijë denarë) / (në mijë denarë)			
	Трета кол. Viti i dytë Viti i tretë	Втора кол. Viti i dytë	Четврта кол. Viti i katë	Прва кол. Viti i tretë
A. Вкупни приходи за програм / Shpenzimet e rregjistruese për programin Platit / Rrogat Stoqi и услуги / Mallrat dhe shërbimet Kapital / Kapitali Трансфери / Transferta Вушти / Gjithëse				
B. Одобрени средства за програм / Мјетет e miratuara për programin Platit / Rrogat Stoqi и услуги / Mallrat dhe shërbimet Kapital / Kapitali Трансфери / Transferta Вушти / Gjithëse				
C. Промена (разлика) од одобрите средства (B-A) / Ndryshimi (diferenca) nga mjetet e miratuara (B-A) Platit / Rrogat Stoqi и услуги / Mallrat dhe shërbimet Kapital / Kapitali Трансфери / Transferta Вушти / Gjithëse				
D. Ресурсовани средства од преносе (од други активности или програми во орган) / Мјетет од доноритë nga të dyat (nga aktivitetet tjera ose programet në organ) Platit / Rrogat Stoqi и услуги / Mallrat dhe shërbimet Kapital / Kapitali Трансфери / Transferta Вушти / Gjithëse				
E. Нето имплементаци на средствата на орган / C-D / Implikimet neto të mjetëve të organit C-D Platit / Rrogat Stoqi и услуги / Mallrat dhe shërbimet Kapital / Kapitali Трансфери / Transferta Вушти / Gjithëse				





19. Огноогий Министрлэгийн газар финансуу: Пэгийг өгөх Министрлэгийн газар:	
20. Дамуу зарцуулалтын тухай Министрлэгийн газар финансуу өргөжүүлэх тухай А тухай өргөжүүлэх тухай зарцуулалтын Министрлэгийн газар:	
21. Огноогийн Мэдээлэл / Өгөгж / Өгөгж / Өгөгж	
 Өргөжүүлэх Төрийн Засаг Засаг дарга / Өргөжүүлэх Төрийн Засаг Засаг дарга	 Өргөжүүлэх Төрийн Засаг Засаг дарга / Өргөжүүлэх Төрийн Засаг Засаг дарга



Влада на Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ  
СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА

<b>1. Правен пропис</b>	
1.1. Назив на прописот Предлог за Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (*) Draft-Law amending the Excise Law (*)	
1.2. Предлагач Министерство за финансии	
1.3. ЕПП број 20230700.0316	
1.4. Број и датум на потпирањето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ Економски критериуми, Постава 16 Одлучување	
<b>2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки</b>	
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот Глава VI Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68 став (1): Страните ја согласуваат важноста од приспособување на постоечките и идните закони на Република Северна Македонија со оние на Заедницата. Република Северна Македонија ќе настојува постојано да обезбеди компатибилност на своите закони со оние на Заедницата. Глава VII Политика на соработка, член 89: Страните ќе воспостават соработка на нивоето на одлучувањето вклучувајќи и мерки кои се насочени кон патничката реформа на даночниот систем и модернизација на даночните служби, со цел да се обезбеди ефикасност во прибирање даноци и борба против даночните измами.	
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата /	
<b>3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија</b>	
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ	
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ	
EУ пропис - CELEX бр. 32011L0064	<input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност
EУ пропис - CELEX бр. 31992L0083	<input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност
EУ пропис - CELEX	<input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност



Влада на Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

бр. 32020L2151	<input type="checkbox"/> потполно усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност
EU пропис - CELEX бр. 32020L0262	
3.3. Правилни за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото на Европската Унија	
Делумната усогласеност на Предлог-Законот со Директивите е поради тоа што во истиот се предвидуваат одредени одредби за делумна усогласеност со законодавството на Европската Унија во делот на минималната ставка на акциза за 1000 цигари, како и усогласување на соодносот вокупната акциза на цигарите на најмалку 60% од ponderираната просечна малопродажна цена на цигарите притисени во вентрилувачка до 2030 година, услови за мал возрасен производител во етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели - мала дестилерија, одредби за ослободување од акциза за етил алкохол и алкохолни пијалаци каде што алкохолот е наменет за одржување и чистење на опрема за производство и етил алкохол за производство на додатоци во искрпа нов содржак етил алкохол и бришење на дефиницијата за Поедноставен административен документ (во-АД). Воедно, делумната усогласеност е и поради тоа што дел од одредбите на Директивите се однесуваат само на земји-членки на Европската унија.	
3.4. Усогласеност со останатите извори на правото на ЕУ	
/	
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија	
Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокоот кој ќе се утврди во текот на првостепните преговори	
3.6. Кореспондентна табела (приват)	
ДА	
4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис	
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот	
<input checked="" type="checkbox"/> ДА      Верзија МК <input type="checkbox"/> НЕ	
Извор: Секретаријат за европски прашања	
4.2. Достапност за преводот на изворите на правото на ЕУ	
ДА	
4.3. Дали предлог-прописот е преведен во англиски јазик?	
<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕ	
4.4. Достапност на преводот на предлог-прописот	
/	
5. Стручна помош и вистење	
5.1. Учество на техничка помош и консултант во изработката на предлогот на прописот	



Влада на Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот /
---

Раководител на надлежниот сектор	
Име и презиме:	Сузана Стојмурска
Звање и работно место:	Повисокик раководител на сектор
Потпис:	
Датум:	20.07.2023 година
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име и презиме:	
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот подлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Dr. Fatmir Besimi
	Министер за финансии
Потпис:	
Датум:	20.07.2023 година

